

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



РЕГИСТАР НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ ВО 2009 ГОДИНА



contact@slvesnik.com.mk

СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2009

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	5	Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	116
Законодавно-правна комисија на Собранието на Република Македонија.....	11	Одбор за доделување на Државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“.....	116
Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	11	Одбор за доделување на Државната награда „Мајка Тереза“.....	117
Претседател на Република Македонија.....	11	Одбор за доделување на наградата „11 Октомври“.....	117
Влада на Република Македонија.....	14	Одбор за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	117
Министерство за одбрана.....	69	Одбор за доделување на наградата „23 Октомври“.....	117
Министерство за внатрешни работи.....	70	Одбор за акредитација на високото образование.....	117
Министерство за надворешни работи.....	72	Меѓународни договори.....	117
Министерство за правда.....	72	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската унија.....	119
Министерство за финансии.....	73	Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци.....	120
Министерство за економија.....	75	Колективни договори.....	120
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	78	Спогодби.....	120
Министерство за здравство.....	80	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	120
Министерство за образование и наука.....	82	Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	121
Министерство за труд и социјална политика.....	84	Адвокатска комора на Република Македонија.....	122
Министерство за култура.....	86	Комора на извршители на Република Македонија.....	123
Министерство за транспорт и врски.....	86	Академија за обука на судии и јавни обвинители.....	123
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	88	Јавно обвинителство на Република Македонија.....	123
Министерство за локална самоуправа.....	90	Јавен обвинител на Република Македонија.....	123
Меѓуресурска комисија за спроведување на политиката за упатување лица од РМ во меѓународни мисии и меѓународни организации и за упатување на лица во меѓународни мисии и меѓународни организации.....	90	Основен суд Скопје I - Скопје.....	123
Комисија за хартии од вредност.....	90	Основен суд во Битола.....	123
Управа за семе и саден материјал.....	96	Основен суд во Гевгелија.....	124
Уставен суд на Република Македонија.....	96	Основен суд во Крушево.....	124
Врховен суд на Република Македонија.....	98	Основен суд во Неготино.....	124
Судски совет на Република Македонија.....	98	Основен суд во Прилеп.....	124
Судски буџетски совет.....	100	Основен суд во Свети Николе.....	124
Државна изборна комисија.....	100	Основен суд во Струмица.....	124
Агенција за катастар на недвижности.....	101	Основен суд во Охрид.....	124
Државен завод за статистика.....	107	Основен суд во Штип.....	124
Државен завод за индустриска сопственост.....	108	Нотарска комора на Република Македонија.....	124
Народна банка на Република Македонија.....	108	Фармацевтска комора на Македонија.....	124
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	109	Лекарска комора на Република Македонија.....	124
Агенција за млади и спорт.....	113	ЈП Службен весник на РМ.....	124
Агенција за државни службеници на РМ.....	113	Совет за радиодифузија на Република Македонија.....	125
Агенција за цивилно воздухопловство.....	114	Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	125
Агенција за електронски комуникации на РМ.....	114	Совет за судска служба.....	126
Агенција за вработување на Република Македонија.....	115	Дирекција за радијациона сигурност.....	126
Агенција за пошти.....	115	Дирекција за заштита и спасување.....	126
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	115	Дирекција за заштита на лични податоци.....	126
Агенција за супервизија на осигурување.....	116		
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	116		
Агенција за управување со одземен имот на Република Македонија.....	116		

	Стр.		Стр.
Комисија за заштита на конкуренцијата.....	126	Универзитет „Св. Климент Охридски“ –	
Комисија за верификација на факти.....	127	Битола Факултет за туризам и угости-	
Локална самоуправа.....	127	телство – Охрид.....	128
Здружение за заштита на авторски музич-		Главен државен ревизор.....	128
ки права ЗАМП на РМ.....	127	Државна комисија за спречување на ко-	
Управа за ветеринарство.....	127	рупцијата.....	128
Стопанска комора за туризам на Македонија..	128	ГА-МА АД Скопје.....	128

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ВО 2009 ГОДИНА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.		
113.		Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	5/2
114.		Закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите.....	5/8
115.		Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци.....	5/10
116.		Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по проектот за подобрување на постојната регионална и општинска патна мрежа.....	5/12
117.		Закон за изменување на Законот за комунални дејности.....	5/13
128.		Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	6/3
129.		Закон за дополнување на Законот за полиција.....	6/3
130.		Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	6/4
131.		Закон за изменување на Законот за државните службеници.....	6/5
132.		Закон за изменување на Законот за судска служба.....	6/6
133.		Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	6/7
134.		Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување.....	6/8
257.		Закон за инвестициски фондови.....	12/2
258.		Закон за изменување на Законот за заштита на правата на пациентите.....	12/66
259.		Закон за изменување на Законот за цивилните инвалиди од војната.....	12/66
260.		Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност.....	12/67
261.		Закон за изменување и дополнување на Законот за помилување.....	12/68
410.		Закон за евиденција во областа на здравството.....	20/2
411.		Закон за Државниот инспекторат за земјоделство.....	20/21
412.		Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	20/32
413.		Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	20/33
414.		Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата.....	20/33
415.		Закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата.....	20/34
416.		Закон за изменување и дополнување на Законот за ѓубриња.....	20/35
435.		Закон за индустриската сопственост..	21/2
521.		Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование...	26/2
522.		Закон за ловството.....	26/4
1482.		Исправка	82/2
523.		Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба..	26/29
841.		Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Универзитет за информатички технологии во Скопје.....	48/2
842.		Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	48/2
1447.		Исправка	81/4
843.		Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија.....	48/7
878.		Закон за селекционерски права.....	52/2
879.		Закон за изменување и дополнување на Законот за надзор на државната граница.....	52/12
880.		Закон за изменување и дополнување на Законот за правно наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд...	52/20

881. Закон за дополнување на Законот за минерални сировини.....	52/21	1326. Закон за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви.....	77/3
882. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта.....	52/21	1389. Закон за меѓуопштинска соработка....	79/2
893. Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат“ – Скопје.....	53/3	1390. Закон за социјалната заштита.....	79/11
1072. Закон за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција	64/2	1444. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	81/2
1073. Закон за изменување на Законот за Царинската управа.....	64/3	1445. Закон за изменување на Законот за облигационите односи.....	81/3
1074. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	64/4	1496. Закон за дополнување на Законот за парничната постапка.....	83/2
1075. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота.....	64/8	1497. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување.....	83/3
1076. Закон за шумите.....	64/13	1498. Закон за изменување на Законот за животната средина.....	83/7
1077. Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.....	64/61	1499. Закон за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата..	83/8
1078. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	64/63	1500. Закон за изменување на Законот за јавните претпријатија.....	83/11
1153. Закон за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства.....	67/2	1501. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	83/12
1154. Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција....	67/10	1502. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование...	83/34
1155. Закон за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	67/10	1503. Закон за Воената академија.....	83/34
1156. Закон за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права.....	67/16	1681. Закон за изменување и дополнување на Законот за банките.....	90/2
1157. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	67/22	1682. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола.....	90/3
1158. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита..	67/23	1706. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	91/1
1159. Закон за дополнување на Законот за кривичната постапка.....	67/24	1711. Закон за изменување и дополнување на Законот за странците.....	92/1
1245. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светската банка по Договорот за заем по Проектот за подобрување на општинските услуги.....	71/2	1712. Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија.....	92/3
1269. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година.....	72/1	1713. Закон за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.....	92/3
1325. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот.....	77/2	1714. Закон за внатрешни работи.....	92/4
		2253. Исправка	118/2
		1864. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии.....	96/1
		1887. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести.....	99/2
		1888. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	99/5
		1889. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	99/5
		1890. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование.....	99/7
		1891. Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.....	99/8

1892. Закон за домување.....	99/10	2170. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај ЕБОР по Договорот за Проектот акциона програма за унапредување на општините и животната средина во Куманово, Велес, Штип, Струмица, Охрид/Струга.....	114/77
1893. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем по Проектот за условени парични трансфери.....	99/50	2171. Закон за изменување на Законот за јавните патишта.....	114/78
1965. Закон за Собранието на Република Македонија.....	104/1	2172. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	114/78
1969. Закон за изменување на Законот за пасиштата.....	105/2	2173. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2008 година....	114/97
1970. Закон за дополнување на Законот за трговија.....	105/2	2288. Закон за акредитација.....	120/2
1971. Закон за Македонската банка за поддршка на развојот.....	105/3	2289. Закон за национална криминалистичко - разузнавачка база на податоци.....	120/9
1972. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	105/7	2290. Закон за изменување и дополнување на законот за метрологијата.....	120/18
1973. Закон за изменување на Законот за даночна постапка.....	105/10	2370. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година.....	124/1
1974. Закон за изменување на Законот за Управата за јавни приходи.....	105/10	2521. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	130/2
1975. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.....	105/11	2522. Закон за градење.....	130/12
1976. Закон за употреба на знаковниот јазик.....	105/13	2569. Закон за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за домување на социјално ранливи групи.....	133/2
1977. Закон за електронско управување.....	105/18	2570. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КФВ по Договорот за заем за проектот „Наводнување на јужната долина на реката Вардар - фаза II“.....	133/3
1978. Закон за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	105/27	2571. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	133/4
2160. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници.....	114/2	2572. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	133/6
2161. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	114/14	2573. Закон за изменување на Законот за платниот промет.....	133/8
2162. Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување судир на интереси.....	114/44	2574. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка.....	133/9
2163. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител.....	114/50	2645. Закон за грбот на Република Македонија.....	138/3
2164. Закон за изменување и дополнување на Законот за медијација.....	114/52	2707. Закон за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија.....	139/2
2165. Закон за судските такси.....	114/57	2708. Закон за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	139/5
2166. Закон за дополнување на Законот за работните односи.....	114/74	2709. Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот.....	139/8
2167. Закон за дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	114/75		
2168. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КФВ по Договорот за заем по Проектот „Водовод и канализација на општините Фаза I“.....	114/75		
2169. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој, по Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба.....	114/76		

2710. Закон за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права.....	139/9	3408. Закон за управување со пакување и отпад од пакување.....	161/3
2711. Закон за дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	139/10	3409. Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај.....	161/46
2712. Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	139/11	3410. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материји во патниот и железничкиот сообраќај.....	161/71
2949. Закон за органско земјоделско производство.....	146/2	3411. Закон за бесплатна правна помош.....	161/76
2950. Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита.....	146/31	3412. Закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи..	161/88
2951. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.....	146/34	3413. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	161/92
3003. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот испитен центар	148/2	3414. Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.....	161/96
3004. Закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието.....	148/4	3415. Закон за изменување на Законот за водите.....	161/97
3005. Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука.....	148/5	ОДЛУКИ	
3006. Закон за дополнување на Законот за просветната инспекција.....	148/7		
3229. Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите.....	153/3	Рег. бр.	Бр./стр.
3230. Закон за платите на јавните обвинители.....	153/4	19. Одлука за прогласување на Амандманот XXXI на Уставот на Република Македонија.....	3/4
3313. Буџет на Република Македонија за 2010 година.....	156/2	295. Исправка	13/1
3314. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година	156/426	135. Одлука за избор на претседател, заменик претседател и членови на Комисијата за верификација на фактите.....	6/11
3315. Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	156/439	136. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	6/12
3316. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа.....	156/440	137. Одлука за именување на заменик на претседателот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер....	6/12
3317. Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	156/444	138. Одлука за именување на член на Советот на Македонската радиотелевизија.....	6/12
3318. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	156/445	198. Одлука за избор на членови во Координативното тело за спроведување на активностите за преземање на Избирачкиот список од Министерството за правда во Државната изборна комисија.....	9/2
3319. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	156/446	199. Одлука за давање согласност на Статутот на Државниот универзитет во Тетово.....	9/2
3405. Закон за изменување на Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	161/2	231. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	11/2
3406. Закон за изменување на Законот за цивилните инвалиди од војната.....	161/2		
3407. Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација.....	161/3		

232. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА.....	11/2	1304. Одлука за именување на членови на Комисијата за електронски комуникации.....	76/2
371. Одлука за именување на член на Советот на Македонската радиотелевизија.....	18/2	1305. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	76/2
465. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	22/2	1306. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија.....	76/3
844. Одлука за избор на член на Советот за радиодифузија.....	48/11	1307. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	76/4
870. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 60 години од основањето на Советот на Европа.....	51/2	1308. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	76/4
871. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „Мито Хаџи Василев - Јасмин”.....	51/2	1309. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на анкетната комисија за утврдување на околностите на загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски.....	76/4
872. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „23 Октомври”.....	51/2	1310. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	76/5
873. Одлука за давање согласност на Статутот на Комисијата за хартии од вредност.....	51/3	1311. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	76/5
874. Одлука за избор на членови на Советот за радиодифузија.....	51/3	1312. Одлука за разрешување и именување член на Одборот за доделување на Државната награда “Мито Хаџи Василев - Јасмин”.....	76/6
875. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	51/3	1313. Одлука за именување на претседател на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	76/6
925. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	54/2	1314. Одлука за надоместок на трошоците за избор на претседател на Република Македонија 2009 година, на организаторот на изборната кампања од чија листа на кандидат е избран претседател на Република Македонија.....	76/6
926. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.....	54/2		
927. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	54/2		
928. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА.....	54/3		
929. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Обединетите нации, UNIFIL во Либан.....	54/4		
1167. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	68/2		

1327. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за пошти за 2009 година.....	77/5	2647. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	138/6
1328. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2009 година.....	77/5	2648. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	138/6
1446. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Анкетна комисија за утврдување на околностите на загиувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски.....	81/4	2649. Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	138/7
1553. Одлука за изменување на Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија.....	85/2	2952. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	146/38
1591. Одлука за разрешување на член на Владата на Република Македонија.....	86/2	3030. Одлука за изменување на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија...	149/8
1592. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија.....	86/2	3152. Одлука за давање согласност на утврдената стапка на надомест од вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2010 година.....	150/4
1593. Одлука за именување на заменици на министри.....	86/3	3378. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	158/2
1643. Одлука за престанок на мандат на членови на Советот на Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија..	88/2	3379. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА.....	158/3
1802. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	94/2	РЕШЕНИЈА	
1984. Одлука за избор на претседател и заменик претседател на Комисијата за верификација на фактите.....	106/2		
1985. Одлука за именување претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	106/2	Рег. бр.	Бр./стр.
1986. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	106/3	89. Решение за распишување избор за претседател на Република Македонија	4/2
1987. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	106/3	90. Решение за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје.....	4/2
2264. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги на Република Македонија за периодот јуни-декември 2009 година.....	119/2	АВТЕНТИЧНИ ТОЛКУВАЊА	
2265. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги на Република Македонија за периодот јуни-декември 2009 година.....	119/2	Рег. бр.	Бр./стр.
2646. Одлука за избор на членови на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	138/6	297. Автентично толкување на членот 9 точка 3 од Законот за денационализација	14/1
		417. Автентично толкување на членот 64 од Законот за денационализација.....	20/35

2174. **Автентично толкување** на членот 2 став 1 точка 1 од Законот за заштита и спасување..... **114/120**

ПРОГРАМИ

- | | |
|--|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3031. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2010 година..... | 149/8 |

СТРАТЕГИИ

- | | |
|---|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 475. Национална стратегија за заштита и спасување..... | 23/2 |
| 1334. Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за периодот од 2009 до 2011 година..... | 78/4 |
| 2266. Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009-2019 година..... | 119/3 |

РЕЗОЛУЦИИ

- | | |
|--|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 139. Резолуција за миграционата политика на Република Македонија 2009–2014... | 6/13 |

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 91. Закон за следење на комуникациите (Пречистен текст)..... | 4/2 |
| 383. Закон за азил и привремена заштита (Пречистен текст)..... | 19/2 |
| 1644. Закон за надзор на државната граница (Пречистен текст)..... | 88/2 |
| 2488. Закон за спречување судир на интереси (Пречистен текст)..... | 128/2 |
| 2650. Закон за медијација (Пречистен текст) | 138/7 |
| 3032. Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи..... | 149/10 |

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | | |
|---|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 877. Одлука за определување на дневниците за службено патување во странство на пратениците во Собранието на Република Македонија..... | 51/4 |
| 1182. Одлука за определување на коефициент за утврдување на плата на претседателот, заменик - претседателот и на членовите на Комисијата за верификација на фактите..... | 69/2 |

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УКАЗИ

- | | |
|--|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 200. Указ бр. 53 од Претседателот на Република Македонија..... | 9/3 |
| 201. Указ бр. 54 од Претседателот на Република Македонија..... | 9/3 |
| 333. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија..... | 16/2 |
| 418. Указ бр. 55 од Претседателот на Република Македонија..... | 20/35 |
| 656. Указ бр. 42 од Претседателот на Република Македонија..... | 34/1 |
| 705. Указ бр. 43 од Претседателот на Република Македонија..... | 40/2 |
| 706. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија..... | 40/2 |
| 707. Указ бр. 45 од Претседателот на Република Македонија..... | 40/2 |
| 708. Указ бр. 46 од Претседателот на Република Македонија..... | 40/2 |
| 709. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија..... | 40/2 |
| 710. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија..... | 40/2 |
| 949. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија..... | 55/2 |
| 1079. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска, Република Латвија и Република Литванија..... | 64/82 |

1080. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Италијанската Република и Суверениот Воен Ред на Малта.....	64/82	2035. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Француската Република и Португалската Република.....	109/5
1081. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија и постојан претставник на Република Македонија при Организацијата за забрана на хемиски оружја (OPCW).....	64/82	2036. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапската Република Египет.....	109/5
1168. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата Столица – Ватикан.....	68/2	2037. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Меѓународните организации со седиште во Виена.....	109/6
1448. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада...	81/4	2103. Указ бр. 2 од Претседателот на Република Македонија.....	110/1
1528. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Големото Војводство Луксембург.....	84/2	2147. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација.....	113/2
1529. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Големото Војводство Луксембург.....	84/2	2267. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Ирска и Република Исланд.....	119/44
1530. Указ бр. 1 од Претседателот на Република Македонија.....	84/3	2268. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија.....	119/44
1554. Указ бр. 1 од Претседателот на Република Македонија.....	85/2	2269. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија.....	119/44
1668. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел.....	89/2	2291. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор и постојан претставник во Постојаната мисија на Република Македонија при Организацијата на Обединетите нации во Женева...	120/27
1916. Указ бр. 2 од Претседателот на Република Македонија.....	100/2	2292. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор и постојан претставник во Постојаната мисија на Република Македонија при Организацијата на Обединетите нации во Женева.....	120/27
1917. Указ бр. 3 од Претседателот на Република Македонија.....	100/2	2293. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Меѓународните организации.....	120/27
1918. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина, Демократска Народна Република Кореја, Социјалистичка Република Виетнам и Монголија.....	100/2	2294. Указ од Претседателот на Република Македонија.....	120/27
1919. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина.....	100/2	2340. Указ бр. 5 од Претседателот на Република Македонија.....	123/2
1920. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина.....	100/3	2341. Указ бр. 6 од Претседателот на Република Македонија.....	123/2
2034. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.....	109/5	2342. Указ бр. 7 од Претседателот на Република Македонија.....	123/3

2343. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација.....	123/3	3456. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во државата Катар...	163/2
2344. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија.....	123/3	3457. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада.....	163/2
2389. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа....	126/2	3458. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово.....	163/3
2390. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија.....	126/2	3459. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапска Република Египет.....	163/3
2391. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Индија.....	126/2	О Д Л У К И	
2392. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принципатот Андора.....	126/3		
2523. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Италијанската Република.....	130/70	Рег. бр.	Бр./стр.
2524. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Француската Република.....	130/70	92. Одлука за помилување на осудени лица.....	4/8
2525. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација.....	130/70	664. Одлука за помилување на осудени лица.....	35/1
2575. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата Столица....	133/9	1018. Одлука за разрешување генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	60/2
2713. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска...	139/14	1019. Одлука за именување генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	60/2
3216. Указ бр. 3 од Претседателот на Република Македонија.....	152/2	1246. Одлука од претседателот на Република Македонија.....	71/3
3217. Указ бр. 4 од Претседателот на Република Македонија.....	152/2	1247. Одлука од претседателот на Република Македонија.....	71/4
3453. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина.....	163/2	1408. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.....	80/2
3454. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина.....	163/2	1607. Одлука за помилување на осудени лица.....	87/2
3455. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина.....	163/2	1723. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2009 година – националниот празник на Република Македонија.....	93/3
		1832. Исправка.....	95/2
		2295. Одлука за именување на претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	120/27
		2345. Одлука за помилување на осудени лица.....	123/3
		2617. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија...	135/2
		2746. Одлука за помилување на осудени лица.....	141/3
		3320. Одлука за помилување на осудени лица.....	157/4
		3321. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2010 година.....	157/4

П РА В И Л Н И Ц И

3231. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воени и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија..... **153/8**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

У Р Е Д Б И

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 382. Исправка на Уредбата за Општиот поимник за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 168/08)..... | 18/8 |
| 680. Уредба за критериумите и условите за прогласување на електроенергетска кризна состојба, начинот на снабдување со електрична енергија во овие услови, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности..... | 37/1 |
| 731. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон..... | 42/2 |
| 845. Исправка | 48/12 |
| 812. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки | 46/2 |
| 894. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на политиката за рурален развој..... | 53/5 |
| 1004. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за утврдување на плата, додатоци на плата и надоместоците на определени трошоци во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија..... | 59/2 |
| 1110. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за локалните установи во културата во 2010 година..... | 65/2 |
| 1111. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата во 2010 година | 65/3 |

- | | |
|---|--------------|
| 1248. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината..... | 71/4 |
| 1277. Уредба за престанување на важење на Уредбата за начинот на чување и користење на документацијата од премерот и катастарот на недвижностите | 74/2 |
| 1278. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини за 2010 година..... | 74/2 |
| 1279. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за средното образование по општини за 2010 година.... | 74/3 |
| 1300. Уредба за критериуми и постапка за распределба на средства за изградба и одржување на водоснабдителни и канализациони системи од Буџетот на Република Македонија..... | 75/2 |
| 1409. Уредба за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општина-та, градоначалникот на Градот Скопје и градоначалникот на општините во Градот Скопје..... | 80/3 |
| 1410. Уредба за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат а за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина | 80/18 |
| 1504. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додана вредност по општини за 2010 година..... | 83/44 |
| 1608. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци од плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2010 година..... | 87/3 |
| 1683. Уредба за утврдување на работи кои се сметаат како незадоволителни резултати и работи со кои им се причинува штета на интересите на државата во работата на амбасадорот..... | 90/25 |

- | | | | |
|---|---------|---|--------|
| 1988. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување..... | 106/3 | 2197. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште..... | 115/2 |
| 2038. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната средина..... | 109/6 | 2223. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење..... | 117/2 |
| 2039. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2010 година..... | 109/7 | 2254. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош..... | 118/2 |
| 2040. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2010 година..... | 109/9 | 2270. Уредба за именување и дополнување на Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на децентрализирано управување со првите четири компоненти од Инструментот за пристапна помош (ИПА) на Европската унија..... | 119/45 |
| 2122. Уредба за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонентата V – ИПАРД од инструментот за предприсапна помош ИПА..... | 112/2 | 2317. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на политиката за рурален развој..... | 122/2 |
| 2123. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица за 2010 година..... | 112/13 | 2346. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на целосно децентрализирано управување со петтата компонента од Инструментот за претприсапна помош (ИПА) на Европската унија..... | 123/4 |
| 2124. Уредба за утврдување на подрачјата со површини на кои не може да се ослободува генетски модифициран репродуктивен материјал во животната средина..... | 112/14 | 2651. Уредба за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз и/или при производство на нафтени деривати..... | 138/13 |
| 2148. Прилог на Уредбата за утврдување на подрачјата со површини на кои не може да се ослободува генетски модифициран репродуктивен материјал во животната средина..... | 113/2 | 2953. Уредба за изменување на Уредбата за описот на звањата на државните службеници..... | 146/38 |
| 2175. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за јавни установи за деца - детски градинки по општини за 2010 година..... | 114/120 | 2954. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината. | 146/39 |
| 2176. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца – детски градинки по општини за 2010 година..... | 114/120 | | |
| 2177. Уредба за дополнување на Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на европските заедници за распоредување на одредени стоки во комбинираниот номенклатура..... | 114/121 | | |

3198. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонентата V-ИПАРД од инструментот за предпристапна помош ИПА.....	151/2
3271. Уредба за изменување на Уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2010 година.....	154/3
3428. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината..	162/2

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Одлука за продажба на недвижни ствари објекти на детски одморалишта.....	1/1
2. Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава.....	1/2
20. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Горанското друштво во Република Македонија Скопје.....	3/4
21. Одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски додатоци на општините за 2009 година.....	3/4
22. Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на интегралната целина Острово за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.....	3/5
23. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиорефреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиорефреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G).....	3/5
24. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2009 година.....	3/5

25. Одлука за давање согласност на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2009 година.....	3/5
26. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2009 година.....	3/6
27. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на општина Берово.....	3/6
28. Одлука за изменување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	3/6
29. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2009 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	3/6
30. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за работната 2009 година.....	3/6
31. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура за 2009 година.....	3/7
32. Одлука за висината на надоместокот што се плаќа за давање на информации и техничка помош на моторизирани учесници во сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на оштетените возила и возила во дефект, како и за другите работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта.....	3/7
33. Одлука за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик.....	3/8
202. Одлука за престанок и за давање на користење на дел од недвижна ствар на Министерството за култура.....	9/3

203.	Одлука за именување гувернер на Република Македонија во Групацијата Светска банка – Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите.....	9/3	298.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на основните училишта во Република Македонија.....	14/2
225.	Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Земјоделски институт – Скопје кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....	10/1	299.	Одлука за давање на времено користење на дивечот во ловиштата.....	14/5
226.	Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....	10/2	334.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност во Република Италија и Кралството Шведска	16/2
227.	Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Економски институт кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....	10/2	335.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност во Кралството Норвешка.....	16/2
233.	Одлука за дополнување на Одлуката за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост.....	11/3	336.	Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенција за државни патишта.....	16/3
234.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2009 година.....	11/3	337.	Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука.....	16/3
235.	Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Противпожарниот сојуз на Република Македонија.....	11/3	338.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната научна установа Хидробиолошки завод.....	16/4
236.	Одлука за распределба на средства за изградба на каскадни прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на Град Скопје	11/52	339.	Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за сточарство-Скопје кон Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....	16/4
237.	Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за тутун – Прилеп во Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.....	11/52	340.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип....	16/4
238.	Одлука за формирање на Комисија за управување со генетски модифицирани организми.....	11/52	341.	Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест кој Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите за 2009 година...	16/5
239.	Одлука за формирање на Научен комитет за генетски модифицирани организми.....	11/53	372.	Одлука за формирање на работна група за техничка помош при создавањето на услови за почеток со работа на Универзитетот за информатички технологии во Скопје.....	18/2
240.	Одлука за одземање на користење – концесија на дивечот во ловиштата.....	11/53	373.	Одлука за изменување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	18/2
241.	Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	11/53	436.	Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост.....	21/85
242.	Одлука за престанок и за давање на времено користење на дел од недвижна ствар на Министерството за одбрана	11/54	466.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на припадниците на судската полиција за 2009 година...	22/2

- | | | | |
|--|-------|--|------|
| 467. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на судските службеници за 2009 година..... | 22/2 | 568. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на Министерството за финансии – Царинска управа..... | 31/3 |
| 468. Одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку емисија на државни хартии од вредност во 2009 година..... | 22/2 | 569. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за внатрешни работи на Министерството за финансии – Царинска управа..... | 31/3 |
| 476. Одлука за утврдување плата, надоместок за изнајмување на стан и селидбени трошоци за шефот на мисијата на ОБСЕ во Ашгабад, Туркменистан, амбасадор Арсим Зеколи..... | 23/8 | 570. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за одбрана на Министерството за финансии – Царинска управа..... | 31/3 |
| 477. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиника, завод и ургенте центар - Скопје | 23/9 | 571. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Министерството за финансии – Царинска управа..... | 31/4 |
| 478. Одлука за формирање на Координативно тело на Владата на Република Македонија за егејското прашање..... | 23/9 | 572. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2009 година на ЈП „Македонски шуми“ - п.о. - Скопје..... | 31/4 |
| 479. Одлука за замена на лекови од стоконните резерви по генерички состав.. | 23/9 | 573. Одлука за давање согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2008 година..... | 31/4 |
| 480. Одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженијата на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија..... | 23/13 | 574. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Лече, Република Италија..... | 31/5 |
| 481. Одлука за престанок и давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за остварување на правата на заедниците..... | 23/15 | 575. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватно средно училиште „Академија Леонтик“ во Скопје..... | 31/5 |
| 482. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство..... | 23/16 | 576. Одлука за прифатливост на предлогот за повторно прогласување на Преспанското Езеро за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата..... | 31/5 |
| 483. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на секретаријатот за европски прашања..... | 23/16 | 577. Одлука за прифатливост на предлогот за повторно прогласување на Дојранското Езеро за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.... | 31/6 |
| 484. Одлука за изменување на Одлуката за фомирање на Управен комитет за реформи во сметководството и институционалното зајакнување (РЕПАРИС).... | 23/16 | 578. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 31/6 |
| 524. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини | 26/43 | 579. Одлука за промена на јурисдикционата надлежност на дејствување на Почесниот конзулат на Република Македонија во Инсбрук, Република Австрија..... | 31/6 |
| 525. Одлука за намалување на увозните давачки за домотно пире..... | 26/44 | | |
| 584. Образец на барање за распределување на квота за домотно пире..... | 31/8 | | |
| 526. Одлука за решавање на Статусот на долговите на ЈП МЖ „Инфраструктура“ Скопје и АД МЖ „Транспорт“ Скопје..... | 26/44 | | |
| 567. Одлука за преземање на недвижниот имот на граничните премини за патен сообраќај на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од страна на Министерство за финансии – Царинска управа..... | 31/2 | | |

580. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Технолошко индустриска развојна зона Скопје.....	31/6	633. Одлука за определување на висината на трошоците за полагање на стручен испит за туристички водич.....	33/2
581. Одлука за престанување и давање на трајно користење на движна ствар на Казнено поправната установа Затвор - Скопје.....	31/7	634. Одлука за определување на висината на трошоците за полагање на стручен испит за туристички придружник.....	33/3
582. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	31/7	635. Одлука за утврдување на висината на надоместок за вршење хидрометеоролошки работи со повремени набљудувачи и стрелци.....	33/3
583. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за работа за 2009 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје.....	31/7	636. Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот Моноспитовско Блато за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.....	33/4
603. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2009 година.....	32/2	637. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Охридско Езеро.....	33/4
604. Одлука за отповикување и избор на член на Надзорен одбор на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ- Велес.....	32/2	638. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско Езеро.....	33/4
605. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	32/3	639. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро.....	33/4
606. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	32/3	640. Одлука за прекинување на постапката за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Охридско Езеро.....	33/4
607. Одлука за утврдување на должности во трупа заклучно со бригада и соодветна единица и одредени должности во команда на корпус и во воени установи во кои службата се врши под трупни услови.....	32/4	641. Одлука за прекинување на постапката за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Дојранско Езеро.....	33/5
608. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Управен суд Скопје.....	32/5	642. Одлука за прекинување на постапката за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Преспанско Езеро.....	33/5
609. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Затвор Прилеп.....	32/5	643. Одлука за затворање на Почесниот генерален конзулат на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Њу Делхи.....	33/5
610. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Министерството за труд и социјална политика.....	32/5	644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за безбедност-Скопје во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.....	33/5
632. Одлука за определување на висината на трошоците за полагање на стручен испит за добивање сертификат за раководење со туристичка агенција.....	33/2	645. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет „Стоби“ Градско.....	33/6
		657. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари....	34/2
		672. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2009 година.....	36/1

673. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	36/2	761. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето во 2008 година и Годишната сметка за 2008 година на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.....	43/2
674. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика.....	36/2	762. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања...	43/2
675. Одлука за престанок и за давање на користење на движни ствари на Министерството за образование и наука....	36/3	763. Одлука за давање на користење на недвижна ствар на Министерството за култура.....	43/3
683. Одлука за активирање на Амбасадата на Република Македонија во Копенхаген, Кралството Данска.....	38/2	813. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност за склучување договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари – патничко моторно возило без надомест.....	46/5
732. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на Република Македонија Битола, Работна единица – Ресен	42/26	814. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во командно-штабна вежбовна активност во Грузија.....	46/5
733. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЛПВ Лисиче – Велес за 2009 година....	42/26	815. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во теренска вежбовна активност во Грузија.....	46/6
734. Одлука за Осма емисија на обврзници за денационализација.....	42/26	816. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во воздухопловно теренска вежбовна активност во Република Турција.....	46/6
735. Одлука за престанок на користење на дел од недвижна ствар на НУ Центар за култура – Битола.....	42/26	817. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во логистичка вежбовна активност во Република Турција.....	46/6
736. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар на НУ „Музеј“-Куманово.....	42/26	818. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Кралство Норвешка.....	46/7
737. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Анталија.....	42/27	819. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	46/7
738. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Индија со седиште во Колката, држава Западен Бенгал.....	42/27	820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество.....	46/7
739. Одлука за формирање на Меѓуресорска група за изработка на национална стратегија на Република Македонија за остварување на целите на Алијансата на цивилизации.....	42/27	821. Одлука за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија за 2009 година.....	46/8
740. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2009 година.....	42/28	856. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје	49/2
759. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Аеродроми на Македонија“ - Скопје и остварените финансиски резултати за период јануари - декември 2008 година.....	43/2		
760. Одлука за одобрување на Годишната сметка на АД „Аеродроми на Македонија“ – Скопје за периодот од 1.01.2008 до 31.12.2008 година.....	43/2		

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 857. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештај за работа за 2008 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Скопје..... | 49/2 | 901. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 53/15 |
| 858. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени со работењето на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Скопје по Годишната сметка за 2008 година..... | 49/2 | 902. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука..... | 53/15 |
| 859. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 49/2 | 903. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука..... | 53/16 |
| 860. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Центарот за управување со кризи..... | 49/2 | 904. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – јаглен од АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје, на локалитетот „Поповјани“ с. Поповјани, општина Осломеј..... | 53/16 |
| 861. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати..... | 49/3 | 930. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ Битола во 2009 година и Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ Битола во 2009 година..... | 54/4 |
| 883. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар..... | 52/26 | 931. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2008 година и Годишниот извештај за работа на ЈП „Стрежево“ Битола за 2008 година..... | 54/5 |
| 884. Одлука за зголемување на основна главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДОО-ЕЛ Скопје..... | 52/26 | 932. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања | 54/5 |
| 885. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДОО-ЕЛ Скопје..... | 52/27 | 933. Одлука за престанок и давање на користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи..... | 54/5 |
| 895. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето и Годишната сметка за 2008 година на ЈП „Македонски шуми“ п.о.-Скопје.... | 53/12 | 934. Одлука за запишување на студенти во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот за информатички технологии – Охрид во учебната 2009/2010 година..... | 54/6 |
| 896. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на добивка на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје.... | 53/12 | 950. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија..... | 55/2 |
| 897. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2008 година и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2008 година... | 53/12 | 955. Одлука за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија – Скопје..... | 56/2 |
| 898. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2009 година..... | 53/12 | 956. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања | 56/2 |
| 899. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината..... | 53/13 | 957. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања | 56/3 |
| 900. Одлука за формирање Национални тимови за спроведување на програмските активности на програмите на заедницата Customs 2013 и Fiscalis 2013 | 53/14 | 958. Одлука за престанување и за давање на времено користење на недвижни ствари без надомест на Општина Ранковце..... | 56/3 |

- | | | | |
|--|------|---|-------|
| 959. Одлука за престанување и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања | 56/4 | 1009. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Државниот универзитет во Тетово во учебната 2009/2010 година..... | 59/4 |
| 960. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања | 56/5 | 1010. Одлука за спроведување на активности за емисија на еврообврзница на Република Македонија..... | 59/13 |
| 961. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Горче Петров, Скопје..... | 56/5 | 1011. Одлука за изведување на вежбовната активност „Светлина-09“..... | 59/13 |
| 981. Одлука за измена на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар | 57/2 | 1037. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 61/2 |
| 982. Одлука за распишување оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на Куманово и Охрид..... | 57/2 | 1038. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања... | 61/2 |
| 997. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Државниот универзитет во Тетово во учебната 2009/2010 година..... | 58/2 | 1039. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во Принципатот Монако, со седиште во Монте Карло..... | 61/3 |
| 998. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Државниот универзитет во Тетово во учебната 2009/2010 година..... | 58/2 | 1040. Одлука за овластување за изградба на објектот комбинирана постројка за производство на електрична и топлинска енергија Когел Север ДОО Скопје..... | 61/3 |
| 1005. Одлука за формирање на Комитет на министри за следење и координација на активностите кои се однесуваат за подобрување на соодветната и правичната застапеност на припадниците на заедниците во организациите на државната управа и јавните претпријатија..... | 59/2 | 1046. Одлука за давање согласност на Програмата за унапредување на водостопанството за 2009 година..... | 62/2 |
| 1006. Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 2“..... | 59/2 | 1047. Одлука за давање согласност на Тарифникот за дополнување на Тарифникот за утврдување на висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност..... | 62/2 |
| 1007. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување..... | 59/3 | 1048. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Национален комитет за човекови населби - ХАБИТАТ. | 62/2 |
| 1008. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување..... | 59/3 | 1059. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Координативно тело на Владата на Република Македонија за егејското прашање..... | 63/2 |
| | | 1060. Одлука за одобрување на Финансиски извештај и Годишна сметка за период од 1.01. - 31.12.2008 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 63/2 |
| | | 1061. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 63/2 |

1082. Одлука за изменување на Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката..	64/83	1171. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар.....	68/3
1112. Одлука за начинот и постапката за остварување на надоместокот за закупнина на стан.....	65/3	1183. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.....	69/2
1113. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги.....	65/4	1214. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи.....	70/3
1114. Одлука за давање на користење на недвижна ствар на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги.....	65/4	1215. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето и Годишната сметка за 2008 година на ЈП „АГРО-БЕРЗА“ Скопје.....	70/3
1115. Одлука за изменување на Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на дел од недвижна ствар во државна сопственост – градежно земјиште.....	65/5	1216. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на „Агри-ленд“ АД Скопје за 2008 година.....	70/3
1116. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Одеса, Украина.....	65/5	1217. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Гимназија ВЕДРА“ во Скопје.....	70/3
1117. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Србија.....	65/5	1218. Одлука за престанок и за давање на користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....	70/4
1118. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Киев, Украина.....	65/5	1219. Одлука за отворање Канцеларија за врски на Република Македонија во Република Естонија, со седиште во Талин.....	70/4
1119. Одлука за давање на времено користење на движни ствари без надомест..	65/6	1220. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања...	70/5
1120. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар..	65/7	1221. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа за 2009 година на Агенцијата за планирање на просторот.....	70/5
1121. Одлука за утврдување на трговските друштва од посебно значење за работа во кризна состојба.....	65/7	1222. Одлука за давање согласност на Финансискиот план за работење во 2009 година на Агенцијата за планирање на просторот.....	70/5
1129. Одлука за отворање на Културно-информативен центар на Република Македонија во Украина.....	66/2	1223. Одлука за формирање на Национално координативно тело за спроведување на акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година	70/5
1130. Одлука за формата и содржината на обрасците за проценка на влијанието на регулативата.....	66/2	1224. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општините Зајас, Липково, Желино, Конче, Карбинци, Могила, Новаци, Јегуновце, Чашка и Градот Скопје.....	70/6
1160. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања...	67/25	1225. Одлука за отстапување на побарувања без надомест.....	70/7
1169. Одлука за престанок и за давање на користење на дел од недвижна ствар..	68/2	1226. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество на обука во Република Словенија.....	70/7
1170. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар на Министерството за локална самоуправа.....	68/2		

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 1227. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Турција..... | 70/7 | 1315. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од ХЕЦ Бошков Мост.... | 76/7 |
| 1228. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили – припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија заради обука | 70/8 | 1316. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 76/9 |
| 1229. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Берлиц Јазичен Центар“ во Скопје.... | 70/9 | 1335. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Речанска на Компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/33 |
| 1249. Одлука за максимален износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на Меѓународниот пазар на капитал – еврообврзница на Република Македонија..... | 71/9 | 1336. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Дупница на компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/34 |
| 1280. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2009 година..... | 74/4 | 1337. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Љубанска на компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/35 |
| 1281. Одлука за давање согласност на Годишната програма за реализација на Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2009 година..... | 74/4 | 1338. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Бањанска на компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/36 |
| 1282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на НУ „Уметничка галерија“ - Тетово..... | 74/4 | 1339. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Побошка на компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/37 |
| 1283. Одлука за престанок и за давање на користење недвижна ствар на општина Куманово..... | 74/4 | 1340. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Отљанска на компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/38 |
| 1284. Одлука за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Македонија за 2009 година..... | 74/5 | 1341. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Малинска на компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/39 |
| 1285. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на индикативен список на договорни органи..... | 74/5 | 1342. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Станечка на компанијата ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/40 |
| 1286. Одлука за изменување на Одлуката за спроведување на активности за емисија на еврообврзници на Република Македонија..... | 74/5 | | |
| 1287. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Пехчево..... | 74/6 | | |
| 1288. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари..... | 74/6 | | |
| 1301. Одлука за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2008..... | 75/6 | | |
| 1302. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за европски прашања | 75/240 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1343. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Тораница на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/41 | 1353. Одлука за прогласување на збирката „Збирка на графики, цртежи и скулптури“ во Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола за културно наследство од особено значење..... | 78/51 |
| 1344. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Мала Река на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/42 | 1354. Одлука за прогласување на збирката „Збирка на археолошки предмети“ во музеј - галерија, Кавадарци за културно наследство од особено значење..... | 78/52 |
| 1345. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Големача на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/43 | 1355. Одлука за прогласување на збирката „Корпус на монети од археолошкиот локалитет Вардарски Рид“ во НУ Музеј Гевгелија за културно наследство од особено значење..... | 78/53 |
| 1346. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Обедничка на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/44 | 1356. Одлука за прогласување на збирката „Слики и скулптури од поранешните југословенски републики“ во НУ Национална галерија на Македонија за културно наследство од особено значење..... | 78/54 |
| 1347. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Ораовица на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/45 | 1357. Одлука за прогласување на збирката „Меѓународна збирка на уметнички дела“ во Музејот на современата уметност - Скопје за културно наследство од особено значење..... | 78/55 |
| 1348. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Крива Река на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/46 | 1358. Одлука за прогласување на збирката „Македонска современа уметност меѓу двете светски војни“ во НУ Национална галерија на Македонија за културно наследство од особено значење..... | 78/56 |
| 1349. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Љутачка Река на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ Скопје..... | 78/47 | 1359. Одлука за прогласување на збирката „Збирка на етнолошки предмети“ во НУ - Музеј „Западна Македонија во НОВ“ - Кичево за културно наследство од особено значење..... | 78/57 |
| 1350. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Крива Река на компанијата ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДОО-ЕЛ Скопје..... | 78/48 | 1360. Одлука за прогласување на збирката „Збирка на археолошки предмети“ во НУ - Музеј „Западна Македонија во НОВ“ - Кичево за културно наследство од особено значење..... | 78/58 |
| 1351. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија..... | 78/49 | 1361. Одлука за прогласување на збирката „Збирка на музејски предмети од праисторискиот период“ во НУ Музеј Гевгелија - Гевгелија за културно наследство од особено значење..... | 78/59 |
| 1352. Одлука за прогласување на збирката „Накит и предмети за украсување“ во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола за културно наследство од особено значење..... | 78/50 | 1362. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за спроведување на Акцискиот план за борба против корупцијата донесен на 26 јуни 2007 година..... | 78/60 |
| | | 1363. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 78/61 |

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 1364. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2009 година..... | 78/62 | 1378. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Археографска збирка. Старословенски ракописи“ за културно наследство од особено значење..... | 78/75 |
| 1365. Одлука за потврдување на финансискиот план за 2009 година и Годишната сметка за 2008 година на Фондот за осигурување на депозити..... | 78/63 | 1379. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство (уметнички предмети) „Збирка на цртежи“ за културно наследство од особено значење..... | 78/76 |
| 1366. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето во 2008 година на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија..... | 78/64 | 1380. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Ракописи на османско-турски јазик“ за културно наследство од особено значење..... | 78/76 |
| 1367. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Ретка периодика“ за културно наследство од особено значење..... | 78/65 | 1411. Одлука за распределба на средства за подобрување на водоснабдувањето на ЕЛС од Регионалниот водовод Студенчица..... | 80/29 |
| 1368. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Ракописи на персиски јазик“ за културно наследство од особено значење..... | 78/66 | 1412. Одлука за формирање на Меѓуминистерски комитет за конкурентност..... | 80/29 |
| 1369. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Ракописи на арапски јазик“ за културно наследство од особено значење..... | 78/67 | 1413. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија за 2009 година..... | 80/30 |
| 1370. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Македонија на разгледници до 1946 година“ за културно наследство од особено значење..... | 78/68 | 1414. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор – Скопје..... | 80/30 |
| 1371. Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на подрачјата со специфични развојни потреби..... | 78/69 | 1415. Одлука за прифатливост на предлогот за повторно прогласување на Кањонот Матка за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата..... | 80/30 |
| 1372. Одлука за давање на трајно користење движна ствар на Министерството за финансии - Биро за јавни набавки... | 78/71 | 1449. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост..... | 81/4 |
| 1373. Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2009 до 2013 година..... | 78/72 | 1450. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари..... | 81/5 |
| 1374. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за управување со одземен имот..... | 78/73 | 1483. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај на Македонската информативна агенција АД Скопје - во државна сопственост за 2008 година..... | 82/2 |
| 1375. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Ретка периодика“ за културно наследство од особено значење..... | 78/74 | 1484. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука.. | 82/2 |
| 1376. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Археографска збирка. Инкунабули“ за културно наследство од особено значење..... | 78/75 | 1505. Одлука за давање согласност за именување на Почесен генерален конзул на Јапонија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 83/47 |
| 1377. Одлука за прогласување на библиотечната збирка „Археографска збирка. Старопечатени и ретки книги“ за културно наследство од особено значење..... | 78/75 | 1506. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип..... | 83/47 |

1507. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Нирнберг.....	83/47	1536. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на општина Василево.....	84/4
1508. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	83/47	1537. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања...	84/4
1542. Исправка.....	84/6	1538. Одлука за дополнување на Одлуката за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски додатоци на општините за 2009 година.....	84/5
1509. Одлука за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ во странство за 2009/2010 година..	83/48	1539. Одлука за плаќање на обврските по основ на трошоци за камата кои произлегуваат од Договорот за заем наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти, склучен меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот.....	84/5
1510. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања...	83/51	1555. Одлука за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик.....	85/3
1511. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	83/51	1609. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измени на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	87/3
1512. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „ДИЈА“ во Скопје.....	83/51	1610. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	87/4
1513. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на каскадни прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на Град Скопје.....	83/52	1611. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје.....	87/4
1514. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Фондација - Меморијален центар Никола Кљусев.....	83/52	1612. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....	87/5
1515. Одлука за престанок и за давање на користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања.....	83/53	1613. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања...	87/5
1531. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Центарот за управување со кризи.....	84/3	1614. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања...	87/5
1532. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/844/ЗНБП од 10 ноември 2008 година за обновување на Заедничката позиција 2006/276/ЗНБП за рестриktivните мерки против одредени официјални личности од Белорусија.....	84/3	1615. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште на АД Електрани на Македонија.....	87/6
1533. Одлука за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост за 2008 година.....	84/3	1616. Одлука за давање на користење на недвижни ствари на Државниот завод за ревизија.....	87/6
1534. Одлука за одобрување на Студијата за изградба на дигитална земска телевизиска мрежа DVB-T на ЈП Македонска радиодифузија.....	84/3		
1535. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски.....	84/4		

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1617. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 87/7 | 1726. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 93/5 |
| 1618. Одлука за формирање комитет за воведување на царинските постапки на Европската унија во Република Македонија..... | 87/10 | 1727. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро..... | 93/5 |
| 1619. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на дивечот во ловиштата по пат на концесија во ловните реони Гевгелија, Валандово, Битола, Берово и Охрид..... | 87/12 | 1728. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско Езеро..... | 93/5 |
| 1669. Одлука за висината и начин на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина)..... | 89/2 | 1729. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Дојранско Езеро..... | 93/6 |
| 1684. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето за 2008 година на ЛПВ „Лисиче“-Велес..... | 90/26 | 1730. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Преспанско Езеро..... | 93/7 |
| 1685. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2010 година..... | 90/26 | 1731. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа Идризово..... | 93/7 |
| 1686. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар.. | 90/27 | 1732. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност во Република Турција..... | 93/8 |
| 1687. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари..... | 90/27 | 1733. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбова активност „LOGEX 09“..... | 93/8 |
| 1688. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето за 2008 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... | 90/28 | 1734. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 93/8 |
| 1689. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисник на технолошката индустриска развојна зона..... | 90/28 | 1833. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници транспорт АД - Скопје..... | 95/2 |
| 1724. Одлука за давање согласност на Правилникот за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката, критериумите и стандардите за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование на Република Македонија..... | 93/4 | 1834. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Планинарскиот спортски клуб „Пелистер“-Битола..... | 95/3 |
| 1725. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на просечни продажни единечни цени по метар квадратен на становите наменети за продажба..... | 93/4 | 1865. Одлука за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија..... | 96/4 |
| | | 1866. Одлука за престанок и за давање на трајно користење без надомест на дел од недвижна ствар на Агенцијата за државни службеници..... | 96/10 |

1867. Одлука за престанок и за давање на трајно користење без надомест на дел од недвижна ствар на Центарот за стручно образование и обука.....	96/10	1898. Одлука за ограничување на пловидбата за пловни објекти (скутери) на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.....	99/52
1875. Одлука за давање под закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на установата за култура „Детскиот театарски центар“ - Скопје.....	97/2	1899. Одлука за престанок на важење на Одлуката за технички услови и нормативи за проектирање и изградба на дистрибутивни гасоводни системи во СР Македонија..	99/52
1876. Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на дел од планината Галичица за заштитено подрачје во категоријата Национален парк.....	97/2	1921. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран.....	100/3
1877. Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија во Скопје во студиската учебна 2009/2010 година чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија.....	97/2	1922. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	100/3
1878. Одлука за именување на гувернер на Република Македонија во Групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите.....	97/2	1923. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност во Босна и Херцеговина.....	100/3
1879. Одлука за именување на заменик гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој... ..	97/3	1924. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност во Република Хрватска.....	100/4
1880. Одлука за именување на гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој.....	97/3	1925. Одлука за основање на Јавна здравствена установа - Клиничка болница Штип.....	100/4
1881. Одлука за измена на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	97/3	1930. Одлука за давање согласност на Извештајот од работењето во период од 1.01. до 31.12.2008 година на ЈП „Македонска радиодифузија Скопје“.....	101/2
1882. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	97/3	1931. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на недвижни ствари во закуп со услов.....	101/2
1883. Одлука за утврдување на класификацијата на производи по дејности, КПД 2008...	97/4	1989. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Скопје...	106/4
1894. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште на „Млин Стојчев“ ДОО од Битола.....	99/51	1990. Одлука за определување на заменик гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка-Меѓународна банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите.....	106/4
1895. Одлука за престанување и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања.....	99/51	1991. Одлука за престанок и за давање на користење на движна ствар на Основното јавно обвинителство - Скопје.....	106/5
1896. Одлука за прекин на постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на река Вардар.....	99/51	1992. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Келн.....	106/5
1897. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки развојни индустриски зони за 2009 година.....	99/52	1993. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили – припадници на Армијата на Република Словенија на територијата на Република Македонија заради изведување на боево гаѓање на цели во воздушен простор „Предизвик III 2009“.....	106/5

1994. **Одлука** за влегување и престојување на странски вооружени сили - припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија за ради обука..... **106/6**
1995. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерството за образование и наука..... **106/6**
2041. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за финансиската 2008 година..... **109/11**
2042. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 2009 година на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип..... **109/11**
2043. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на казнено-поправната установа Заговор – Штип..... **109/11**
2044. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок на “Цементарница Усје” АД Скопје на локалитетот “Шупли Камен”, Општина Куманово..... **109/11**
2045. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТУД „АМ-ИС Транс“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Велешта, општина Струга, на локалитетот „с. Бороец“, општина Струга..... **109/12**
2046. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДПТУ “МИ ТРАНС” ДООЕЛ увоз-извоз с. Велешта, општина Струга, на локалитетот “Краста” с. Бороец, општина Струга..... **109/12**
2047. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТУПД „АНАДА - КОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ Струга, на локалитетот „Краста“ с. Лабуништа, општина Струга... **109/13**
2048. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - оникс и травертин на ТУПД „Хидроинженеринг“ увоз - извоз ДООЕЛ Битола, на локалитетот „Рамна Шума“ с. Бешиште, општина Прилеп..... **109/13**
2049. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на ДТУ „ЕМВИ КОМЕРЦ“ ДООЕЛ с. Сушево, општина Василево, на локалитетот „с. Подмол“, Општина Прилеп..... **109/14**
2050. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на “Албине Бау” ГМБХ Австрија на локалитетот “с. Тројаци”, општина Прилеп.... **109/14**
2051. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТТГУД “Транс Раиф” ДОО Струга на локалитетот “Краста” с. Делогожди, општина Струга..... **109/15**
2052. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДПТУ „Дукас Компани Миче“ ДООЕЛ експорт-импорт Дебар на локалитетот „Чуријан“, општина Маврово Ростуша.... **109/15**
2053. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на ДПТУ “Цмс Транспорт” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “с. Страчинци”, општина Гази баба..... **109/16**
2054. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на ДПТТР “Еуро Прогрес” ДООЕЛ с. Долно Коњаре Петровец на локалитетот “с. Долно Коњаре”, општина Петровец..... **109/16**
2055. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на ДЗТУ “БЛАТОН” ДООЕЛ увоз-извоз Велес, на локалитетот “с. Теово”, општина Велес..... **109/17**
2056. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – глина на ДПТУ “Арб-Комерц” ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на локалитетот “с. Ајватовци”, општина Гази баба..... **109/18**
2057. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – дијабаз на “Алпине Бау” ГМБХ Австрија на локалитетот “с. Удово”, Општина Гевгелија. **109/18**
2058. **Одлука** за прекин на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... **109/19**

2059. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник и кварц на ДПТУ „ИЛИРИЈА КОМЕРЦ“ ДООЕЛ с. Отља, општина Липково, на локалитетот „с. Отља“, Општина Липково..... **109/20**
2060. **Одлука** за запишување на студенти во прва година на новоотворените дисперзирани студии по геологија и рударство во Скопје на јавната високообразовна установа Факултет за природни и технички науки во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во студиската 2009/2010 година..... **109/20**
2061. **Одлука** за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Anglo American School“ во Скопје..... **109/21**
2062. **Одлука** за висината на надоместокот за граничните ветеринарни контроли, за сите активности и службени контроли за производи од животинско потекло, храна и производи за исхрана на животни кои се ставаат во промет во Република Македонија и за идентификација и регистрација на животните и одгледувалиштата и издавање на сертификати за здравствена состојба на животните..... **109/3**
2063. **Одлука** за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... **109/28**
2064. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – туф на „Цементарница Усје“ АД Скопје, на локалитетот „Расје“, општина Куманово..... **109/30**
2065. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - шкрилец на ДТУ „Емви Комерц“ ДООЕЛ с. Сушево - Василево, на локалитетот „Мал Габер“ општина Штип..... **109/31**
2066. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на ТДГПКУ „Маврово инженеринг“ ДООЕЛ Скопје, на локалитетот „Голем Габер“..... **109/32**
2067. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - кварцен песок на ТДЗППУ „Син - Фи“ ДООЕЛ експорт - импорт Куманово на локалитетот „Петрова Слатина“ с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане **109/33**
2068. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина -гипс на „КНА-УФ - РАДИКА“ АД Дебар, на локалитетот „Мелничани“ општина Дебар.... **109/34**
2069. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина туф на „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје, на локалитетот „Габер“ с. Макреш, општина Куманово..... **109/35**
2070. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - подземна, минерална, термоминерална и термална вода на ДПТУ „Аква“ Д.Н.Д. ДОО увоз-извоз с. Никуларе, Старо Нагоричане на локалитетот „Рудо Поле“ с. Стрновец, општина Старо Нагоричане..... **109/36**
2071. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина кајанит на ТД „Думигал Марбле“ увоз-извоз ДОО Прилеп, на локалитетот „Кашка“ с. Кишино, општина Велес..... **109/37**
2072. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - гипс на „КНА-УФ - РАДИКА“ АД Дебар, на локалитетот „Мелничани“, општина Дебар... **109/38**
2073. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - подземна вода на ДПТУ „Михана 06“ ДООЕЛ с. Крушеани Кривогаштани на локалитетот „с. Крушеани“, општина Кривогаштани..... **109/39**
2074. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – собирен кварц на ДПП „Есре“ увоз-извоз ДОО Македонски Брод на локалитетот „с. Слепче“, општина Долнени..... **109/40**
2075. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - бентонитска глина на ДПТУ „Бентомак Нова“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Гиновце, Ранковце на локалитетот „Крива Круша и Ранковце“, општина Ранковце..... **109/41**
2076. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - подземна вода на ГТУД „Дора е Арте“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Велешта општина Струга на локалитетот „с. Горна Белица“ општина Струга..... **109/42**

- | | | | |
|--|--------|--|---------|
| 2077. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на ДГТ „Жикол“ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот „с. Трубарово“, општина Аеродром..... | 109/43 | 2086. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - кварц на „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје на локалитетот „с. Глозинци“, општина Свети Николе..... | 109/52 |
| 2078. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на ДПГТУ „Филип Инженеринг“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Бразда - Чучер Санделово, на локалитетот „с. Глуво“ општина Чучер Санделово..... | 109/44 | 2087. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на ТДЗППУ „Син-Фин“ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово на локалитетот „с. Младо Нагоричане“, општина Куманово..... | 109/53 |
| 2079. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на ДТГТ „ЕВРО КОМПАНИ“ ДООЕЛ с. Батинци, Студеничани, на локалитетот „Глереждино“ општина Сопиште..... | 109/45 | 2088. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на ДТУС „Цепелин ГББ“ увоз-извоз с. Чајлија Петровец на локалитетот „Динк“, општина Гази Баба..... | 109/54 |
| 2080. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина гранит на „АЛПИНЕ БАУ“ ГМБХ Австрија, на локалитетот „Косовска Река“ с. Чаниште, општина Прилеп..... | 109/46 | 2089. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - собирен кварц на ДПТУ „Виана Компани“ ДООЕЛ увоз-извоз Чашка на локалитетот „с. Садоица“ општина Чашка..... | 109/55 |
| 2081. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ДТУ „Ардит Комерц“ ДООЕЛ Дебар на локалитетот „Близна на Дебарско езеро“, општина Дебар..... | 109/47 | 2090. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - оникс на ДПТГМ „Арини Фешн“ ДООЕЛ увоз-извоз прилеп, на локалитетот „Гулабова пештера“, с. Бешиште, општина Прилеп..... | 109/56 |
| 2082. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - кварц на ДТУ „ЕМВИ КОМЕРЦ“ ДООЕЛ с. Сушево, општина Василево, на локалитетот „Чукарица“ општина Ранковце.... | 109/48 | 2111. Одлука за определување на Ден на жалост..... | 111/2 |
| 2083. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - доломит на ДПП „Есре“ увоз-извоз ДОО Македонски Брод на локалитетот „с. Суводол“, општина Македонски Брод..... | 109/49 | 2112. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје..... | 111/2 |
| 2084. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на ТДТТУ „Транс-Аг“ ДООЕЛ с. Франгово Струга на локалитетот „с. Калишта“, општина Струга..... | 109/50 | 2125. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука..... | 112/15 |
| 2085. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на „Марјан Компани“ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Дисаѓи“ с. Ораов дол, општина Чашка..... | 109/51 | 2126. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижни ствари..... | 112/16 |
| | | 2178. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на основните и средните училишта во Република Македонија..... | 114/135 |
| | | 2179. Одлука за основање на водостопанство „Битолско поле“..... | 114/146 |
| | | 2180. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за станови и подруми за објектот Б1.12 РЦ Аеродром во Скопје..... | 114/146 |

- | | | | |
|---|---------|---|--------|
| 2181. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за станови и подруми за објектот Б1.4 РЦ Аеродром во Скопје..... | 114/147 | 2228. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Кривопаланечки говор“ за културно наследство од особено значење..... | 117/24 |
| 2182. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука..... | 114/147 | 2229. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Малешевско-пирински говори“ за културно наследство од особено значење..... | 117/24 |
| 2183. Одлука за давање на времено користење на движна ствар..... | 114/147 | 2230. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Скопско-црногорски говор“ за културно наследство од особено значење..... | 117/24 |
| 2184. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Албанија..... | 114/148 | 2231. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Гегиски говори во Република Македонија“ за културно наследство од особено значење..... | 117/25 |
| 2198. Одлука за запишување на дополнителен број на студенти во прва година на новоотворените студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во студиската 2009/2010 година... | 115/5 | 2232. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Аромански дијалект во Република Македонија“ за културно наследство од особено значење..... | 117/25 |
| 2207. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот..... | 116/2 | 2233. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Меглено-влашки дијалект (Гевгелија и Гевгелиско)“ за културно наследство од особено значење..... | 117/25 |
| 2208. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор, сопственост на Република Македонија..... | 116/2 | 2234. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Прилепско-битолски говор“ за културно наследство од особено значење..... | 117/26 |
| 2209. Одлука за формирање Национално координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година..... | 116/2 | 2235. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Охридско-преспански говори“ за културно наследство од особено значење..... | 117/26 |
| 2210. Одлука за формирање Оперативно тело за подготовка и реализација на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година..... | 116/3 | 2236. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Скопско-велешки говори“ за културно наследство од особено значење..... | 117/26 |
| 2224. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Говор на Турците во Охрид“ за културно наследство од особено значење..... | 117/23 | 2237. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Вратничко-полошки говори“ за културно наследство од особено значење..... | 117/27 |
| 2225. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Кичевско-поречки говор“ за културно наследство од особено значење..... | 117/23 | 2238. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Говор на Турците од Радовишко“ за културно наследство од особено значење..... | 117/27 |
| 2226. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Малорекански (галички) говор“ за културно наследство од особено значење..... | 117/23 | 2239. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Топонимија на Република Македонија“ за културно наследство од особено значење..... | 117/27 |
| 2227. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Штипско-струмички говори“ за културно наследство од особено значење..... | 117/24 | 2240. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Анегдоти во Република Македонија“ за културно наследство од особено значење..... | 117/28 |
| | | 2241. Одлука за прогласување на духовното културно добро – „Жетварско пеење во Република Македонија“ за културно наследство од особено значење..... | 117/28 |

2242. Одлука за престанок и давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на Министерството за информатичко општество.....	117/28	2299. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	120/29
2255. Одлука за формирање комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави.....	118/3	2300. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	120/29
2256. Одлука за формирање комисија за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави.....	118/3	2301. Одлука за начинот на наплатата на износот за “Детската недела” во времето од 5 до 11.10.2009 година.....	120/29
2257. Одлука за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса).....	118/4	2302. Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона “Штип”.....	120/29
2258. Одлука за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија за 2009 година.....	118/6	2307. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Италијанската Република со седиште во Венеција.....	121/2
2271. Одлука за прекин на постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од Хидроелектричната централа Бошков мост.....	119/48	2347. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за европски прашања	123/4
2272. Одлука за давање согласност на тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.....	119/48	2348. Одлука за висината на инсталираната моќност на постројката за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	123/5
2273. Одлука за изменување на Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката.....	119/48	2371. Одлука за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија.....	125/2
2274. Одлука за поништување на одлуките за распишување огласи за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Гостивар, Скопје, Битола, Тетово, Куманово и Охрид.....	119/49	2372. Одлука за престанок и за давање на користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..	125/5
2275. Одлука за распишување оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Скопје, Тетово, Битола, Охрид, Куманово, Гостивар и Кичево.....	119/49	2373. Одлука за влегување и престојување на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Македонија заради учество во вежбова активност „Македонски блесок - 05“..	125/6
2296. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за 2008 година на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран.....	120/28	2374. Одлука за избор и доделување на концесија во постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали 20 хидроелектрични центри.....	125/6
2297. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината	120/28	2375. Одлука за избор и доделување на концесија во постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали 20 хидроелектрични центри.....	125/7
2298. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	120/29	2376. Одлука за избор и доделување на концесија во постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали 20 хидроелектрични центри.....	125/8
		2377. Одлука за избор и доделување на концесија во постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали 20 хидроелектрични центри.....	125/9
		2378. Одлука за избор и доделување на концесија во постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали 20 хидроелектрични центри.....	125/10

2379. Одлука за избор и доделување на концесија во постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали 20 хидроелектрични центри.....	125/11	2418. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/7
2380. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште на Министерство за животна средина и просторно планирање.....	125/12	2419. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/7
2393. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за работа на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран за 2009 година.....	126/3	2420. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Андора.....	127/7
2394. Одлука за престанок и за давање на користење недвижна ствар на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.....	126/3	2421. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Бразил.....	127/8
2629. Исправка.....	135/7	2422. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Брунеи.....	127/8
2395. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на судовите и јавните обвинителства во Република Македонија.....	126/4	2423. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Чиле.....	127/8
2407. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи.....	127/4	2424. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Костарика.....	127/8
2408. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/4	2425. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Гватемала.....	127/9
2409. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/5	2426. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Хондурас.....	127/9
2410. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....	127/5	2427. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Мексико.....	127/9
2982. Исправка.....	147/2	2428. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Никарагва.....	127/9
2411. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/5	2429. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Панама.....	127/10
2412. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/5	2430. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Парагвај.....	127/10
2413. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/6	2431. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Ел Салвадор.....	127/10
2414. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/6	2432. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Сингапур.....	127/10
2415. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/6		
2416. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/6		
2417. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	127/7		

2433. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Јужна Кореја.....	127/11	2508. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште на ДТОУП „БИМФООД“ ДООЕЛ од Прилеп.....	129/3
2434. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Уругвај.....	127/11	2509. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште на ЕКОШАР ДОО од Тетово.....	129/3
2435. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Хонг Конг.....	127/11	2526. Одлука за давање согласност на Финансискиот план за изменување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2009 година.....	130/70
2436. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Макао.....	127/11	2527. Одлука за давање согласност на спогодбите за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје – Национален парк Галичица.....	130/71
2437. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Антигва и Барбуда.....	127/12	2528. Одлука за давање согласност на Тарифата на Централен регистар на Република Македонија.....	130/71
2438. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Бахами.....	127/12	2529. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/71
2439. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Република Маурициус.....	127/12	2530. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/71
2440. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Република Сејшели.....	127/12	2531. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/72
2441. Одлука за укинување на визите за влез и престој до 90 дена во Република Македонија за државјаните на Свети Китс и Невис.....	127/13	2532. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/72
2489. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	128/7	2533. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/72
2490. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар - патничко моторно возило.....	128/7	2534. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/72
2491. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари од Министерството за финансии на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.....	128/7	2535. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/72
2492. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	128/8	2536. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/73
2506. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за извршување санкции.....	129/2	2537. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	130/73
2507. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар – Горен амам во Кратово на „Музеј на град Кратово“ - Кратово.....	129/2	2550. Одлука за основање Совет за безбедност и здравје при работа.....	131/2
		2576. Одлука за определување на државни ловишта.....	133/10
		2585. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	134/2

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 2586. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 134/2 | 2623. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 135/3 |
| 2587. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 134/3 | 2624. Одлука за давање на согласност на студиски програми за прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.... | 135/3 |
| 2588. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 134/3 | 2625. Одлука за формирање на Меѓуресорска координативна група за претседавањето на Република Македонија со Комитетот на министри на Советот на Европа во периодот од мај до ноември 2010 година..... | 135/4 |
| 2589. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен имот со правосилна одлука..... | 134/3 | 2626. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија..... | 135/6 |
| 2590. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 134/3 | 2627. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 135/6 |
| 2591. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 134/3 | 2635. Одлука за давање согласност на Статутот на Државниот испитен центар.. | 136/1 |
| 2592. Одлука за давање концесија за изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1)..... | 134/4 | 2639. Одлука за образување на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија..... | 137/2 |
| 2593. Одлука за давање концесија за изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2)..... | 134/4 | 2652. Одлука за основање на водостопанство „Полог“ – Гостивар..... | 138/17 |
| 2594. Одлука за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1)..... | 134/4 | 2653. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – собирен кварц на ДПТУ „Виана компани“ ДООЕЛ увоз-извоз Чашка на локалитетот „с. Садоица“, општина Чашка..... | 138/19 |
| 2595. Одлука за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2)..... | 134/7 | 2654. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Американско училиште Македонија“ во Скопје..... | 138/19 |
| 2618. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 135/2 | 2655. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на водостопанство „Прилепско Поле“..... | 138/20 |
| 2619. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 135/2 | 2656. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 138/20 |
| 2620. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 135/3 | 2657. Одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на интегралната целина Раткова Скала, на Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата... | 138/20 |
| 2621. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 135/3 | | |
| 2622. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 135/3 | | |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2658. Одлука за распишување Оглас за именување еден државен правобрани-тел во Државното правобранителство на Република Македонија за подрач-јето на Струмица..... | 138/21 | 2758. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрич-на енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Брбушница на компанијата мали хидроелектрани ДОО Скопје..... | 141/13 |
| 2714. Одлука за престанок на користење на движни ствари на Министерството за финансии, Управа за јавни приходи.... | 139/15 | 2759. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрич-на енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Кранска река на компанијата мали хидроелектрани ДОО Скопје..... | 141/13 |
| 2715. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за финансии, Управа за јавни приходи | 139/15 | 2760. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрич-на енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Брајчинска ре-ка на компанијата мали хидроелект-рани ДОО Скопје..... | 141/14 |
| 2747. Одлука за отворање Амбасада на Ре-публика Македонија во Република Косово, со седиште во Приштина..... | 141/3 | 2761. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрич-на енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Селечка река на компанијата мали хидроелектрани ДОО Скопје..... | 141/15 |
| 2748. Одлука за давање согласност на ста-тутот на Агенцијата за промоција на поддршка на туризмот..... | 141/3 | 2762. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправна установа Затвор – Прилеп..... | 141/16 |
| 2749. Одлука за отворање на Почесен кон-зулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Салцбург..... | 141/4 | 2763. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на градот Скопје..... | 141/16 |
| 2750. Одлука за давање согласност на Од-луката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на рабо-тата и систематизација на работните места во стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-рување на Македонија..... | 141/4 | 2764. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Македонската академија за науки и уметности..... | 141/17 |
| 2751. Одлука за давање согласност на Ре-шението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 141/4 | 2765. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општини..... | 141/17 |
| 2752. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и допол-нување на Годишната инвестициона програма за 2009 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип..... | 141/4 | 2766. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општини..... | 141/25 |
| 2753. Одлука за давање согласност на Ре-шението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука..... | 141/4 | 2787. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детал-ни геолошки истражувања на мине-рална суровина – варовник на „Алби-не Бау“ ГМБХ Австрија на локалите-тот „с.Тројаци“, општина Прилеп..... | 142/3 |
| 2754. Одлука за замена на лекови од сто-ковните резерви заради обновување... | 141/5 | 2788. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – туф на „Цементарница Ус-је“ АД Скопје на локалитетот „Габер“ с. Макреш, општина Куманово..... | 142/3 |
| 2755. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрич-на енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Кркљанска ре-ка на компанијата мали хидроелект-рани ДОО Скопје..... | 141/11 | | |
| 2756. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрич-на енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Крива Река на компанијата мали хидроелектрани ДОО Скопје..... | 141/11 | | |
| 2757. Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрич-на енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Каменичка ре-ка на компанијата мали хидроелект-рани ДОО Скопје..... | 141/12 | | |

2789. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Финансискиот план на јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2009 година.....	142/4	2806. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – јаглен на АД „Електрани на Македонија“ – Скопје, на локалитетот „Мариово“ општина Прилеп.....	142/8
2790. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за изградба на станови наменети за продажба за период на градба од октомври 2009 година до октомври 2010 година.....	142/4	2807. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти	142/8
2791. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/4	2808. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Акционерското друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти..	142/9
2792. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/4	2809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за разузнавање.....	142/10
2793. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/5	2810. Одлука за престанок и за давање на користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..	142/11
2794. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/5	2811. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	142/12
2795. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/5	2812. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	142/16
2796. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Факултетот за ветеринарна медицина..	142/5	2843. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....	143/3
2797. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/6	2844. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	143/3
2798. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/6	2845. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....	143/3
2799. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/6	2846. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....	143/3
2800. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/6	2847. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	143/4
2801. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/6	2848. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма за Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2009 година.....	143/4
2802. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....	142/7	2849. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на средства за изградба на каскадни прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на град Скопје.....	143/4
2803. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....	142/7		
2804. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/7		
2805. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....	142/7		

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2850. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран..... | 143/4 | 2955. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... | 146/39 |
| 2851. Одлука за формирање на Национален комитет за мрежата за сметководствени податоци од земјоделско стопанство..... | 143/5 | 2956. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за труд и социјална политика..... | 146/40 |
| 2852. Одлука за давање на времено користење на движни ствари..... | 143/5 | 2957. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија..... | 146/40 |
| 2853. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното музичко училиште во Битола..... | 143/6 | 2958. Одлука за прекинување на постапката за давање на дивечот на користење по пат на концесија во реон Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид..... | 146/40 |
| 2854. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка..... | 143/6 | 2959. Одлука за престанување на важење на Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање на дивечот во ловиштата по пат на концесија во ловните реони Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид..... | 146/40 |
| 2855. Одлука за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик..... | 143/6 | 2960. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука..... | 146/40 |
| 2856. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 143/6 | 2961. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Исламска Република Пакистан, со седиште во Исламабад..... | 146/41 |
| 3142. Исправка..... | 149/71 | 2962. Одлука за отворање на почесен конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Штудгарт..... | 146/41 |
| 2857. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 143/7 | 2963. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Пехчево..... | 146/41 |
| 2858. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука.. | 143/8 | 2964. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид, Куманово и Кочани..... | 146/41 |
| 2880. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина-минерална вода CO ² на „БХЗ Проект Девелопмент“ ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот „Лозишта“ с. Логоварди, општина Битола..... | 144/3 | 2965. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за здравство..... | 146/43 |
| 3008. Исправка..... | 148/7 | 2966. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 146/43 |
| 2881. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана..... | 144/3 | 2967. Одлука за формирање на Координативно тело за безбедност на сообраќајот на патиштата во Република Македонија..... | 146/43 |
| 2882. Одлука за распишување оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... | 144/3 | | |
| 2883. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 144/4 | | |
| 2921. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана..... | 145/2 | | |

2981. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за управување со одземен имот..... **147/2**
3033. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... **149/10**
3034. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2010 година на ЈП Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје..... **149/12**
3035. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2010 година..... **149/12**
3036. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... **149/12**
3037. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа.... **149/12**
3038. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... **149/13**
3039. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Сарај..... **149/13**
3040. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје 2..... **149/13**
3041. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Тетово..... **149/14**
3042. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Кисела Вода..... **149/14**
3043. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Другово..... **149/14**
3044. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување..... **149/15**
3045. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Риека..... **149/15**
3046. **Одлука** за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од Академијата одобрени од деканот на Академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата..... **149/15**
3047. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – глина на ДПТУ “БЕНТОМАК НОВА,, ДООЕЛ увоз-извоз с. Гиновце - Ранковце на локалитетот “с. Љубинци - с. Петралица“, општина Ранковце..... **149/16**
3048. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – лапоровити варовници на ДПТГ „БАУ ИНВЕСТ“ Зоки Атанасов ЈТД Винаца на локалитетот “Камник” с. Кошево, општина Карбинци..... **149/16**
3049. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварцит на ДПТУТ „АРБДУРАКУШТИ“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Липково-Липково на локалитетот „Црвен Камен“, општина Липково..... **149/17**
3050. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Пластица и Црн Врв”, општина Кратово..... **149/18**

3051. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато, сребро и други металични минерални сировини кои ќе се откријат во текот на истражувањата на ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Садишка Река”, општина Крива Паланка..... **149/18**
3052. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – олово и цинк на ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Сокол-Тораница”, општина Крива Паланка..... **149/19**
3053. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на „ПАСКАЛИН КОМПАНИ“ – ДОО Гевгелија на локалитетот „Ракита“ с. Моин, општина Гевгелија..... **149/19**
3054. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДПТУ “ГАМЕР,, – ДООЕЛ увоз – извоз Скопје на локалитетот “Вртекица” с. Горно Количани, општина Студеничани..... **149/20**
3055. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – оникс и травертин на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Поле” с. Бешите, општина Прилеп..... **149/20**
3056. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато, сребро и други металични минерални сировини кои ќе се откријат во текот на истражувањата на ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Иберли”, општина Демир Капија..... **149/21**
3057. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДПТГМ „МАЛИ ЛОШИЊ“ ДООЕЛ експорт-импорт с. Пирок - Боговиње на локалитетот „Каратаж“ с. Горна Бањица, општина Гостивар..... **149/21**
3058. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на ДТ “ЖИКОЛ,, – ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот “с. Куколиш”, општина Струмица..... **149/22**
3059. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на ПУТДГМ “К - КОМЕРЦ“ Каме – ДООЕЛ увоз – извоз с. Извор Велес на локалитетот “Крива Круша” с. Белу-траци, општина Чашка..... **149/23**
3060. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на ДПУ „ЕЛСА MARTIN“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Горно Коњари - Петровец на локалитетот “с. Горно Коњаре”, општина Петровец..... **149/23**
3061. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок на АД „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ,, – Скопје на локалитетот „Врловица” с. Варвара, општина Сопиште..... **149/24**
3062. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – опалска бреча на “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ,, - АД Бугарија на локалитетот “с. Спанчево”, општина Чешиново - Облешево.... **149/24**
3063. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДГППУ „ХАБИ ГРАДБА“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Дебреште - Долнени на локалитетот “Долги Рид” с. Суво Дол, општина Македонски Брод..... **149/25**
3064. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на ПУТДГ „К-КОМЕРЦ“ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с. Извор-Велес на локалитетот „с.Извор“, општина Чашка..... **149/25**
3065. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок на ДПТУ “ЕУРО МИМ,, ДООЕЛ увоз-извоз с. Студеничани на локалитетот “с. Моране”, општина Петровец..... **149/26**
3066. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – андезит и базалт на ДПТ “ТУРИНА КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново – с. АРАЧИНОВО на локалитетот “Никуштак” с. Никуштак, општина Куманово..... **149/26**
3067. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ на локалитетот „Рамниште“ с. Вишни, општина Струга..... **149/27**

3068. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на ДПГТУТУ „ШАЗА КОМПАНИ“-ДООЕЛ увоз-извоз с. Слатино Теарце на локалитетот “Сурин” с. Рогачево, општина Јегуновце..... **149/27**
3069. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДПТГ “БАУ ИНВЕСТ“ Зоки Атанасов ЈТД Винаца на локалитетот “Кара Тарла” с. Шашаварлија, Општина Карбинци... **149/28**
3070. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бентонитска глина на ДПТУ “БЕНТОМАК НОВА“ – ДООЕЛ увоз – извоз с. Гиновце Ранковце на локалитетот “с. Ранковце”, општина Ранковце..... **149/28**
3071. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато, сребро, олово и цинк на ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Башибос-Бајрамбос”, општина Дојран..... **149/29**
3072. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на ДГПУТ “ИЗГРАДБА КОМЕРЦ“ – ДООЕЛ експорт – импорт Скопје на локалитетот “с. Долно Лисиче”, општина Аеродром..... **149/29**
3073. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – цементен лапорец на АД „ЦЕМЕНТАРНИЦА УС-ЈЕ“ – Скопје на локалитетот “Страна Три Круши”, општина Сопиште..... **149/30**
3074. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на „ОСИЈЕК - КОТЕКС“ - АД Осиек Хрватска на локалитетот „с. Доброшане“, општина Куманово..... **149/31**
3075. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – андезит на ДПТГ „БАУ ИНВЕСТ“ – Зоки Атанасов ЈТД Винаца на локалитетот “с. Горно Трогирци”, општина Карбинци..... **149/31**
3076. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на ДПГТУТУ “ШАЗА КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз – извоз с. Слатино, општина Теарце на локалитетот „с. Лешок“, општина Теарце..... **149/32**
3077. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДГТПУ „МИС - ВАТО“ – ДООЕЛ с. Љубош Студеничани на локалитетот “с.Јаболци”, општина Сопиште..... **149/32**
3078. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ – ДООЕЛ експорт – импорт Мала Речица Тетово на локалитетот „Ласкарце“, општина Сарај..... **149/33**
3079. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на РИК “СИЛЕКС” АД Кратово на локалитетот “Пластица и Црн Врв”, општина Пробиштип..... **149/33**
3080. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на ДПУ „КОМ-ТРАНС“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Студеничани на локалитетот „Студеничани“, општина Студеничани..... **149/34**
3081. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на ДПТ „ОРТИЗ“ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „с. Вазарци“, општина Кавадарци..... **149/34**
3082. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – глина на ДПТГ „БАУ ИНВЕСТ“ – Зоки Атанасов ЈТД Винаца на локалитетот „Виничко Поле“, општина Винаца..... **149/35**
3083. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на ДПТПМ “МАЛИ ЛОШИЊ“ ДООЕЛ експорт – импорт с. Пирок, општина Боговиње на локалитетот „Михајлова Ливада“, с. Ничипур, општина Маврово – Ростуше..... **149/35**
3084. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – олово, цинк, злато, сребро и бакар на “РИ ЕНЕРГЕТИКА” ДОО Скопје на локалитетот “Луке”, општина Крива Паланка..... **149/36**
3085. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на РИК “СИЛЕКС” АД Кратово на локалитетот „Пластица и Црн Врв“, општина Пробиштип..... **149/37**

3086. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на РИК “СИЛЕКС” АД Кратово на локалитетот “Пластица и Црн Врв”, општина Кратово..... **149/37**
3087. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на РИК “СИЛЕКС” АД Кратово на локалитетот “Пластица и Црн Врв”, општина Пробиштип..... **149/38**
3088. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на РИК “СИЛЕКС” АД Кратово на локалитетот “Пластица и Црн Врв”, општина Кратово..... **149/38**
3089. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на РИК “СИЛЕКС” АД Кратово на локалитетот “Пластица и Црн Врв”, општина Пробиштип..... **149/39**
3090. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – олово и цинк на ДПТУ “ИММ ЕКСПЛОРАТИОН” ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Аниште”, општина Крива Паланка..... **149/39**
3091. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна, минерална, термоминерална и термална вода на ТДПЗП “ЕКО ОАЗА” Самандов ДОО с. Таринци, општина Карбинци на локалитетот “Мала Боска - Топлак”, с. Николиќ, општина Дојран..... **149/40**
3092. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на ДППУ “ЛЕКОВО” увоз – извоз ДООЕЛ Прилеп на локалитетот “Леково – Пештерица”, општина Прилеп..... **149/41**
3093. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на ДПТПМ “МАЛИ ЛОШИЊ” ДООЕЛ експорт – импорт с. Пирок, општина Боговиње на локалитетот “с. Гари”, општина Дебар..... **149/41**
3094. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на ДТ “ФАТМИР РЕЏКОМ” увоз-извоз Лабуништа ДОО - Лабуништа на локалитетот “с. Лабуништа”, општина Струга..... **149/42**
3095. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на ДГТУ „КИКО-ТЕР“ ДООЕЛ с.Мокриево – Ново Село на локалитетот „с. Доброшинци“, општина Василево..... **149/42**
3096. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на ДН „ОПАЛИТ“ ДООЕЛ с. Чешиново – Чешиново - Облешево на локалитетот „Пржани“, општина Кочани..... **149/43**
3097. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Краста” с. Дебреште, општина Долнени..... **149/43**
3098. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна, минерална, термоминерална и термална вода на ДПТУ “ОРАНЖЕРИИ - ДОБРА” ДОО увоз – извоз Кочани на локалитетот “Виничка Вада”, општина Кочани..... **149/44**
3099. **Одлука** за прекин на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... **149/45**
3100. **Одлука** за прекин на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... **149/46**
3101. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Рамниште” с. Мелница, општина Прилеп..... **149/46**
3102. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранит на ДПТУ “КРИН КГ” ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот “Чашките” с. Пештани, општина Прилеп..... **149/47**
3103. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Цуцулето” с. Вепрчани, општина Прилеп..... **149/47**
3104. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Герекарица” с. Варвара, општина Сопиште..... **149/48**

3105. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – подземна вода на ДТТУ “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДОО-ЕЛ Велес на локалитетот “Маркови Кули“, општина Кавадарци..... **149/48**
3106. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Мала Скрка” с. Бешиште, општина Прилеп..... **149/49**
3107. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ експорт-импорт Мала Речица - Тетово на локалитетот “с. Рогле”, општина Желино..... **149/49**
3108. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Голем Раст” с. Бешиште, општина Прилеп..... **149/50**
3109. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот „Скрка“ с. Вепрчани, општина Прилеп..... **149/50**
3110. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на ТДПИ “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” експорт-импорт АД Скопје на локалитетот “Тумба” с. Беловодица, општина Прилеп..... **149/51**
3111. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот „Кладник“ с. Козица, општина Другово..... **149/51**
3112. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – шкрилец на ДГПНКИТГМ “ТРГО ИНЖЕНЕРИНГ“ – Јован и др. ДОО Гостивар на локалитетот „Радибуш“, општина Ранковце... **149/52**
3113. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – туф на “РИК СИЛЕКС“ АД Кратово на локалитетот “Стари лозја”, општина Кратово..... **149/52**
3114. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ТДГУ „СМБ КОМПАНИ“ ДООЕЛ експорт-импорт Мала Речица - Тетово на локалитетот “с. Чајле”, општина Гостивар..... **149/53**
3115. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “с. Дебреште”, општина Кавадарци..... **149/53**
3116. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Гумниште” с.Беловодица, општина Прилеп..... **149/54**
3117. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот „Црн габер“ с.Бабино, општина Демир Хисар..... **149/54**
3118. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот “Рамниште” с.Никодин, општина Прилеп..... **149/55**
3119. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот “Гробишта” с.Палчиште, општина Боговиње..... **149/56**
3120. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Марков стап”, општина Кавадарци..... **149/56**
3121. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Вуксан”, општина Куманово..... **149/57**
3122. **Одлука** за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – минерална вода и гас CO₂ на ДПТ “ГОДИНГ ПЕТРОЛ“ Гајур и др. ДОО експорт – импорт Тетово на локалитетот “с. Пирок“, општина Боговиње..... **149/57**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3123. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – геотермална вода на ДЗТУ “КАНЕТ АГРО“ ДОО-ЕЛ Скопје на локалитетот “с. Негорци“, општина Гевгелија..... | 149/58 | 3133. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на ДГПУТ „ИЗГРАДБА КОМЕРЦ“ – ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот „с.Идризово“, општина Петровец..... | 149/66 |
| 3124. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – травертин на “ЕУРОИТАЛИА” ДОО Скопје на локалитетот “Поличе” с. Манастир, општина Прилеп..... | 149/58 | 3134. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот „ДУФ“, општина Маврово – Ростуше..... | 149/67 |
| 3125. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – туф на “РИК СИЛЕКС“ АД Кратово на локалитетот “Караџин крст” с. Шопско Рудар, општина Кратово..... | 149/59 | 3153. Одлука за основање на Национална установа - Музеј на албанската азбука – Битола..... | 150/4 |
| 3126. Одлука за формирање на Национален совет за води..... | 149/60 | 3154. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи..... | 150/4 |
| 3127. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Кабинетот на претседателот на Република Македонија..... | 149/60 | 3155. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Комисија за верификација на фактите..... | 150/5 |
| 3128. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - туларска глина на АД „ОРАНЖЕРИИ“ - с. Хамзали Босилово на локалитетот „Катуниште - Болно“, општина Ресен..... | 149/61 | 3156. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа..... | 150/5 |
| 3129. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на ДМТУТ „ФЕРО - ТРАНС“ - експорт-импорт ДОО с. Колари Зајас на локалитетот „Краста“ с. Колари, општина Зајас..... | 149/62 | 3157. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика..... | 150/5 |
| 3130. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на ДГТ „ЖИКОЛ“ - ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот „БАИР“ с. Горно Оризари, општина Велес..... | 149/63 | 3158. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерство за култура..... | 150/5 |
| 3131. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок и чакал на ДГТ „ЖИКОЛ“ - ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот „Доброшинци“, општина Василево.... | 149/64 | 3159. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерство за внатрешни работи.... | 150/5 |
| 3132. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на „ЕУРОИТАЛИА“ Скопје на локалитетот „с. Радово“, општина Демир Хисар..... | 149/65 | 3160. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерство за финансии – Царинска управа..... | 150/6 |
| | | 3161. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 150/6 |
| | | 3162. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за одбрана..... | 150/6 |

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 3163. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 150/6 | 3208. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“, Скопје..... | 151/5 |
| 3164. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2009 година..... | 150/7 | 3232. Одлука за изменување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1)..... | 153/9 |
| 3165. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2009 година..... | 150/8 | 3233. Одлука за изменување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2)..... | 153/9 |
| 3166. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2009 година..... | 150/11 | 3272. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп..... | 154/3 |
| 3199. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука..... | 151/2 | 3273. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија..... | 154/3 |
| 3200. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД – Скопје..... | 151/2 | 3274. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 154/3 |
| 3201. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 151/3 | 3275. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа..... | 154/3 |
| 3202. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за одбрана..... | 151/3 | 3276. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерство за правда – Управа за водење на матични книги..... | 154/4 |
| 3203. Одлука за престанок и за давање на користење на движни ствари на Советот на јавните обвинители на Република Македонија..... | 151/3 | 3277. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи..... | 154/4 |
| 3204. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување во катастарот на недвижностите..... | 151/3 | 3278. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за здравство..... | 154/4 |
| 3205. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од геодетско-катастарскиот информативен систем..... | 151/4 | 3279. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 154/4 |
| 3206. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за заверка на геодетски елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени и за заверка на копии од катастарски план..... | 151/4 | | |
| 3207. Одлука за престанок и давање на користење на движни ствари на Агенцијата за стоковни резерви..... | 151/4 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 3280. Одлука за овластување за проширување на капацитетот на комбинираната постројка за производство на електрична и топлинска енергија АД Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје – Подружница енергетика Скопје..... | 154/5 | 3290. Одлука за утврдување на висината на делот од кредитот по основ на Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба и начинот на неговата отплата од страна на Акционерското друштво со еден акционер, државата – давател на услуги на воздухопловната навигација, како и висината на делот од кредитот и начинот на неговата отплата, кој корисникот на аеродромската инфраструктура е должен да го префрли на Акционерското друштво со еден акционер, државата – давател на услуги на воздухопловната навигација..... | 154/9 |
| 3281. Одлука за давање согласност на Одлуката за максималната висина на надоместокот од придонесите уплатени во задолжителен пензиски фонд за 2010 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување..... | 154/5 | 3291. Одлука за задолжување на ЕЛЕМ АД Скопје со мултивалутна кредитна линија на револвинг принцип кај Стопанска банка АД Скопје..... | 154/9 |
| 3282. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2010 година..... | 154/6 | 3292. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Штип..... | 154/10 |
| 3283. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство..... | 154/6 | 3293. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје..... | 154/11 |
| 3284. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Скопје“ – Скопје..... | 154/6 | 3294. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“..... | 154/11 |
| 3285. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски..... | 154/7 | 3295. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Теарце..... | 154/11 |
| 3286. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар патничко моторно возило на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности во с.Зрзе “Исихастирион”..... | 154/7 | 3296. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“..... | 154/11 |
| 3287. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 154/7 | 3297. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижни ствари..... | 154/12 |
| 3288. Одлука за висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување и на делот од надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура..... | 154/8 | 3298. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2009 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации..... | 154/12 |
| 3289. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше "Благослов"..... | 154/8 | 3299. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Кавадарци..... | 154/14 |
| | | 3300. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје..... | 154/14 |

3301. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 36 мали хидро-електрични централи.....	154/15	3436. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Управата за заштита на културното наследство.....	162/5
3312. Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2010 година.	155/1	3437. Одлука за изменување на Одлуката за давање под закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на установата за култура „Детскиот театарски центар“ – Скопје.....	162/5
3380. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за вршење на работите од утврдените надлежности за спроведување на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	158/3	3438. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност на четвртата Француска воздухопловна бригада за воздухопловна обука во Република Франција.....	162/5
3403. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	160/1	3439. Одлука за изменување на Одлуката за висината на инсталираната моќност на постројката за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	162/5
3404. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Скопје“ - Скопје.....	160/220	3440. Одлука за основање на Јавна здравствена установа - Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.....	162/6
3416. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2010 година.....	161/98	3441. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2008 година на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје	162/6
3429. Одлука за утврдување плата и надоместок за изнајмување на стан за шефот на мисијата на ОБСЕ во Ашгабад, Туркменистан, амбасадорот Арсим Зеколи.....	162/2	184. Исправка на Одлуката за висината и начинот на наплата и распределување на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација и висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација („Службен весник на РМ“ бр. 147/08).....	8/2
3430. Одлука за издвојување и организирање во посебно трговско друштво на дел од Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола	162/3	РЕШЕНИЈА	
3431. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Агенцијата за државни патишта.....	162/3		
3432. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Годишната инвестициона програма на ЈПВ „Лисиче“ – Велес за 2009 година.....	162/3	Рег. бр.	Бр./стр.
3433. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна Одлука на Министерството за одбрана.....	162/3	3. Решение за именување на Почесен Конзул на Република Македонија во Уругвај, со седиште во Монтевидео.....	1/3
3434. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Службата за општи и заеднички работи на Влада на Република Македонија	162/4	34. Решение за именување членови и нивни заменици за Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	3/12
3435. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Скопје.....	162/4	35. Решение за овластување на Здружение на туристички водичи на Македонија за издавање на легитимации за туристички водич и туристички придружник.....	3/12
		36. Решение за изменување на Решението за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на координативното тело за интелектуална сопственост.....	3/12
		93. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	4/9

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| 140. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово..... | 6/29 | 152. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Болница за кардиоваскуларни болести - Охрид | 6/31 |
| 141. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кичево..... | 6/29 | 153. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје..... | 6/32 |
| 142. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Дебар..... | 6/29 | 154. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ – Скопје... | 6/32 |
| 143. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга..... | 6/29 | 155. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија – Скопје..... | 6/32 |
| 144. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за трауматологија и ортопедија „Св. Еразмо“ – Охрид..... | 6/30 | 156. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје..... | 6/32 |
| 145. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје..... | 6/30 | 157. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Ресен..... | 6/32 |
| 146. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство – Чаир..... | 6/30 | 158. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Битола..... | 6/33 |
| 147. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје..... | 6/30 | 159. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крушево..... | 6/33 |
| 148. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок..... | 6/31 | 160. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар..... | 6/33 |
| 149. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ – Битола..... | 6/31 | 161. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Гостивар..... | 6/33 |
| 150. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево..... | 6/31 | 162. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струга..... | 6/33 |
| 151. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга..... | 6/31 | 163. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – „Железничар“ – Скопје..... | 6/34 |
| | | 164. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје..... | 6/34 |

165. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кичево.....	6/34	493. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за развој на инвестиции.....	23/19
166. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија – Скопје.....	6/34	494. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....	23/19
262. Решение за избор на заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	12/70	495. Решение за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	23/19
263. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот...	12/70	496. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кичево.....	23/19
374. Решение за именување на претседател, заменик претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Универзитетот за информатички технологии во Скопје.....	18/3	585. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Лече, Република Италија.....	31/9
375. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.....	18/3	586. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....	31/9
485. Решение за именување на претседател и членови на Управниот комитет за реформи во сметководството и институционалното зајакнување (РЕПАРИС)	23/16	611. Решение за именување Национален комесар на Светската изложба во Шангај во 2010 година – ЕКСПО Шангај 2010.....	32/5
486. Решение за определување на составот на Координативно тело на Владата на Република Македонија за егејското прашање.....	23/17	612. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	32/6
487. Решение за изменување и дополнување на решението за именување национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	23/17	613. Решение за разрешување и именување претседател на Координативното тело за организација и координација за Светската изложба во Шангај во 2010 година – ЕКСПО Шангај 2010....	32/6
488. Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	23/18	614. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - Скопје.....	32/6
489. Решение за именување членови на Советот за образование на возрасните	23/18	615. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“- Велес.....	32/6
490. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните.....	23/18	616. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија - Скопје.....	32/7
491. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	23/18	617. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.....	32/7
492. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје.....	23/19		

618. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ За-вод за превенција, лекување и рехаби-литација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболува-ња - Отешево.....	32/7	935. Решение за разрешување од долж-носта директор на Комисијата за од-носи со верските заедници и религи-озни групи.....	54/6
619. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница-Велес.....	32/7	936. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	54/7
620. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – прет-ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-ствен дом-Велес.....	32/8	937. Решение за именување директор на Државниот просветен инспекторат..	54/7
621. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – прет-ставник на основачот на ЈЗУ Универ-зитетска клиника за детски болести - Скопје.....	32/8	938. Решение за определување прет-ставници во Советот на ЈНУ Инс-титут за старословенска култура – Прилеп.....	54/7
622. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Аген-цијата за катастар на недвижности.....	32/8	983. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Аген-цијата за енергетика на Република Македонија.....	57/2
623. Решение за разрешување и именување членови на Одборот за акредита-ција на високото образование.....	32/8	984. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – прет-ставник на Основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид.....	57/2
624. Решение за изменување на Решени-ето за именување на раководител, за-меник раководител, секретар и члено-ви на Координативното тело за интелектуална сопственост.....	32/8	985. Решение за именување директор на Комисијата за односи со верските за-едници и религиозни групи.....	57/2
646. Решение за отповикување на Почес-ниот конзул на Република Македони-ја во Република Индија, со седиште во Њу Делхи.....	33/7	1012. Решение за именување на членови на работната група за децентрализација..	59/14
676. Решение за давање согласност на Од-луката за именување директор на Ин-ститут за стандардизација на Репуб-лика Македонија.....	36/3	1013. Решение за именување претседател на Одборот за акредитација на висо-кото образование.....	59/15
764. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Анталија.....	43/3	1014. Решение за разрешување од должно-ста директор на Затвор Прилеп.....	59/15
765. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Колката, држава Западен Бенгал.....	43/3	1062. Решение за отповикување на Почес-ниот конзул на Република Македони-ја во Принципатот Монако, со седиш-те во Монте Карло.....	63/2
862. Решение за именување на раководи-тел, членови и заменици членови на Меѓуресорската група за изработка на национална стратегија на Република Македонија за остварување на целите на Алијансата на цивилизации.....	49/3	1063. Решение за изменување и дополнување на Решението за определување на составот на Координативното тело на Владата на Република Македонија за егејското прашање.....	63/3
		1064. Решение за определување претстав-ници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Маке-донија.....	63/3
		1083. Исправка	64/83
		1123. Решение за формирање на Комисија за заштитни мерки.....	65/9
		1172. Решение за именување директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	68/3
		1173. Решение за именување портпарол на Владата на Република Македонија.....	68/3
		1174. Решение за именување директор на Управата за водостопанство.....	68/3

1175. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	68/3	1317. Решение за именување член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	76/9
1184. Решение за именување директор на Затвор Прилеп.....	69/3	1318. Решение за разрешување и именување заменик член на Советодавниот комитет за земјишна политика на Проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	76/9
1185. Решение за именување директор на Затвор Охрид.....	69/3	1319. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кочани.....	76/9
1186. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје.....	69/3	1381. Решение за изменување и дополнување на Решението за определување на составот на Координативно тело на Владата на Република Македонија за егејското прашање.....	78/76
1187. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.....	69/3	1391. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за транспорт.....	79/67
1230. Решение за изменување на Решението за именување Национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	70/11	1392. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за транспорт.....	79/67
1231. Решение за именување на претседател, членови и заменици членови на Националното координативно тело за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година.....	70/11	1451. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Стрежево“ – Битола.....	81/5
1232. Решение за именување на членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	70/12	1452. Решение за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	81/5
1250. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Републички завод за здравствена заштита – Скопје.....	71/10	1453. Решение за именување директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	81/5
1251. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Тетово....	71/10	1454. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје.....	81/6
1252. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Охрид.....	71/11	1455. Решение за именување на Совет за концесија/јавно приватно партнерство.....	81/6
1253. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Битола.....	71/11	1516. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Нирнберг.....	83/54
1254. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Скопје....	71/11	1517. Решение за именување на овластен претставник на Република Македонија во Комитетот за финансиски прашања на сукцесијата.....	83/54
1289. Решение за изменување на Решението за именување на раководител, членови и секретар на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупција.....	74/6	1540. Решение за разрешување и именување на членови на Национално координативно тело за имплементација на Националните акциони планови од декадата за вклучување на Ромите 2005-2015.....	84/5
		1541. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на ЈУ Филмски фонд на Република Македонија.....	84/6

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 1670. Решение за формирање Комитет за реформи во државната администрација..... | 89/3 | 1745. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје..... | 93/11 |
| 1671. Решение за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија..... | 89/4 | 1746. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје..... | 93/11 |
| 1690. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците..... | 90/28 | 1747. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.. | 93/11 |
| 1691. Решение за именување директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците..... | 90/28 | 1748. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола..... | 93/11 |
| 1707. Решение за именување државен секретар во Министерството за финансии..... | 91/14 | 1749. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално -финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќеменаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје..... | 93/12 |
| 1735. Решение за изменување на Решението за именување на раководители и членови на Меѓуресорското тело за рурален развој..... | 93/9 | 1750. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“- Скопје..... | 93/12 |
| 1736. Решение за именување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија..... | 93/9 | 1751. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.... | 93/12 |
| 1737. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Демир Хисар..... | 93/9 | 1752. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола..... | 93/12 |
| 1738. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш..... | 93/9 | 1753. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Куманово..... | 93/12 |
| 1739. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово..... | 93/10 | 1754. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар..... | 93/13 |
| 1740. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка..... | 93/10 | 1755. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќеменаменското подрачје „ЈАСЕН“- Скопје..... | 93/13 |
| 1741. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа –Валандово.... | 93/10 | 1756. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Прилеп..... | 93/13 |
| 1742. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа – Демир Хисар..... | 93/10 | 1757. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен..... | 93/13 |
| 1743. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани..... | 93/10 | | |
| 1744. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје..... | 93/11 | | |

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 1758. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Прилеп..... | 93/13 | 1905. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Македонија..... | 99/54 |
| 1759. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп..... | 93/14 | 1906. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.... | 99/54 |
| 1760. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа – Кратово..... | 93/14 | 1926. Решение за именување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија..... | 100/4 |
| 1761. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа – Демир Хисар..... | 93/14 | 1932. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип... | 101/2 |
| 1762. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка..... | 93/14 | 1933. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран.. | 101/2 |
| 1763. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско, Струмица..... | 93/14 | 1934. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 101/2 |
| 1764. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа – Валандово..... | 93/15 | 1935. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје..... | 101/3 |
| 1765. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово..... | 93/15 | 1936. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ - Скопје.... | 101/3 |
| 1766. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Прилеп..... | 93/15 | 1937. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип..... | 101/3 |
| 1835. Решение за именување на Решението за именување на претседател и членови на Управен комитет за реформи во сметководството и институционалното зајакнување (РЕПАРИС). | 95/3 | 1938. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... | 101/3 |
| 1900. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско, Струмица.... | 99/52 | 1939. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Максифацијална хирургија - Скопје..... | 101/3 |
| 1901. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 99/53 | 1940. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип..... | 101/4 |
| 1902. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија... | 99/53 | 1941. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 101/4 |
| 1903. Решение за разрешување и именување член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија..... | 99/53 | | |
| 1904. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ - Скопје..... | 99/53 | | |

1942. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	101/4	2012. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	107/6
1998. Решение за разрешување и именување заменик член на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	107/2	2013. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	107/6
1999. Решение за разрешување и именување член на Националниот совет за ревитализација на Старата скопска чаршија.....	107/2	2014. Решение за именување в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	107/7
2000. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	107/3	2017. Исправка	108/2
2001. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Битола.....	107/3	2091. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Келн.....	109/57
2002. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Винаца.....	107/3	2092. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	109/57
2003. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип.....	107/3	2113. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за стоковни резерви.....	111/2
2004. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.....	107/4	2114. Решение за именување на директор на Агенцијата за стоковни резерви.....	111/3
2005. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа – Пробиштип.....	107/4	2127. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво.....	112/17
2006. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка.....	107/4	2128. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар.....	112/17
2007. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа – Демир Хисар.....	107/5	2129. Решение за именување специјален претставник на Владата на Република Македонија за прашања од областа на европските интеграции.....	112/17
2008. Решение за именување членови на органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар.....	107/5	2130. Решение за именување државен секретар во Министерството за образование и наука.....	112/17
2009. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово.....	107/5	2211. Решение за именување членови на Националното координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година.....	116/3
2010. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кичево.....	107/6	2212. Решение за именување членови на Оперативното тело за подготовка и реализација на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година.....	116/4
2011. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми-Скопје.....	107/6	2213. Решение за именување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано и целосно децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија..	116/5

2276. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Салцбург.....	119/49	2442. Решение за разрешување од должноста заменик на претседателот на комисијата за жалби.....	127/13
2277. Решение за именување претседател и членови на Матичната комисија за отпочнување со работа на Воената академија.....	119/49	2443. Решение за разрешување од должноста член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	127/13
2278. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за Водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.....	119/50	2444. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	127/13
2279. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.....	119/50	245. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	127/13
2280. Решение за именување директор на Управата за наменско производство....	119/50	2446. Решение за именување членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје.....	127/14
2349. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје.....	123/6	2447. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	127/14
2350. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.....	123/6	2448. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје.....	127/14
2351. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.....	123/6	2493. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје.....	128/8
2352. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	123/6	2538. Решение за именување заменик на директорот на Царинската управа.....	130/73
2642. Исправка.....	137/20	2539. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државниот музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ Скопје.....	130/73
2353. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје.....	123/7	2540. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија – Скопје.....	130/74
2354. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	123/7	2551. Решение за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа.....	131/74
2355. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	123/7	2577. Решение за давање на управување на Државното ловиште „Трубарево“.....	133/10
2356. Решение за разрешување од должноста Национален координатор за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО.....	123/7	2578. Решение за давање на управување на државните ловишта „Јасен“ и „Јасен I“	133/10
2396. Решение за именување државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	126/7	2579. Решение за давање на управување на државните ловишта „Полаки“ и „Лешница“.....	133/10

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2596. Решение за именување на Решение-то за именување претседател и членови на Комисијата за осигурување од автомобилската одговорност..... | 134/10 | 2669. Решение за разрешување од должно-ста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ | 138/23 |
| 2659. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијат“ - Скопје | 138/21 | 2670. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор – претставник од советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип..... | 138/23 |
| 2660. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес..... | 138/21 | 2671. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје.... | 138/24 |
| 2661. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ – Кавадарци..... | 138/21 | 2672. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип..... | 138/24 |
| 2662. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијат“ - Скопје..... | 138/22 | 2673. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ во Пробиштип..... | 138/24 |
| 2663. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола.. | 138/22 | 2674. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип..... | 138/24 |
| 2773. Исправка | 141/35 | 2675. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе..... | 138/24 |
| 2664. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје..... | 138/22 | 2676. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 138/25 |
| 2665. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити... | 138/22 | 2677. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на јавната установа Национален парк, Пелистер, Битола..... | 138/25 |
| 2666. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско езеро“ – Стар Дојран..... | 138/22 | 2678. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 138/25 |
| 2667. Решение за разрешување од должно-ста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за Железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје..... | 138/23 | 2679. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија..... | 138/25 |
| 2668. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“-Скопје..... | 138/23 | 2680. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... | 138/26 |
| | | 2681. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово..... | 138/26 |

2682. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор - прет-ставник на основачот на ЈЗУ Клинич-ка болница – Штип.....	138/26	2695. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	138/29
2683. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.....	138/26	2767. Решение за именување државен сек-ретар во Секретаријатот за спроведу-вање на Рамковниот договор.....	141/33
2684. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Винаца.....	138/26	2768. Решение за разрешување и именува-ње претседател на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола...	141/33
2685. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор - прет-ставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.....	138/27	2813. Решение за изменување на Решени-ето за формирање на Комисија за сле-дење и оценка на исполнетост на ус-ловите за преминување во втората фаза од процесот на фискалната де-централизација.....	142/18
2686. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор - прет-ставник на основачот на ЈЗУ Болница за кардиоваскуларни болести - Охрид	138/27	2859. Решение за престанување на важење-то на Решението за именување на ра-ководител на Оперативната структура надлежна за имплементирање на пр-вите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано упра-вување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија.....	143/12
2687. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор – прет-ставник на основачот на ЈЗУ Универ-зитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје.....	138/27	2860. Решение за именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	143/12
2688. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор – прет-ставник на основачот на ЈЗУ Универ-зитетска клиника за очни болести - Скопје.....	138/27	2884. Решение за именување на членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	144/4
2689. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор - прет-ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-ствена станица – Железара - Скопје....	138/27	2983. Исправка	147/3
2690. Решение за разрешување од должно-ста член на Управниот одбор – прет-ставник на основачот на ЈЗУ Универ-зитетска клиника за нефрологија - Скопје.....	138/28	2885. Решение за разрешување и именува-ње член на Управниот одбор – прет-ставник од редот на стручните работ-ници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица.....	144/4
2691. Решение за разрешување и именува-ње член на Управниот одбор - прет-ставник на основачот на ЈЗУ Инсти-тут за јавно здравје на Република Ма-кедонија.....	138/28	2886. Решение за разрешување и именува-ње член на Управниот одбор – прет-ставник од редот на стручните работ-ници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Радовиш.....	144/4
2692. Решение за именување член на Уп-равниот одбор - претставник на осно-вачот на ЈЗУ здравствен дом - Него-тино.....	138/28	2887. Решение за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“ – Штип.....	144/5
2693. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на осно-вачот на ЈЗУ Општа болница - Ка-вадарци.....	138/28	2888. Решение за разрешување и именува-ње член на Управниот одбор на Фон-дот за здравствено осигурување на Македонија.....	144/5
2694. Решение за разрешување и именува-ње член на Управниот одбор - прет-ставник на основачот на ЈЗУ Здрав-ствен дом - Струмица.....	138/29	2889. Решение за разрешување и именува-ње член на Советодавниот комитет на проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	144/5

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| 2890. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... | 144/5 | 2903. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар..... | 144/8 |
| 2891. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности..... | 144/6 | 2904. Решение за именување на претседател, членови и нивни заменици на Посебната комисија за утврдување условот – владеење на македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија..... | 144/8 |
| 2892. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на националната Агенција за европски образовни програми и мобилност..... | 144/6 | 2922. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... | 145/2 |
| 2893. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје..... | 144/6 | 2923. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско езеро“ – Стар Дојран..... | 145/3 |
| 2894. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола..... | 144/6 | 3007. Решение за именување државен секретар во Секретаријатот за европски прашања..... | 148/7 |
| 2895. Решение за именување член на Советот за образование на возрасните..... | 144/6 | 3135. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Исламска Република Пакистан, со седиште во Исламабад..... | 149/69 |
| 2896. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта..... | 144/7 | 3136. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Штудгарт..... | 149/69 |
| 2897. Решение за разрешување од должноста членови и за именување претседател и член на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија..... | 144/7 | 3137. Решение за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија..... | 149/69 |
| 2898. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Пелистер - Битола... | 144/7 | 3138. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Риска..... | 149/70 |
| 2899. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово..... | 144/7 | 3167. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија..... | 150/13 |
| 2900. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Охрид..... | 144/7 | 3168. Решение за разрешување и изменување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди..... | 150/13 |
| 2901. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струмица..... | 144/8 | 3169. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје..... | 150/13 |
| 2902. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на општината на ЈУ Национален парк Маврово - Маврови анови.... | 144/8 | | |

3170. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје.....	150/13	3183. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Тетово.....	150/16								
3171. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.....	150/14	3322. Решение за именување на член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	157/5								
3172. Решение за именување член на Управниот одбор на Државниот студентски центар „Скопје“- Скопје.....	150/14	3323. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар.....	157/5								
3173. Решение за именување член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип.....	150/14	3324. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“– Свети Николе.....	157/5								
3174. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	150/14	3325. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод.....	157/6								
3175. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	150/15	3326. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Ургентен центар - Скопје.....	157/6								
3176. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица.....	150/15	3327. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје.....	157/6								
3177. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци.....	150/15	3328. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.....	157/6								
3178. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијопат“ - Скопје.....	150/15	3329. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје.....	157/6								
3179. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за водите.....	150/16	3330. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје.....	157/7								
3180. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово.....	150/16	ПРОГРАМИ <table><tr><td>Рег. бр.</td><td>Бр./стр.</td></tr><tr><td>37. Програма за финансирање, изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремување на јавните обвинителства за 2009 година.....</td><td>3/13</td></tr><tr><td>38. Програма за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија.....</td><td>3/14</td></tr><tr><td>39. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2009 година...</td><td>3/17</td></tr></table>		Рег. бр.	Бр./стр.	37. Програма за финансирање, изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремување на јавните обвинителства за 2009 година.....	3/13	38. Програма за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија.....	3/14	39. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2009 година...	3/17
Рег. бр.	Бр./стр.										
37. Програма за финансирање, изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремување на јавните обвинителства за 2009 година.....	3/13										
38. Програма за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија.....	3/14										
39. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2009 година...	3/17										
3181. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје.....	150/16										
3182. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.....	150/16										

40. Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2009 – 2010 година..	3/23	59. Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2009 година.....	3/173
41. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година....	3/36	60. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2009 година.....	3/181
42. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2009 година.....	3/47	61. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија во 2009 година.....	3/183
43. Програма за развој на туризмот за 2009 година.....	3/49	62. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2009 година.....	3/199
44. Програма за здравје на растенијата во 2009 година.....	3/53	63. Програма за ревитализација на селата во 2009 година.....	3/215
45. Програма за семе и саден материјал во 2009 година.....	3/56	64. Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2009 година.....	3/217
46. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2009 година.....	3/60	65. Програма за развој на спорт и млади за 2009 година.....	3/255
47. Програма за здравје за сите и континуирана медицинска едукација за 2009 година.....	3/67	67. Програма за остварување на социјалната заштита за 2009 година.....	3/233
48. Програма за вработување на припадниците на заедниците за 2009 година..	3/74	68. Програма за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.....	3/243
49. Програма за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојката во Република Македонија за 2009 година.....	3/82	69. Програма за развој на заштитата на децата 2009 година.....	3/249
50. Програма за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2009 година.....	3/87	70. Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија во 2009 година	3/262
51. Програма за геолошко информативниот систем - (GIS) за 2009 година.....	3/93	71. Програма за рамномерен и одржлив регионален развој во 2009 година.....	3/267
52. Програма за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2009 година.....	3/93	72. Програма за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации за 2009 година.....	3/270
53. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2009 година.....	3/100	73. Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2009 година.....	3/272
54. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2009 година...	3/105	74. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2009 година.....	3/274
55. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2009 година.....	3/109		
56. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2009 година.....	3/119		
57. Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2009 година.....	3/123		
58. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	3/151		

75. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2009 година.....	3/277	419. Програма за сузбивање и искоренување на лигавка и шап.....	20/36
76. Програма за основни геолошки истражувања за 2009 година.....	3/285	497. Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	23/20
77. Програма за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурани за 2009 година во Република Македонија.....	3/287	527. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2009 година.....	26/45
78. Програма за остварување на научно – истражувачката дејност, технолошкиот развој и техничката култура во Република Македонија за 2009 година	3/292	528. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2009 година.....	26/45
79. Програма за проширена репродукција на шумите за 2009 година.....	3/298	529. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2009 година.....	26/46
80. Програма за детални геолошки истражувања на енергетски минерални сировини за 2009 година.....	3/302	587. Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година.....	31/9
81. Програма “Атрактивни плански региони за 2009 година“.....	3/304	647. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година	33/7
82. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2009 година....	3/306	796. Програма за изменување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2009 година.....	45/2
83. Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2009 година.....	3/316	797. Програма за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2009 година.....	45/2
84. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2009 година.....	3/317	798. Програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителство во Република Македонија за 2009 година.....	45/2
85. Програма за ревитализација на текстилната индустрија во Република Македонија.....	3/320	799. Програма за лекување на ретки болести за 2009 година во Република Македонија.....	45/3
86. Програма за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2009 година.....	3/324	800. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени за 2009 година во Република Македонија.....	45/4
87. Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2009 година.....	3/328	801. Програма за изменување на Програмата за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2009 година.....	45/4
167. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2009 година.....	6/35	802. Програма за изменување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2009 година.....	45/4
168. Програма за инвестирање во животната средина за 2009 година.....	6/37	803. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	45/5
302. Програма за работа на Управата за хидрометеоролошки работи за 2009 година..	15/2		
303. Програма за работа на Управата за хидрометеоролошки работи за период 2009-2011 година.....	15/52		
384. Програма за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година.....	19/12		

822. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2009 година	46/13	1620. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2009 година....	87/15
863. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2009 година.....	50/2	1621. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2009 година.....	87/17
905. Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во 2009 година.....	53/17	1692. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2009 година.....	90/29
939. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година.....	54/9	1836. Програма за посебен паричен надоместок за живородени деца во Република Македонија за 2009 година.....	95/4
940. Програма за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година.....	54/12	1868. Програма за измена и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година.....	96/11
1132. Програма за подобрување на комуникациската инфраструктура и транспарентно информирање на јавноста на Министерството за економија во процесот на пристапување во ЕУ за 2009 година.....	66/34	1884. Програма за изменување и дополнување на Програмата Атрактивни плански региони за 2009 година.....	97/153
1233. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	70/12	1907. Програма за изменување на Програмата за рамномерен и одржлив регионален развој во 2009 година.....	99/54
1416. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2009 година.....	80/31	2093. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на туризмот за 2009 година.....	109/4
1417. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година	80/33	2094. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	109/58
1418. Програма за изменување и дополнување на Програмата за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2009 година.....	80/33	2131. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2009 година.....	112/18
1518. Програма за детални геолошки истражувања за 2009 година.....	83/54	2132. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2009 година.....	112/21
1519. Програма за користење на средствата од инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската унија (ИПАРД) за период 2007-2013 година.....	83/57	2149. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2009 година.....	113/4
1543. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	84/7	2150. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	113/8
		2151. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2009 година.....	113/8

2214. Програма за условен паричен надоместок за средно образование.....	116/5	2862. Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2009 година.....	143/16
2215. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година.....	116/7	2905. Програма за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредена категорија социјално необезбедени лица.....	144/9
2259. Програма за изменување и дополнување на Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2009 година.....	118/6	2924. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2009 година.....	145/3
2318. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2009 година.....	122/3	2925. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2009 година.....	145/3
2319. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2009 година.....	122/3	2926. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година	145/3
2541. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	130/74	3139. Програма за изменување на Програмата за детални геолошки истражувања на енергетски минерални сировини за 2009 година.....	149/70
2597. Програма за дополнување на Програмата за детални геолошки истражувања за 2009 година.....	134/10	3140. Програма за изменување на Програмата за геолошко информативниот систем – (GIS) за 2009 година.....	149/70
2598. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно-истражувачката дејност, технолошкиот развој и техничката култура во Република Македонија за 2009 година.....	134/11	3141. Програма за изменување на Програмата за основни геолошки истражувања за 2009 година.....	149/71
2640. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година.....	137/19	3184. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2009 година.....	150/17
2641. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година	137/20	3185. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2009 година.....	150/20
2769. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од хив/сида во Република Македонија за 2009 година.....	141/33	3186. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2009 година.....	150/22
2770. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2009 година....	141/34	3187. Програма за изменување на Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2009 година.....	150/22
2771. Програма за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година.....	141/34	3188. Програма за изменување и дополнување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2009 година	150/22
2814. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2009 година.....	142/19	3209. Програма за изменување на Програмата за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојката во Република Македонија за 2009 година.....	151/5
2861. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2009 година...	143/13		

3210. Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2009 година.....	151/5	170. Изменување на лиценца под број 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во Хотелскиот комплекс „Фламинго“ во Гевгелија, граничен премин Богородица.....	6/38
3211. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2009 година.....	151/9	243. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	11/54
3212. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2009 година.....	151/9	244. Изменување на лиценца под број 19-3835/1 од 25.10.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	11/55
3302. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година.....	154/17	245. Изменување на лиценца под бр. 19-493/1 од 09.02.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	11/55
3303. Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2009 година.....	154/18	246. Изменување на лиценца под број 23-5437/1-03 од 29.12.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	11/55
3304. Програма за изменување на Програмата за здравје на растенијата во 2009 година.....	154/18	247. Изменување и дополнување на лиценца под бр. 23-4839/1 од 17.11.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	11/55
3305. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	154/19	343. Изменување на лиценца под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	16/6
3306. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средните училишта за 2009 година.....	154/26	498. Изменување на лиценца под бр. 19-4045/1 од 9.11.2005 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	23/21
3307. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2009 година.....	154/28	588. Изменување на лиценца под бр. 19-975/1 од 18.02.2008 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	31/9
3381. Годишна програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2009 година.....	158/4		
3442. Програма за изменување на Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2009 година.....	162/7		
Л И Ц Е Н Ц И			
Рег. бр.	Бр./стр.		
169. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6/38		

589.	Изменување на лиценца под бр. 19-2430/1 од 30.04.2008 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	31/10	824.	Изменување на Лиценца под бр.19-5299/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	46/13
590.	Изменување на лиценца под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	31/10	825.	Изменување на Лиценца под број 19-5315/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	46/14
625.	Изменување на лиценца под број 19-5500/1 од 04.11.2008 година издадена на Друштвото за трговија, обложување и приредување на игри на среќа „РЈБ-СЛОТ“ ДОО извоз-увоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	32/9	907.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	53/20
677.	Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа во автомат клуб.....	36/3	908.	Изменување на Лиценца под бр. 19-5316/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	53/21
678.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	36/4	909.	Изменување на Лиценца под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	53/21
741.	Изменување на Лиценца под бр.19-6528/1 од 21.10.2007 година издадена на Друштвото за спортски активности „Бундес Спорт Бет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	42/28	910.	Изменување на Лиценца под бр. 19-159/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	53/21
742.	Изменување на Лиценца под бр.19-263/1 од 20.01.2008 година на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	42/28	1122.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	65/8
743.	Изменување на Лиценца под број 19-6277/1 од 9.10.2007 година, издадена на Друштвото за трговија, обложување и приредување на игри на среќа „РЈБ-СЛОТ“ ДОО извоз-увоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	42/29	1176.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	68/4
744.	Изменување на Лиценца под број 19-7003/1 од 09.01.2009 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	42/29	1234.	Изменување на лиценца под број 19-4897/1 од 7.11.2008 година издадена на Друштвото за трговија и градежништво „ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО увоз – извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	70/13
823.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	46/13	1235.	Изменување на лиценца под број 19-5267/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	70/13
			1236.	Изменување на лиценца под бр.19-5299/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	70/13

1290. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	74/6	2097. Изменување на лиценца под број 19-5318/1 од 04.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	109/59
1303. Изменување на лиценца под број 19-5300/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	75/240	2098. Изменување на лиценца под бр.19-979/1 од 12.02.2008 година издадена на Друштвото за спортски активности „Сектор Спорт“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..	109/5
1419. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	80/36	2099. Изменување на лиценца под број 19-5317/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	109/60
1420. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино).....	80/37	2100. Изменување на лиценца под број 19-5175/1 од 22.08.2007 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „К.А.К.“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотел „Холидеј Ин“ во Скопје на ул. „Моша Пијаде“ бр.2.....	109/5
1421. Изменување на лиценца под бр.19-1879/1 од 26.05.2005 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во месноста „Милци“-базен Фатаморганна, Богородица Гевгелија.....	80/37	2281. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	119/50
1622. Изменување на лиценца под број 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс „Фламинго“ во Гевгелија, граничен премин на Богородица.....	87/18	2449. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – "Обложување на спортски натпревари".....	127/14
1767. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб....	93/15	2628. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	135/6
1768. Изменување на лиценца под број 19-5085/1 од 22.08.2007 година, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „К.А.К.“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во Хотел „Епинал“ во Битола на ул. „Маршал Тито“ бб.....	93/16	2863. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	143/18
1769. Изменување на лиценца под број 19-1541/1 од 14.04.2009 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	93/16	2864. Изменување на лиценца под бр.19-6220/1 од 2.10.2007 година издадена на трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	143/18
2095. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб	109/59	2865. Изменување на лиценца под бр.19-7960/1 од 26.12.2007 година издадена на трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	143/18
2096. Изменување на лиценца под број 19-2430/1 од 30.04.2008 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "11 Октомври" бр. 28 во Скопје	109/59		

2866.	Изменување на лиценца под бр.19-7235/1 од 26.11.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	143/19	2928.	План за изменување на Планот за реализација на дел од средствата предвидени за подготвителни работи за продолжување со изградба на Коридор VIII за 2009 година.....	145/4
2867.	Изменување на лиценца под бр.19-7962/1 од 26.12.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	143/19	2929.	Годишен план за изменување на Годишен план за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура за 2009 година.....	145/4
2927.	Изменување на лиценца под број 19-4897/1 од 7.10.2008 година издадена на Друштвото за трговија и градежништво „ГЛОБАЛ ЕУРО ИНЖИ-НЕРИНГ“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	145/4	ДЕЛОВНИЦИ		
3308.	Изменување на лиценца под број 19-5317/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	154/32	Рег. бр.		Бр./стр.
ТАРИФНИК			745.	Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	42/29
Рег. бр.		Бр./стр.	1049.	Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	62/2
385.	Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.....	19/17	2772.	Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	141/34
648.	Тарифник за висина на надоместокот на реално направени трошоци за вршење на услуги на давање хидрометеоролошки податоци и продукти од архивата на Управата за хидрометеоролошки работи.....	33/7	3443.	Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	162/7
1979.	Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.....	105/29	МЕТОДОЛОГИИ		
П Л А Н			Рег. бр.		Бр./стр.
Рег. бр.		Бр./стр.	1131.	Методологија за проценка на влијанието на регулативата.....	66/22
66.	Годишен план за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура за 2009 година.....	3/232	СТАТУТИ		
906.	План за реализација на дел од средствата предвидени за подготвителни работи за продолжување со изградба на Коридор VIII за 2009 година.....	53/20	Рег. бр.		Бр./стр.
2133.	Годишен план за изменување на Годишен план за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура за 2009 година.....	112/23	1422.	Статут на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.....	80/38
			1393.	Листи бр. 1 и 2 кои се составен дел на Одлуката за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2009 до 2013 година.....	79/68
			МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА		
			Рег. бр.		Бр./стр.
			3189.	Макроекономска политика на Република Македонија за 2010 година....	150/24
			МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА		
			Рег. бр.		Бр./стр.
			746.	Правилник за критериумите за оценување на способност на граѓаните за воена служба.....	42/29
			1291.	Правилник за хидролошките и метеоролошките податоци и информации кои претставуваат класифицирани информации.....	74/7
			1292.	Правилник за начинот на вршењето на хидрометеоролошките работи за потребите на одбраната на Република Македонија.....	74/8

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Рег. бр.	Бр./стр.		
118.		Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти.....	5/14
119.		Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на издавање на пасош и заеднички пасош на државјаните на Република Македонија како и постапката за издавање на визи на тие пасоши.....	5/14
171.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за странците	6/39
248.		Исправка	11/55
204.		Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното име.....	9/4
304.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за патни и други исправи на странец.....	15/56
386.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на лиценцата за вршење на детективска дејност.....	19/17
911.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци	53/21
1270.		Правилник за начинот на регистрирање на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи, како и за формата и содржината на регистарските табели.....	73/2
1320.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и постапката за издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција.....	76/10
1456.		Правилник за начинот и постапката на регистрација на возилата.....	81/6
1457.		Правилник за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и содржината на образецот на потврдата за положен испит, начинот на работа на комисијата за спроведување на стручниот испит и програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на комисијата.....	81/8
1485.		Правилник за начинот и постапката за донесување и одземање на Решението за овластување на правното лице за технички преглед на возила и за групи на категории на возила за кои се издава овластувања за технички преглед на возила.....	82/2
1556.		Правилник за формата и содржината на налепницата за извршен технички преглед.....	85/8
1645.		Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи.....	88/14
1646.		Правилник за начинот и постапката на одјавување на возилата.....	88/14
1647.		Правилник за формата и содржината на печатот со кој се врши заверка на извршена регистрација на возило во сообраќајната дозвола.....	88/15
1648.		Правилник за висината на трошоците за полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на технички преглед.....	88/15
1672.		Правилник за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.....	89/4
1803.		Правилник за обрасците за оружјето и муницијата и за начинот на водење на евиденции на оружје и муниција....	94/2
1966.		Исправка	104/12

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1804. Правилник за обрасците на барањата и одобренјата за превоз на оружје и муниција при увоз, за превоз на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит и за превоз на оружје и муниција при транзит што се издаваат по електронски пат..... | 94/115 | 2397. Правилник за начинот и постапката на оценување на овластеното службено лице, содржината на извештајот за извршеното оценување, образецот за оценување и начинот на водење на евиденција..... | 126/7 |
| 1805. Правилник за составот на комисиите на Министерството за внатрешни работи за пробни испукувања, начинот на вршење на пробни испукувања и за чувањето на чаурите од оружјето од кое е извршено пробно испукување.... | 94/141 | 2450. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар..... | 127/15 |
| 1806. Правилник за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки..... | 94/142 | 2494. Правилник за начинот и постапката на селекција и избор на лица кои засноваат работен однос во Министерството за внатрешни работи..... | 128/8 |
| 1807. Правилник за просторните, материјално-техничките и безбедносните услови, како и условите во однос на кадарот за правните и физичките лица кои вградуваат уреди за погон на течен нафтен гас, на компримиран земен гас или друг гас..... | 94/142 | 2495. Правилник за постапката и начинот на работа на Комисијата за избор на кандидат за полицаец..... | 128/11 |
| 1808. Правилник за поблиските услови во однос на просторот, опремата и кадрите за правните лица за регистрација на возила и правните лица кои пуштаат на пазар возила доколку издаваат пробни таблички..... | 94/144 | 2599. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за странците..... | 134/13 |
| 1809. Правилник за промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на нивното евидентирање, како и формата и содржината на образецот на потврдата за вградување.... | 94/145 | 2643. Правилник за условите и процедурата за впишување на полициските воздухоплови, содржината и начинот на водење на Регистарот на полициски воздухоплови, како и условите за бришење на полициските воздухоплови во Регистарот на полициските воздухоплови..... | 137/20 |
| 2104. Решение за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи..... | 110/2 | 2815. Правилник за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работите на регистрација на возила во правните лица за регистрација на возила, формата и содржината на образецот на потврдата за положен испит, начинот на работа на комисијата за спроведување на стручниот испит и програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на комисијата..... | 142/19 |
| 2282. Правилник за формата и изгледот на службена легитимација и значка и за начинот на издавање на службена легитимација и значка на овластено службено лице за вршење стручни и граѓански работи и овластено службено лице за безбедност и контраразување во Министерството за внатрешни работи..... | 119/51 | 2968. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата и одобренјата за превоз и набавка на експлозивни материи..... | 146/44 |
| 2303. Правилник за обука во министерството за внатрешни работи..... | 120/30 | | |
| 2320. Правилник за начинот и постапката за остварување на системот на кариера на овластените службени лица во Министерството за внатрешни работи | 122/4 | | |

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
387. Објава од Министерство за надворешни работи.....	19/20
420. Објава од Министерството за надворешни работи.....	20/64
499. Објава од Министерство за надворешни работи.....	23/21
766. Објава од Министерството за надворешни работи.....	43/4
833. Објава од Министерството за надворешни работи.....	47/1
834. Објава од Министерството за надворешни работи.....	47/2
846. Објава од Министерството за надворешни работи.....	48/12
941. Објава од Министерството за надворешни работи.....	54/14
1084. Објава од Министерството за надворешни работи.....	64/83
1085. Објава од Министерството за надворешни работи.....	64/83
1293. Објава од Министерството за надворешни работи.....	74/8
1715. Објава од Министерството за надворешни работи.....	92/42
1716. Објава од Министерството за надворешни работи.....	92/43
2134. Објава од Министерството за надворешни работи.....	112/24
2398. Објава од Министерството за надворешни работи.....	126/18
2399. Објава од Министерството за надворешни работи.....	126/18
3213. Објава од Министерството за надворешни работи.....	151/10
3331. Објава од Министерството за надворешни работи.....	157/7

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
5. Правилник за содржината, начинот и формата на водење евиденција во управната статистика како и содржината на извештаите од управната статистика...	2/2
6. Правилник за начинот на постапување по претставките и предлозите.....	2/7
7. Правилник за содржината, начинот и формата на водење евиденција на податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите како и содржината на извештаите....	2/8

300. Список на поставени судски преведувачи по спроведена проверка на знаењето на странски јазик (по огласот од 10.12.2008 година).....	14/5
551. Решение од Министерството за правда	29/2
826. Правилник за нормативите за подготвување на храна на осудените лица.....	46/14
1133. Список на поставени судски преведувачи по спроведена проверка на знаењето на странски јазик (по огласот од 15.4.2009 година).....	66/36
1237. Правилник за начинот на вршењето на надзор на управното работење над Јавното обвинителство од страна на јавниот обвинител на Република Македонија и Министерството за правда	70/13
1238. Правилник за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците на судските службеници, како и начинот на нивното користење....	70/14
1239. Правилник за начинот, постапката и образецот за оценување на судските службеници.....	70/23
1240. Правилник за критериумите и постапката за селекција и вработување на судските службеници.....	70/28
1241. Програма за едукација и тренинг на припадниците на судската полиција...	70/32
1242. Правилник за начинот и постапката за управување со судските предмети со користење на информатичка технологија.....	70/35
1255. Решение од Министерството за правда	71/11
1256. Решение од Министерството за правда	71/11
1294. Правилник за изгледот и начинот на носење на тогата.....	74/8
1394. Правилник за изменување на Правилникот за Програмата и начинот на полагање на испитот за извршители....	79/111
2115. Упатство за начинот на преземање на списите, деловодникот, архивата, матичните книги и вториот примерок од матичните книги на родените.....	111/3
2601. Список на поставени судски преведувачи по спроведена проверка на знаење на странски јазик (по огласот од 31.08.2009 година).....	134/102
2984. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за управување со судските предмети со користење на информатичка технологија.....	147/3
3143. Правилник за формата, големината и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните органи.....	149/71

3332. **Решение** за престанување на служба-
та на нотарот..... 157/7
3333. **Деловник** за изменување и дополну-
вање на Судскиот деловник..... 157/7

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 8. Правилник за начинот и постапката
за водење на евиденцијата што се во-
ди во Фондот за здравствено осигру-
вање на Македонија за обврзниците
за пресметка и уплата на придонеси
за задолжително здравствено осигу-
рување, формата и содржината на об-
расците на барањата за утврдување
на мирување на долгот, и листата за
евиденција..... | 2/11 |
| 172. Правилник за формата и содржината
на образецот на барањето за отпишу-
вање на пресметани неплатени кама-
ти по основ на обврски за јавни да-
вачки и потребната документација..... | 6/46 |
| 185. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за сметко-
водството за буџетите и буџетските
корисници..... | 8/2 |
| 186. Правилник изменување и дополну-
вање на Правилникот за сметковод-
ството за непрофитните организации.. | 8/4 |
| 264. Исправка | 12/70 |
| 205. Правилник за начинот и условите за
поднесување на годишната сметка во
електронска форма..... | 9/6 |
| 206. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на пресметување и
плаќање на аконтациите на персонал-
ниот данок на доход по одбивка..... | 9/6 |
| 207. Исправка на Правилникот за форма-
та и содржината на барањето за отпи-
шување на пресметани неплатени ка-
мати по основ на обврски за јавни да-
вачки („Службен весник на РМ“ бр.
6/08)..... | 9/7 |
| 344. Упатство за изменување на Упат-
ството за начинот на пресметување и
плаќање на аконтациите на персонал-
ниот данок на доход по одбивка..... | 16/6 |
| 388. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и
начинот на пополнување на годишна-
та даночна пријава за утврдување на
персоналниот данок на доход..... | 19/20 |

- | | |
|---|-------|
| 507. Правилник за изменување на Правил-
никот за начинот на пресметување и
уплатување на данокот на добивка и
спречување на двојното ослободување
или двојното оданочување..... | 24/1 |
| 508. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината
на образецот РДО-ВП..... | 24/4 |
| 564. Упатство за изменување на Упатство-
то за начинот на извршување на нало-
зите за извршување кои ја задолжува-
ат трезорската сметка, односно смет-
ката на должникот која се наоѓа во
рамките на трезорската сметка..... | 30/1 |
| 565. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на регистар на
донации за време на изборна кампања | 30/2 |
| 591. Правилник за висината на надоместо-
ците за извршените услуги и почетна-
та висина на закупнината на деловни-
от и рекламниот простор на гранич-
ните премини за патен сообраќај..... | 31/10 |
| 684. Правилник за содржината на извеш-
таите кои се доставуваат до Управата
за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам..... | 38/2 |
| 685. Правилник за карактеристиките на
софтверот за автоматска обработка на
податоците..... | 38/17 |
| 686. Правилник за утврдување листа на
држави кои ги исполнуваат барањата
за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам..... | 38/19 |
| 687. Правилник за содржината на дневни
извештаите за склучени трансакции
на Македонска берза за хартии од
вредност..... | 38/20 |
| 912. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за спроведу-
вање на Законот за акцизите..... | 53/22 |
| 942. Правилник за формата и содржината
на образецот за Извештајот за рек-
ламниот простор искористен од секој
од организаторите на изборната кам-
пања и средствата кои се платени или
се побаруваат по таа основа..... | 54/14 |
| 951. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за начинот на
пополнување на царинската деклара-
ција и кодексот на шифри кои се
употребуваат..... | 55/2 |
| 1086. Правилник за формата, содржината,
начинот на издавање и на одземање
на службената легитимација на дано-
чен извршител..... | 64/84 |

1087. Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен инспектор.....	64/86	1652. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетите.....	88/30
1088. Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен контролор.....	64/88	1810. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	94/146
1177. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност.....	68/4	1838. Упатство за изменување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	95/28
1188. Правилник за начинот на употреба на симболот на Управата за финансиска полиција.....	69/3	2015. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	107/7
1189. Правилник за начинот и постапката на оценување на работењето на финансиските полицајци.....	69/4	2185. Упатство за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....	114/148
1190. Правилник за начинот и постапката за проверка на работните способности за вработување во Управата за финансиска полиција.....	69/8	2243. Правилник за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност.....	117/29
1191. Правилник за примената на криминалистичко-тактичките мерки и употребата на техничката опрема.....	69/8	2260. Правилник за изменување на Правилникот за видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапката за пренос.....	118/6
1192. Правилник за мерките за обезбедување на деловни простории регистрирани за вршење на дејност, магацини и други објекти за складирање на стока, предмети и документација за деловно работење.....	69/9	2321. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	122/9
1193. Кодекс на однесување.....	69/9	2510. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.....	129/3
1321. Правилник за класификација на приходите.....	76/14	2552. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност.....	131/3
1322. Правилник за класификација на расходите.....	76/27	2774. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат.....	141/35
1486. Методологија за изразување на критериумите во бодови.....	82/3	2868. Правилник за образецот, формата, содржината и начинот на водење на Годишниот финансиски извештај за политичките партии.....	143/19
1487. Методологија за пресметување на проценетата вредност на концесијата.....	82/4	2930. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување.....	145/5
1557. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	85/8	2985. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката на депонирање и враќање, односно издавање на привремено одземени предмети.....	147/3
1558. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	85/9		
1649. Правилник за изменување на Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници.....	88/15		
1650. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници.....	88/26		
1651. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници.....	88/28		

3190. Правилник за образецот пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката.....	150/37
3191. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување.....	150/42
3234. Правилник за образецот на лозовите и томболските картички.....	153/9
3235. Правилник за изменување на Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и забавни игри и стручната оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа.....	153/16
3236. Правилник за формата и содржината на барањето за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност.....	153/16
3237. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на расходите.....	153/20
3238. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	153/20
3239. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....	153/21
3334. Правилник за програмата, начинот на спроведување на испитот, висината на надоместокот, како и формата и содржината на потврдата.....	157/101
3335. Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.....	157/109
3402. Правилник за водење сметководство	159/1
3417. Правилник за формата и содржината на Годишниот извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица.....	161/124
3418. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број, содржината и начинот на водење на единствениот регистар на даночни обврзници, содржината и формата на пријавата за регистрација, како и постапката за бришење од регистрацијата.....	161/129

3419. Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за понистување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди.....	161/132
3420. Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата за доделувањето на договорите за јавни набавки.....	161/139
3421. Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	161/154
3422. Упатство за начинот на трезорско работење.....	161/156

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
173. Објава од Министерството за економија.....	6/50
500. Просечни цени за висината на металите за кварталот јули, август и септември 2007 година.....	23/21
530. Правилник за користење на лифтови и транспортери.....	26/79
531. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пропишување на формата и содржината на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити.....	26/98
544. Правилник за условите за остварување, чување и одржување на националните еталони и условите за признавање на референтните еталони за национални еталони.....	28/1
552. Правилник за начинот за стекнување статус повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и содржината, формата и начинот на водење регистар на повластени производители на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	29/2
626. Правилник за користење на дигалки и индустриски транспортери.....	32/9
627. Правилник за користење на опрема под притисок.....	32/19

696.	Правилник за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема.....	39/2	1428.	Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (концесија во рамки на квоти).....	80/55
786.	Правилник за изменување на Правилникот за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите.....	44/1	1429.	Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина..	80/55
787.	Правилник за изменување на Правилникот за определување на занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории.....	44/8	1430.	Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2009 година.....	80/55
876.	Оглас од Министерството за економија.....	51/3	1431.	Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2009 година.....	80/56
1134.	Листа за дополнување на Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден.....	66/39	1432.	Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2009 година.....	80/57
1161.	Правилник за начинот за вршење на контрола на квалитетот на електричната енергија во дистрибутивната мрежа.....	67/29	1433.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2009 година....	80/58
1243.	Правилник за висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.....	70/37	1434.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2009 година.....	80/59
1271.	Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на Државниот инспектор за техничка инспекција.....	73/7	1435.	Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за второ полугодие од 2009 година.....	80/60
1423.	Правилник за електротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје.....	80/49	1436.	Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за второ полугодие од 2009 година.....	80/61
1424.	Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	80/52	1458.	Правилник за изменување на Правилникот за квалитет на течните горива.....	81/12
1544.	Исправка	84/12	1520.	Правилник за начинот и постапката за вршење на метролошки надзор и барањата кои пакуваните производи треба да ги исполнуваат во однос на количините, начинот на означување на количините и дозволените отстапувања од означената количина и листата на номиналните количини на пакуваните производи.....	83/86
1425.	Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (концесии во рамки на квоти).....	80/53			
1426.	Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	80/54			
1427.	Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2009 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	80/54			

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 1559. Правилник за дополнување на Правилникот за условите за производство на тутунски производи..... | 85/9 | 3385. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..... | 158/37 |
| 1811. Правилник за суштински барања за заштита од пожар на градежните објекти.. | 94/149 | 3386. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (концесија во рамки на квоти)..... | 158/37 |
| 1927. Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 4 бари..... | 100/5 | 3387. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина..... | 158/39 |
| 1928. Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од челични цевки за работен притисок до 13 бари..... | 100/9 | 3388. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2010 година..... | 158/39 |
| 1944. Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат ракувачите, програмата, начинот и постапката за полагање на испит за стручна оспособеност на ракувачите на енергетски уреди и постројки | 101/5 | 3389. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2010 година..... | 158/39 |
| 2152. Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на куќен приклучок за гас за работен притисок до 4 бари..... | 113/9 | 3390. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2010 година..... | 158/40 |
| 2322. Правилник за дополнување на Правилникот за пренослива опрема под притисок..... | 122/38 | 3391. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2010 година..... | 158/41 |
| 2357. Правилник за безбедност на машини | 123/7 | 3392. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2010 година..... | 158/42 |
| 2553. Правилник за одобрување на тип на моторни возила со две и со три тркала | 131/3 | 3393. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за прво полугодие од 2010 година..... | 158/43 |
| 2554. Правилник за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата..... | 131/53 | 3394. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за прво полугодие од 2010 година..... | 158/44 |
| 2568. Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила..... | 132/1 | 3395. Листа на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО..... | 158/44 |
| 2600. Правилник за одобрување на земјоделски и шумски трактори..... | 134/16 | | |
| 3309. Правилник за изменување на Правилникот за енергетска ефикасност на градежни објекти..... | 154/32 | | |
| 3382. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..... | 158/34 | | |
| 3383. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (концесии во рамки на квоти)..... | 158/36 | | |
| 3384. Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2010 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..... | 158/36 | | |

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО**

Рег. бр.	Бр./стр.		
179.		Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на организации на производители, како и постапката за запишување односно бришење од регистарот.....	7/1
228.		Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ги придружува.....	10/2
437.		Правилник за техничките услови и начинот на вршење на работите кои треба да ги исполнат објектите за собирање и складирање на нуспроизводи од животинско потекло.....	21/85
438.		Правилник за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемските објекти и објектите за производство на биогаз и компост.....	21/87
439.		Правилник за начинот на собирање, превезување и идентификување на посебните категории на нуспроизводи од животинско потекло.....	21/90
440.		Правилник за дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло.....	21/91
509.		Наредба за преземање на мерки за ветеринарно јавно здравство за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавно здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2009 година.....	24/7
545.		Правилник за формата и содржината на ветеринарно санитарните сертификати за нуспроизводи од животинско потекло кои се увезуваат или транзитираат во или низ Република Македонија.	28/3
546.		Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на доставени метеоролошки и хидролошки податоци и продукти од странски правни и физички лица.....	28/107
547.		Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на странски правни и физички лица кои вршат метеоролошки и хидролошки работи, како и потребната документација за упис во Регистарот.....	28/109
592.		Годишна наредба за здравствена заштита на животните за 2009 година....	31/11
628.		Правилник за посебни барања за контроли на Trichinella во месото.....	32/32
711.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на придружниот документ за производи од грозје и вино и содржината и формата на влезните и излезни регистри за производи од грозје и вино.....	40/3
835.		Правилник за содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија.....	47/2
986.		Наредба за престанување на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии.....	57/3
1015.		Правилник за форма и содржината на образецот на уверение за квалитет	59/16
1041.		Правилник за условите и опремата во објектите кои произведуваат храна со традиционални карактеристики-сирење добиено од млеко од овци и кози (мандри).....	61/4
1050.		Правилник за трговија со семенски компир.....	62/3
1194.		Правилник за условите кои се однесуваат на техничката опременост и соодветноста на простор за вршење на работите на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата и работите на примена на метеорологијата и хидрологијата, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за домашни правни и физички лица кои вршат хидрометеоролошки работи.....	69/10

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 1395. Правилник за определување на ре-
презентативни пазари на земјоделски
производи и видот, обемот, роковите
и субјектите кои ги доставуваат пода-
тоците..... | 79/111 | 1885. Правилник за формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на
објекти за производство, преработка,
складирање, промет и продажба на
добиточна храна..... | 97/154 |
| 1396. Правилник за формата и содржината
на образецот на потврдата за привре-
мено одземени предмети, средства,
производи, растенија и риби, како и
цената на одземените предмети, сред-
ства, производи, растенија и риби кои
се предмет на продажба..... | 79/113 | 1954. Правилник за запишување на сорта-
та во Национална сортна листа и за
водење на Национална сортна листа.... | 103/1 |
| 1397. Правилник за формата и содржината
на образецот на покана за плаќање на
глоба..... | 79/115 | 1955. Национална сортна листа | 103/7 |
| 1398. Правилник за формата и содржината
на образецот на записникот за инс-
пекциски надзор..... | 79/116 | 2358. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата, содржината и
начинот на поднесување на пријавите
за регистрација во регистарот на про-
изводители на вино..... | 123/36 |
| 1399. Правилник за формата и содржината
на образецот на платниот налог за
прекршок..... | 79/119 | 2496. Национална сортна листа на Упра-
вата за семе и саден материјал во со-
став на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство..... | 128/14 |
| 1437. Решение за бришење од регистарот
на правни лица за вршење стручна
контрола во органското производство | 80/61 | 2511. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за содржина-
та и формата на придружниот доку-
мент за производи од грозје и вино и
содржината и формата на влезните и
излезни регистри за производи од
грозје и вино..... | 129/4 |
| 1560. Правилник за постапките и методите
за испитување на видови и сорти на
земјоделски растенија и видовите и
сортите на земјоделските растенија за
кои не е потребно испитување на про-
изводна и употребна вредност..... | 85/10 | 2716. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот на вршење на
проверка и преглед на граничен пре-
мин на пратки од животинско потек-
ло кои се внесени како личен багаж
на патниците и се наменети за лична
употреба или некомерцијални цели..... | 139/15 |
| 1812. Правилник за начинот на обележу-
вање на појасот околу рибник..... | 94/169 | 2728. Правилник за условите и начините
на заштита на фармските животни..... | 140/2 |
| 1813. Правилник за дозволените риболов-
ни средства..... | 94/169 | 2931. Решение за утврдување на видот на
дивеч без заштита и висината на па-
ричната награда..... | 145/5 |
| 1814. Правилник за начинот на вршење на
проверка и преглед на граничен пре-
мин на пратки од животинско потек-
ло кои се внесени како личен багаж
на патниците и се наменети за лична
употреба или некомерцијални цели..... | 94/170 | 2932. Решение за определување на видови-
те диви птици кои се корисни..... | 145/5 |
| 1837. Правилник за начинот и постапката
на вршење на службените контроли
на производите од животинско потек-
ло наменети за исхрана на луѓето..... | 95/7 | 2933. Правилник за бојата и кројот на уни-
формата, содржината на образецот на
легитимацијата, како и видот на
оружјето на ловочуварот..... | 145/7 |
| 1869. Правилник за постапката и докумен-
тацијата за евидентирање и содржи-
ната на евиденцијата за ѓубрињата
кои се увезуваат..... | 96/11 | 2934. Правилник за содржината на посеб-
ната ловностопанска основа..... | 145/10 |
| 1870. Правилник за неоргански ѓубриња... | 96/15 | 2935. Правилник за содржината на Годиш-
ниот план за спроведување на посеб-
ната ловностопанска основа..... | 145/17 |
| 1871. Упатство за начинот и постапката за
предупредување и најава на временски
непогоди..... | 96/181 | 2936. Правилник за формата и содржината
на образецот на дозволата за ловење
на дивечот во ловиштето и начинот
на водење на евиденција на издадени-
те дозволи за ловење на дивеч..... | 145/17 |

2937. Правилник за содржината на Програмата за полагање на ловечкиот испит и висината на трошоците на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит.....	145/20
2938. Правилник за формата и содржината на образецот за трофејниот лист.....	145/20
2939. Правилник за начинот на водење на евиденција на трофеите.....	145/37
2940. Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот како и начинот на водење на евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот.....	145/38
2941. Ценовник за висината на надоместот на штетата нанесена на дивечот со бесправен лов или на друг начин.....	145/41
2986. Правилник за постапката за обработка на барањата и подеталната документација и податоците за оценување на досието за производот за заштита на растенијата и потребните податоци, документи и постапката за регистрација на производите за заштита на растенијата.....	147/4
2987. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.....	147/72
3218. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција што ја водат правни и физички лица кои испраќаат, превезуваат и примаат нус производи од животинско потекло	152/2
3219. Правилник за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 Материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните.....	152/4
3336. Правилник за начинот на собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нус производи од животинско потекло.....	157/112

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
9. Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова процената на ризикот.....	2/14
10. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт...	2/16
305. Правилник за начинот на чувањето на сите лични, медицински и генетички податоци и документи за дарителот на крв содржани во медицинското досие...	15/57
306. Правилник за видот на тестирање на крв и крвни компоненти пред тие да бидат дистрибуирани до единицата за трансфузиона медицина на здравствената установа за која се наменети.....	15/58
389. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат изработка на галенски лекови.....	19/24
390. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнат производителите на медицински помагала..	19/25
391. Правилник за содржината на барањето, начинот за регистрација на хомеопатски лекови, формата и содржината на документацијата.....	19/27
392. Национална листа на нови и веќе класифицирани супстанции во промет на територијата на Република Македонија.....	19/29
510. Правилник за начинот и постапката за аналитичкото испитување и начинот на контрола на квалитетот на лековите..	24/8
511. Правилник за содржината и начинот на означување на надворешното и контактното пакување, како и упатството за употреба на медицинското помагало.....	24/13
512. Правилник за општите и посебните услови што треба да ги исполнат медицинските помагала.....	24/14
532. Упатство за начелата на добрата производна пракса.....	26/100
553. Правилник за структурата и содржината на упатството за употреба на лек	29/11

554. Правилник за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница.....	29/18	1438. Правилник за добрата клиничка пракса во употребата на крв и крвни компоненти.....	80/61
555. Правилник за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата...	29/37	1439. Правилник за системот за идентификација на секое поединечно дарување на крв и крвни компоненти.....	80/62
629. Обрасци од Министерството за здравство.....	32/44	1561. Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии.....	85/16
665. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за санитарно хигиенските услови за производство на храна.....	35/2	1623. Правилник за начинот на означувањето и начинот на пакувањето на опасните хемикалии.....	87/18
788. Упатство за начелата на добрата фармацевтска пракса.....	44/10	1717. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и формата на документацијата која треба да се достави за запишување во регистарот на производители на медицински помагала.....	92/43
827. Правилник за начинот на пријавување и формата и содржината на обрасците за пријавување на заразните болести и микробиолошки докажаните причинители.....	46/16	1815. Правилник за сликите од штетното дејство на тутунот.....	94/184
1051. Упатство за начелата на добрата лабораториска пракса.....	62/39	1943. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителна дејност на здравствените работници.....	101/4
1052. Упатство за начелата на добрата клиничка пракса.....	62/44	2135. Правилник за формата и содржината на регистрот, како и начинот на неговото водење.....	112/24
1065. Правилник за содржината на барањето и начинот на издавањето на одобрението за ставање на биоциди во промет.....	63/3	2136. Правилник за формата и содржината на образецот на рецептот, како и начинот на препишување на лекови кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III.....	112/27
1272. Правилник за начинот и постапката за фармаколошко-токсиколошкото и клиничкото испитување на лековите.....	73/9	2137. Правилник за начинот на пакување и означување на супстанциите класифицирани во листите II и III како и нивните препарати.....	112/27
1273. Листа на есенцијални лекови.....	73/10	2138. Листи за класификација на супстанции и растенија во листите од меѓународните конвенции за опојни дроги и психотропни супстанции во категорија на опојни дроги и психотропни супстанции.....	112/32
1295. Правилник за типот на биоцидните производи и нивниот опис, како и листата на активните супстанции за вклучување во биоцидни производи, листата за вклучување во нискоризични биоцидни производи и листата на базични супстанции.....	74/9	2139. Список на правни лица за производство и промет на опојни дроги, психотропни супстанции и растенија од кои може да се добие опојна дрога.....	112/42
1332. Правилник за начинот на ставање на биоциди во промет преку постапка на одобрување или регистрација.....	77/122	2153. Правилник за дополнување на Правилникот за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала.....	113/12
1400. Правилник за начинот на известување на несаканите ефекти за време на користењето на медицинското помагало, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските помагала.....	79/120	2244. Правилник за начинот на класификација, пакување и означување на биоцидните производи.....	117/29
		2283. Правилник формата и содржината на евиденцијата за супстанции и растенија класифицирани во листите II и III како и начинот на нејзиното водење.....	119/55

2284. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозволи-те, формата и содржината на дозволи-те за производство и промет на суп-станции и растенија класифицирани во листите II и III, како и начинот на нивното издавање.....	119/128
2400. Правилник за поблиските критериу-ми по однос на квалитетот и безбед-носта на крвта и крвните компоненти	126/18
2497. Правилник за видот на информациите што му се даваат на дарителот на крв во врска со дарувањето на крв, видот на информациите што се бараат од дарителот на крв, критериумите за подобност на дарителот на крв, дру-ги мерки во врска со дарувањето на крв од интерес за дарителот на крв, како и образецот и содржината на писмената согласност на дарителот на крв за дарување на крв.....	128/17
2498. Правилник за поблиските критериу-ми, како и постапката за процена и те-стирање на дарителот на крв или крв-ни компоненти во согласност со наче-лата на добрата трансфузиона пракса.	128/22
2630. Правилник за изменување и допол-нување на Правилникот за сликите од штетното дејство на тутунот.....	135/7

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

Рег. бр.	Бр./стр.
556. Правилник за структурата, организа-цијата и реализацијата на испитот за стручна оспособеност.....	29/52
729. Правилник за формата и содржината на педагошката документација и еви-денција во основното училиште, како и начинот на нивното водење.....	41/2
789. Исправка	44/11
730. Правилник за начинот на водењето, формата и содржината на педагошка-та евиденција и документација во средните училишта.....	41/96
790. Исправка	44/11
1042. Правилник за изменување и допол-нување на Правилникот за начинот на организирање и спроведување на про-верувањето на постигањето на успе-хот на учениците, како и начинот на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во основните училишта...	61/6

1043. Правилник за изменување и дополну-вање на Правилникот за начинот на организирање и спроведување на про-верувањето на постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утвр-дувањето на завршните оценки на уче-никот во јавните средни училишта.....	61/7
1044. Правилник за изменување и допол-нување на Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резул-татите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското и во средното стручно образование.....	61/9
1066. Правилник за начинот на избор, именување и разрешување на члено-вите на рецензентската комисија и на-чинот на работа на рецензентската комисија.....	63/7
1089. Правилник за изменување на Пра-вилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиден-ција во основното училиште, како и начинот на нивното водење.....	64/89
1090. Правилник за изменување на Пра-вилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошка-та евиденција и документација во средните училишта.....	64/89
1257. Правилник за начинот на водење на евиденција за еквиваленција и при-знавање на странските високообразов-ни квалификации.....	71/12
1258. Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите.....	71/14
1259. Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за изведување на клиничка настава.....	71/14
1260. Правилник за формата и начинот на водењето (во материјална и електрон-ска форма) и содржината на матична-та книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани сту-денти.....	71/15
1261. Правилник за регистрација на висо-кообразовните установи.....	71/41
1262. Правилник за начинот и постапката за еквиваленција и признавање на ст-ранските високообразовни квалифи-кации и потребната документација.....	71/46
1401. Правилник за норматив за распоред на работното време на воспитувачите и стручните соработници во учени-чките домови.....	79/126
1402. Правилник за постапката и начинот на полагањето на испитот за директо-рот, како и формата и содржината на уверението за положен испит за ди-ректор.....	79/126

1459. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на субјектите на технолошкиот развој.....	81/13	2731. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за II одделение.....	140/10
1460. Правилник за начинот на користењето на средствата за поттикнување и помагање на технолошкиот развој.....	81/17	2732. Решение за одобрување и употреба на учебник по МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/11
1488. Правилник за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање.....	82/5	2733. Решение за одобрување и употреба на учебник по МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/11
1489. Правилник за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачки кадри.....	82/6	2734. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/11
1490. Правилник за постапката и поблиските критериуми за софинансирање на издавачката дејност.....	82/7	2735. Решение за одобрување и употреба на учебник по ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/11
1491. Правилник за начинот и постапката за финансирање на научно- истражувачки проекти односно програми.....	82/9	2736. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/11
1492. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност.....	82/10	2737. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/12
1493. Правилник за постапката и поблиските критериуми за предвремен избор во научни звања.....	82/17	2738. Решение за одобрување и употреба на учебник по БИОЛОГИЈА за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/12
1545. Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи.....	84/12	2739. Решение за одобрување и употреба на учебник по ГЕОГРАФИЈА за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/12
1594. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи.....	86/2	2740. Решение за одобрување и употреба на учебник по ГЕОГРАФИЈА за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/12
1653. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот просветен инспектор и овластениот просветен инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање	88/32	2741. Решение за одобрување и употреба на учебник по БИОЛОГИЈА за VI одделение за осумгодишно основно образование.....	140/13
1654. Правилник за постапката и поблиските критериуми за финансирање и надзор на годишните програми за научно-истражувачката дејност на субјектите на научно-истражувачката дејност.....	88/36	2988. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	147/76
1980. Календар за организација на учебната 2009/2010 година во основните училишта.....	105/29	2989. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и начинот на нивното водење.....	147/78
1981. Календар за организација на учебната 2009/2010 година во јавните средни училишта.....	105/30		
2729. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за II одделение.....	140/10		
2730. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за II одделение.....	140/10		

3144. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за постапката и поблиските критериуми за финансирање и надзор на годишните програми за научно-истражувачката дејност на субјектите на научно-истражувачката дејност..... **149/72**
3145. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти односно програми..... **149/73**

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 4. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола..... | 1/4 |
| 127. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец декември 2008 година | 5/20 |
| 178. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец декември 2008 година..... | 6/51 |
| 187. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на пресметките до Министерството за финансии – Управа за јавни приходи..... | 8/8 |
| 208. Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на мајка која родила четврто дете и потребната документација за остварување на ова право..... | 9/8 |
| 307. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за водење на евиденциите во областа на трудот..... | 15/58 |
| 409. Објава за просечната месечна плата по работник за месец јануари 2009 година..... | 19/50 |
| 520. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2009..... | 24/36 |
| 658. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче и на правото на родителски додаток за дете..... | 34/30 |

666. **Правилник** за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на детска градинка..... **35/2**
671. **Објава** за просечната месечна плата по работник за месец февруари 2009 година..... **35/23**
681. **Решение** за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид..... **37/7**
695. **Објава** за стапката на трошоците на живот и исплата на платите за месец февруари 2009 година..... **38/32**
767. **Решение** за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип..... **43/4**
828. **Правилник** за дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на поднесување на обрасците на пријави за матичната евиденција.... **46/33**
855. **Објава** за просечната месечна плата по работник за месец март 2009 година **48/21**
864. **Правилник** за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа..... **50/3**
892. **Објава** за стапката на трошоците на живот и платите за месец март 2009 година..... **52/28**
962. **Решение** за впишување на Здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита..... **56/5**
1002. **Објава** за просечната месечна плата по работник за месец април 2009 година.... **58/3**
1128. **Објава** за стапката на трошоците на живот и платите за месец април 2009 година..... **65/12**
1162. **Решение** за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита..... **67/30**
1263. **Решение** за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита..... **71/50**
1268. **Објава** за просечната месечна плата по работник за месец мај 2009 година..... **71/55**
1296. **Правилник** за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери..... **74/11**

1329. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје.....	77/5	2205. Објава за просечната месечна плата по работник за месец август 2009 година.....	115/11
1330. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струга.....	77/5	2206. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец август 2009 година.....	115/12
1388. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец мај 2009 година.....	78/92	2261. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	118/10
1552. Објава за просечната месечна плата по работник за месец јуни 2009 година.....	84/51	2323. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	122/38
1562. Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	85/27	2324. Правилник за начинот за остварување на правото на постојана парична помош.....	122/39
1590. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2009 година.....	85/38	2325. Правилник за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот, имотни права и потребната документација за остварување на правото на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа.....	122/45
1718. Исправки на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистри на установи за деца („Сл. весник на РМ“ бр. 19/06).....	92/45	2326. Правилник за начинот на остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.....	122/46
1929. Објава за просечната месечна плата по работник за месец јули 2009 година.....	100/16	2327. Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична помош и потребната документација за остварување на ова право.....	122/51
1964. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јули 2009 година.....	103/14	2328. Правилник за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	122/52
1982. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на пресметките до Министерството за финансии – Управа за јавни приходи.....	105/32	2339. Објава за просечната месечна плата по работник за месец септември 2009 година.....	122/58
2027. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	108/37	2487. Објава за трошоците на живот за месец септември 2009 година во однос на месец август 2009 година.....	127/24
2028. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	108/37	2499. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	128/25
2029. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	108/38	2500. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....	128/25
2030. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	108/38	2501. Правилник за престанок на важење на Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	128/25
2031. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	108/38	2502. Правилник за престанок на важење на Правилникот за начинот на остварување на правото на постојана парична помош.....	128/25

2555. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	131/75
2615. Објава за просечната месечна плата по работник за месец октомври 2009 година.....	134/110
2631. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.....	135/10
2717. Правилник за начинот, видот и бројот на стручните лица за давање на грижа за сместените лица, просторните услови и опремата за живеење во мал групен дом.....	139/15
2718. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за лица бездомници.....	139/19
2727. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2009 година.....	139/24
2869. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово.....	143/23
2969. Правилник за начинот за остварување на правото на постојана парична помош.....	146/59
2970. Правилник за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	146/65
2980. Објава за просечната месечна плата по работник за месец ноември 2009 година.....	146/75
3002. Објава на стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2009 година.....	147/94
3424. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.....	161/187
3425. Правилник за поблиските услови за стандардите во поглед на потребен простор, опрема и стручен кадар, нивото на	161/188
3462. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	163/6
3463. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	163/6
3464. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	163/6

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Рег. бр.	Бр./стр.
2580. Правилник за содржината и начинот на водење на Регистарот на копии на библиотечни добра и за образецот на сертификатот на копијата на библиотечното добро.....	133/11
2581. Правилник за формата, содржината и начинот на водење евиденција на библиотечниот фонд и на библиотечната документација.....	133/13

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
88. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници и за формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред.....	3/399
249. Правилник за начинот на изготвување и доставување на податоци и информации потребни за изготвување на урбанистички планови.....	11/56
250. Правилник за начинот на употреба и чување на заверените урбанистички планови и урбанистички проекти за градби од значење на Републиката, утврдени со Законот за градење како градби од прва и втора категорија, за подрачја кои се вон планските опфати на урбанистичките планови, а се во согласност со Просторниот план на Републиката и за начинот на изработка и чување на картираните подлоги од урбанистичките планови.....	11/56
265. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	12/71
345. Правилник за нормативи и технички стандарди и здравствено-санитарни услови за изградба и реконструкција на гробиштата, на придружните објекти и на инфраструктурата.....	16/13

421. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот.....	20/65	1264. Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи.....	71/50
422. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови.....	20/65	1382. Правилник за начинот на вршење на технички преглед и содржината на извештајот на изведувачот за градби за кои не е потребно издавање на одобрение за градење.....	78/77
423. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност.....	20/65	1655. Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост.....	88/41
469. Правилник за сигнални знаци и сигнални ознаки на железничките пруги и возот, видот, значењето, формата, бојата и најмалата далечина на видливоста на сигналните знаци и ознаки, како и местата на нивно вградување, односно поставување и начин на нивна употреба.....	22/3	1673. Правилник за дополнување на Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација.....	89/6
630. Правилник за начинот на идентификација на јавните патишта со соодветен референтен систем и стационача..	32/51	1693. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови.....	90/31
697. Правилник за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите.....	39/8	1694. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на јавен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и за продолжување на лиценцата за автотакси превоз на патници.....	90/31
712. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови на дејности што ќе се вршат во времените објекти на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	40/6	1770. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	93/16
804. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за овластување на лица за испитувачи во листата на воздухопловни стручњаци.....	45/5	2105. Правилник за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот	110/3
1091. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на градежен дневник и градежна книга.....	64/89	2199. Број на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од нив се критични дозволи.....	115/5
		2216. Исправка	116/7
		2742. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници и за формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред.....	140/13

2816. Правилник за начинот и постапката за издавање и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор на изградбата на градби и управител на одржување на објекти од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци.....	142/26	3243. Правилник за постапката за нострификација, содржината на писмениот извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на комисија.....	153/38
2817. Правилник за начинот и постапката за издавање и одземање на овластувањата за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, инженер за изведба и надзорен инженер, како и формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот за издадени и одземени овластувања.....	142/45	3244. Правилник за содржината и обемот на вршењето на ревизија на проектот и начинот на заверката на ревидираниот проект од страна на ревидентот..	153/40
2870. Правилник за висината на надоместокот за добивање на лиценци.....	143/23	3245. Правилник за начинот на издавање и одземање на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбена зграда, како и формата и содржината на образецот на лиценцата.....	153/41
2871. Правилник за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром.....	143/24	3337. Правилник за дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост.....	157/114
2990. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на Решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.....	147/79	3460. Правилник за изменување на Правилникот за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите на патот.....	163/3
3146. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот професионална компетентност.....	149/74	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
3147. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот.....	149/74		
3240. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение и формата и содржината на образецот на одобрението за градење...	153/21	Рег. бр.	Бр./стр.
3241. Правилник за формата и содржината на одобрението за употреба.....	153/31	11. Правилник за критериумите коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за туристичко сместување.....	2/16
3242. Правилник за формата и содржината на барањето за измени во текот на изградбата и образецот на Решението за одобрување на измените.....	153/34	346. Правилник за формата и содржината на поканата за наплата на глобата во мандатна постапка.....	16/15
		501. Листа на зони и агломерации за квалитет на амбиентниот воздух.....	23/23
		698. Правилник за содржината и начинот на водење, чување и одржување на евиденцијата во Регистарот на отпад..	39/21
		699. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за Програмата и начинот за полагање стручен испит за управител со отпад, образец на уверение, како и висина и начин на плаќање на надоместокот за полагање на стручен испит за управител со отпад.....	39/21

847.	Наредба за забрана за ставање во употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во продавници, магацини, складови, деловни простори, зелени пазари и посебни пазари каде што се врши трговија на мало на прехранбени производи и во продавници и киосци каде се врши трговија на мало на ситни производи за лична потрошувачка.....	48/12	2019.	Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на Националниот план за заштита на амбиентниот воздух.....	108/13
865.	Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни состојби, како и начинот на нивното одобрување.....	50/6	2020.	Правилник за начинот на постапување со отпадните гуми, како и условите кои треба да ги исполнуваат правните и физички лица кои увезуваат употребувани гуми.....	108/14
866.	Правилник за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати.....	50/7	2021.	Правилник за начинот на постапување со отпадот од титаниум диоксид, начинот на вршење мониторинг и формата, содржината и начинот на доставување податоци.....	108/16
963.	Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за забрана за собирање заради користење и трговија на автохтони самоникни габи-смрчки од родовите <i>morchella</i> , <i>verpa</i> и <i>ptichoverpa</i>	56/6	2819.	Исправка	142/57
1331.	Национален план за управување со отпад (2009 – 2015) на Република Македонија.....	77/6	2022.	Правилник за формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и формата и содржината на дозволата за вршење на дејност оператор на инсталација за горење или согорување на отпад.....	108/19
1383.	Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат депониите.....	78/80	2023.	Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на Програмата за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух.....	108/31
1563.	Правилник за висината на трошоците кога инспекцискиот надзор е извршен на барање на правно и физичко лице и начинот на нивната наплата.....	85/28	2024.	Правилник за количеството на био-разградливи состојки во отпадот што смее да се депонира.....	108/32
1945.	Правилник за висината на трошоците кога инспекцискиот надзор е извршен на барање на правно и физичко лице и начинот на нивната наплата.....	101/15	2818.	Исправка	142/56
1946.	Правилник за издавање дозвола за спроведување на научно истражување во природата.....	101/16	2025.	Правилник за условите во поглед на техничките средства и опремата за вршење на дејноста отстранување на отпад, како и условите и начинот за обука и тренинг програма на вработените.....	108/33
1947.	Правилник за издавање дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови.....	102/1	2026.	Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на Акциониот план за заштита на амбиентниот воздух.....	108/36
2018.	Правилник за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите, сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористените возила, нивните компоненти и материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата.....	108/2	2154.	Решение за формирање на Национален совет за заштита на природата.....	113/13
			2217.	Правилник за видовите и висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, кој ги надоместува инвеститорот.....	116/7
			2359.	Правилник за граничните вредности на емисии при горење и согорување на отпад и условите и начинот на работа на инсталациите за горење и согорување.....	123/36
			2360.	Правилник за начинот, условите и постапката за воспоставување и работење на мрежите, методологијата и начинот за мониторинг, како и условите, начинот и постапката на доставување на информациите и податоците од мониторингот на состојбата во областа на бучавата.....	123/56

2542. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување на опремата која што содржи ПХБ.....	130/74
2644. Правилник за Програмата и начинот на полагање на стручниот испит за вршење на работите на управител со отпад, образецот на уверението за управител со отпад, како и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит.....	137/33
2696. Правилник за содржината и начинот на преносот на податоците и информациите за состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух	138/29
2697. Правилник за методологијата за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух.....	138/31
3009. Правилник за содржината и начинот на подготвување на информациите и на картографските прикази за активностите за мониторинг на водите.....	148/8
3010. Правилник за содржината и начинот на подготвување на плановите за управување со речните сливови.....	148/11
3011. Правилник за содржината и начинот на подготвување на Програмата на мерки.....	148/15
3012. Правилник за методологијата за проценката на речните сливови.....	148/18
3013. Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката за изработката, ревидирањето и ажурирањето на водостопанската основа на Република Македонија.....	148/39
3014. Правилник за содржината на информациите неопходни за спроведување на оценувањето на ризикот како резултат на намерното ослободување на генетски модифицираните организми соодветни за карактерот на внесениот организам и животната средина.....	148/131
3461. Правилник за содржината на планот за итни мерки.....	163/3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САОУПРАВА

Рег. бр.	Бр./стр.
1092. Решение од Министерството за локална самоуправа.....	64/95
1948. Правилник за Методологијата за изработка на планските документи за регионален развој.....	102/7
1949. Правилник за постапката и Методологијата за оценувањето на предлог-проекти.....	102/12

МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА УПАТУВАЊЕ ЛИЦА ОД РМ ВО МЕЃУНАРОДНИ МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЛИЦА ВО МЕЃУНАРОДНИ МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
308. Деловник за работа на Меѓуресорската комисија за спроведување на политиката за упатување лица од Република Македонија во меѓународни мисии и меѓународни организации и за упатување на лица во меѓународни мисии и меѓународни организации.....	15/66

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
12. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистер на единствена евиденција на прекршоците, изречените прекршочни глоби (санкции), склучени спогодби за посредување и донесените одлуки од страна на Комисијата за хартии од вредност и начинот на пристап до информациите од Регистерот.....	2/26
94. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	4/9
95. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	4/9
96. Решение за давање одобрение за основање на друштво за управување со фондови.....	4/9
97. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	4/10

[illegible]

325. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15/77	714. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	40/6
326. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15/78	715. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	40/6
327. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15/78	791. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	44/11
424. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	20/65	792. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	44/11
425. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	20/65	793. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд.....	44/12
426. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	20/66	913. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	53/52
441. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	21/95	914. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	53/52
442. Решение за изменување на Решението бр. 07-72/9 од 04-04-2008 година за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	21/95	915. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	53/53
443. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	21/96	987. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	57/3
444. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	21/96	1020. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	60/2
445. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	21/97	1021. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	60/2
446. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	21/96	1022. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	60/2
447. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	21/97	1023. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	60/3
448. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	21/97	1024. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	60/3
449. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007).....	21/97	1093. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	64/95
450. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин на потврдување на прифаќањето на налог за тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007).....	21/98	1094. Тарифник за дополнување на Тарифникот за утврдување на висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	64/96
557. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	29/60	1124. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	65/10
667. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	35/19	1125. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	65/10
668. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	35/20	1163. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	67/30
669. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	35/20	1195. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/15
713. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	40/6	1196. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/15
		1197. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/15
		1198. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/15
		1199. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/16
		1200. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/16
		1201. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/16

1202. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/17	1780. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/20
1265. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	71/54	1781. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/20
1403. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	79/129	1782. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/20
1564. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	85/28	1783. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/21
1565. Решение за изменување на Решението бр. 07-2092/14 од 3.10.2007 година за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	85/28	1784. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/21
1566. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	85/29	1785. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/21
1595. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	86/3	1786. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/22
1596. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	86/3	1787. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/22
1597. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	86/3	1788. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/23
1598. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	86/4	1789. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/23
1599. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд.....	86/4	1790. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/23
1624. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	87/19	1791. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/24
1625. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	87/19	1792. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/24
1626. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	87/19	1793. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/25
1627. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	87/20	1794. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/25
1771. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/16	1795. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/25
1772. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/17	1816. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/187
1773. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/17	1817. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/187
1774. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/18	1818. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/187
1775. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/18	1819. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/188
1776. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/18	1820. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/188
1777. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/19	1821. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/188
1778. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/19	1822. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/189
1779. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/19	1823. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/189
		1824. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/189
		1825. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/190
		1826. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/190
		1827. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/191

1828. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/191	2156. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	113/14
1829. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/191	2157. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	113/14
1830. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/191	2200. Правилник за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови...	115/7
1831. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	94/192	2201. Правилник за начинот, постапката и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица..	115/8
1839. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/29	2218. Правилник за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.....	116/8
1840. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/29	2219. Правилник за начин и постапка за вршење контрола и надзор на работењето од страна на Комисијата за хартии од вредност над инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки.....	116/44
1841. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/29	2308. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	121/2
1842. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/30	2309. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	121/2
1843. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/30	2310. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	121/3
1844. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/30	2311. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	121/3
1845. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/31	2312. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	121/4
1846. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/31	2313. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	121/4
1847. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/32	2314. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	121/5
1848. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/32	2329. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	122/53
1949. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/32	2330. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	122/54
1950. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/33	2331. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	122/54
1951. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/33	2332. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	122/55
1952. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/34	2333. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	122/55
1953. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/34	2334. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	122/55
2116. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/4	2335. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	122/55
2117. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/4	2401. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	126/28
2118. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	111/4		
2119. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/5		
2120. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	111/5		
2121. Правилник за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд.....	111/5		
2155. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	113/13		

2451. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/15	2479. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/21
2452. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/15	2480. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/21
2453. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/16	2481. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/21
2454. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/16	2482. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/21
2455. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/16	2483. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/22
2456. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/16	2512. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	129/7
2457. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/16	2556. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	131/75
2458. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/17	2557. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	131/75
2459. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/17	2602. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	134/105
2460. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/17	2603. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	134/105
2461. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/17	2604. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	134/105
2462. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/18	2605. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	134/106
2463. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/18	2606. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	134/106
2464. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/18	2607. Правилник за постапка, услови и начин за припојување на отворени инвестициски фондови.....	134/106
2465. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/18	2608. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	134/109
2466. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/18	2719. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	139/20
2467. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/19	2720. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	139/21
2468. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/19	2721. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	139/21
2469. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/19	2722. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	139/21
2470. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/19	2723. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	139/22
2471. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/19	2724. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	139/22
2472. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/20	2725. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	139/22
2473. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/20	2906. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	144/13
2474. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/20	2907. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	144/13
2475. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/20	2908. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	144/13
2476. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/20	2909. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	144/14
2477. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/20		
2478. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/21		

2910. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	144/14
2911. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	144/14
3192. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	150/51
3193. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	150/51
3194. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	150/51
3195. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	150/52
3246. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	153/43
3247. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	153/43
3248. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	153/43
3249. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	153/43
3250. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	153/44
3251. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	153/44
3252. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	153/45
3253. Правилник за формата, содржината, начинот на водење на Регистарот на удели во отворениот инвестициски фонд и објавување на податоците од регистарот на удели.....	153/45
3254. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на Депозитарна банка.....	153/46
3255. Правилник за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворен фонд.....	153/50
3256. Правилник за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на Управниот одбор односно извршни членови на Одборот на директори на Друштво за управување со инвестициски фондови.....	153/51
3257. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007).....	153/53
3338. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	157/114
3339. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	157/115

3340. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	157/115
3341. Правилник за формата и содржината на проспектоот на отворен и затворен инвестициски фонд.....	157/115
3342. Правилник за формата и содржината на скратената форма на проспектоот на отворен инвестициски фонд.....	157/146
3343. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд.....	157/149

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Рег. бр.	Бр./стр.
670. Национална сортна листа.....	35/21
3423. Национална сортна листа.....	161/186

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
120. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 195/2008 од 24 декември 2008 година.....	5/15
347. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 46/2008 од 14 јануари 2009 година.....	16/20
348. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 124/2008 од 14 јануари 2009 година.....	16/22
349. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 144/2007 од 14 јануари 2009 година.....	16/25
359. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 145/2008 од 20 јануари 2009 година.....	17/2
360. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 147/2008 од 20 јануари 2009 година.....	17/2
361. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 177/2008 од 14 јануари 2009 година.....	17/5
427. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.87/2008 од 4 февруари 2009 година.....	20/66
428. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.148/2008 од 4 февруари 2009 година.....	20/67
429. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.175/2008 од 4 февруари 2009 година.....	20/68

502. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 152/2008 од 11 февруари 2009 година.....	23/26	918. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 202/2008 од 15 април 2009 година.....	53/55
503. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 153/2008 од 11 февруари 2009 година.....	23/27	919. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 234/2007 од 8 април 2009 година.....	53/57
504. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 200/2008 од 11 февруари 2009 година.....	23/28	964. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 169/2008 од 15 април 2009 година.....	56/6
558. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 135/2008 од 18 февруари 2009 година.....	29/60	965. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 180/2008 од 15 април 2009 година.....	56/7
649. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 154/2008 од 25 февруари 2009 година.....	33/13	966. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 218/2008 од 22 април 2009 година.....	56/8
650. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	33/17	1025. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 213/2008 од 22 април 2009 година.....	60/3
716. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 165/2008 од 11 март 2009 година.....	40/7	1026. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	60/7
747. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 149/2008 од 11 март 2009 година.....	42/102	1053. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 251/2008 од 29 април 2009 година.....	62/77
748. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 184/2008 од 11 март 2009 година.....	42/103	1054. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 233/2008 од 6 мај 2009 година.....	62/78
805. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 71/2008 од 25 март 2009 година.....	45/7	1067. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 173/2008 од 29 април 2009 година.....	63/8
806. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 119/2008 од 18 март 2009 година.....	45/10	1068. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 9/2009 од 13 мај 2009 година.....	63/9
807. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 199/2008 од 18 март 2009 година.....	45/12	1069. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 200/2008 од 13 мај 2009 година.....	63/11
829. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2008 од 1 април 2009 година.....	46/33	1178. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 201/2008 од 13 мај 2009 година.....	68/6
830. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2008-1 од 1 април 2009 година.....	46/34	1179. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	68/10
848. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 179/2008 од 8 април 2009 година.....	48/13	1203. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 209/2008 од 20 мај 2009 година.....	69/17
849. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 212/2008 од 1 април 2009 година.....	48/14	1323. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 219/2008 од 3 јуни 2009 година.....	76/39
850. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 244/2008 од 1 април 2009 година.....	48/16	1494. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 171/2008 од 24 јуни 2009 година.....	82/18
916. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 63/2008 од 8 април 2009 година.....	53/53	1495. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 234/2008 од 24 јуни 2009 година.....	82/20
917. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	53/55	1567. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 178/2008 од 24 јуни 2009 година.....	85/29

1656. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 226/2008 од 1 јули 2009 година.....	88/42
1674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 75/2009 од 8 јули 2009 година.....	89/12
2245. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 163/2008 од 16 септември 2009 година.....	117/30
2246. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 231/2008 од 16 септември 2009 година.....	117/31
2247. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 239/2008 од 16 септември 2009 година.....	117/33
2248. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 1/2009 од 16 септември 2009 година.....	117/34
2249. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 2/2009 од 9 септември 2009 година.....	117/38
2336. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.218/2007 од 23 септември 2009 година.....	122/56
2337. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.11/2009 од 23 септември 2009 година.....	122/56
2402. Решение од Уставниот суд на Република Македонија.....	126/28
2558. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 64/2009 од 7 октомври 2009 година.....	131/75
2775. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 42/2009 од 4 ноември 2009 година.....	141/35
2776. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 156/2009 од 4 ноември 2009 година.....	141/37
2872. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.116/2009 од 11 ноември 2009 година.....	143/24
2873. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	143/27
2991. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 61/2009 од 25 ноември 2009 година.....	147/83
2992. Издвоено мислење на претседателот на Уставниот суд на Република Македонија.....	147/85
2993. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	147/86
2994. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 85/2009 од 2 декември 2009 година.....	147/87

3344. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 21/2009 од 9 декември 2009 година.....	157/151
3345. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 151/2009 од 16 декември 2009 година.....	157/153
3346. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	157/155

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
451. Деловник за измена и дополнување на Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/98).....	21/99

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
103. Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Штип.....	4/12
104. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	4/12
105. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	4/12
106. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	4/12
107. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	4/13
108. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	4/13
109. Решение за спроведување на избор на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите кои не се мнозинство во Република Македонија.....	4/13
209. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	9/8
210. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	9/8
362. Одлука за избор на претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	17/6
363. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	17/6
376. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	18/3
514. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	24/17

515. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	24/18	1462. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Штип.....	81/18
688. Решение на Судскиот совет на Република Македонија.....	38/20	1463. Одлука за избор на претседател на Основен суд Куманово.....	81/18
700. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	39/22	1464. Одлука за избор на претседател на Основен суд Ресен.....	81/18
701. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	39/22	1465. Одлука за избор на претседател на Основен суд Крушево.....	81/19
717. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	40/9	1568. Одлука за избор на судија на Основен суд Гостивар.....	85/30
768. Решение за исправка на Одлука бр. 07-2407/1 од 3.12.2008 година.....	43/4	1569. Одлука за избор на судии на Основен суд Прилеп.....	85/30
851. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	48/18	1570. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје II – Скопје.....	85/30
988. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	57/3	1571. Одлука за избор на судија на Основен суд Битола.....	85/30
989. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	57/3	1572. Одлука за избор на судии на Основен суд Охрид.....	85/31
1027. Одлука за избор на судија на Врховен суд на Република Македонија.....	60/8	1573. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје I – Скопје.....	85/31
1028. Одлука за избор на судии на Управен суд Скопје.....	60/9	1574. Одлука за избор на судија на Основен суд Тетово.....	85/31
1029. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Битола.....	60/9	1575. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола.....	85/31
1030. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје I – Скопје.....	60/9	1576. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	85/31
1031. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 – Скопје.....	60/9	1577. Одлука за избор на претседател на Основен суд Скопје I – Скопје.....	85/32
1032. Одлука за избор на претседател на Основен суд Тетово.....	60/9	1578. Оглас за избор на судии на Основен суд Велес.....	85/32
1033. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кичево.....	60/10	1579. Оглас за избор на судии на Основен суд Куманово.....	85/32
1034. Одлука за избор на судии поротници на Апелациониот суд Битола.....	60/11	1580. Оглас за избор на судии на Основниот суд Тетово.....	85/33
1055. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Охрид.....	62/79	1581. Оглас за избор на судија на Основен суд Гостивар.....	85/33
1070. Оглас за избор на судии во судовите на Република Македонија.....	63/12	1600. Оглас за избор на судии на Врховен суд на Република Македонија.....	86/11
1071. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	63/12	1675. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	89/13
1135. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија.....	66/67	2106. Одлука за избор на судија на Основен суд Велес.....	110/118
1180. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	68/11	2107. Одлука за избор на судии на Основен суд Куманово.....	110/118
1181. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	68/11	2108. Одлука за избор на судии на Основен суд Тетово.....	110/118
1266. Оглас за избор на претседател на Основен суд Штип.....	71/55	2109. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струга.....	110/118
1384. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	78/90	2186. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	114/160
1440. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	80/63	2187. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струга.....	114/160
1441. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	80/63	2188. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	114/160
1461. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Скопје.....	81/18		

2189. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	114/160
2190. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	114/160
2191. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	114/160
2361. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	123/62
2362. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	123/62
2543. Одлука за избор на судии поротници на Апелациониот суд Гостивар.....	130/75
2582. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	133/16
2777. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	141/38
2778. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје.....	141/38
2779. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип.....	141/38
2780. Одлука за избор на претседател на Основен суд Радовиш.....	141/39
2781. Одлука за избор на претседател на Основен суд Свети Николе.....	141/39
2782. Одлука за избор на претседател на Основен суд Гостивар.....	141/39
2783. Решение на Судскиот совет на Република Македонија.....	141/39
2820. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија.....	142/66
2821. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката и начинот за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција.....	142/67
2822. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката на дисциплинска одговорност на судиите.....	142/69
2995. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	147/90

СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

Рег. бр.	Бр./стр.
350. Измена и дополнување на Деловникот за работа на Судски буџетски совет.....	16/26

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
180. Обрасци бр. 1А, 1Б, 1В и 1Г од Државната изборна комисија.....	7/4

211. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Тетарце.....	9/8
212. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Сарај.....	9/9
213. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Осломеј.....	9/9
214. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Липково.....	9/9
215. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Желино.....	9/9
216. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Гостивар.....	9/10
217. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Врапчиште.....	9/10
218. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Брвеница.....	9/10
219. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Тетово.....	9/10
220. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија Боговиње.....	9/11
229. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	10/5
266. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	12/77
267. Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии („Службен весник на РМ“ бр. 10/08).....	12/77
296. Обрасци бр. 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В од Државната изборна комисија.....	13/2

328. Обрасци бр. 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В од Државната изборна комисија	15/79
513. Утврдена единствена листа на кандидат за Претседател на Република Македонија	24/17
543. Образец број 14АБВГД, 15, 16АБВГД, 18АБВГД, 19АБВГД, 20АБВ и 21АБВГД на (македонски, македонско - албански, македонско - турски, македонско - српски и македонско ромски)	27/2
548. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији	28/111
651. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији	33/19
794. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији	44/20
836. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији	47/3

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
13. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности...	2/30
14. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности...	2/30
121. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	5/17
122. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	5/17
123. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	5/18
124. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот	5/18
251. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	11/57
252. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	11/57

253. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	11/57
254. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	11/58
255. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	11/58
351. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	16/27
352. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	16/27
353. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	16/27
354. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	16/27
355. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	16/28
356. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	16/28
357. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	16/28
358. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	16/28
430. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности	20/69
452. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности....	21/99
453. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	21/100
454. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	21/100
455. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	21/100
456. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	21/100
457. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	21/101
458. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности	21/101
533. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	26/158

[illegible]

977.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	56/12
978.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	56/12
990.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	57/4
991.	Решение за конверзија на податоците од катастарот на земјиште во катастарот на недвижности.....	57/4
999.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	58/3
1000.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	58/3
1035.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	60/12
1036.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	60/12
1056.	Правилник за начинот и постапката на водење на Регистарот на просторни единици.....	62/80
1095.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/96
1096.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/97
1097.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	64/97
1098.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	64/97
1099.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	64/97
1100.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/97
1101.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/98
1102.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/98
1103.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/98
1104.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/99
1105.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/99
1106.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64/99

[illegible]

1967.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	104/24
1996.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	106/6
2140.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	112/43
2141.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	112/43
2142.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	112/43
2143.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	112/43
2144.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	112/43
2192.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	114/161
2202.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	115/10
2203.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	115/10
2220.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	116/46
2221.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	116/46
2250.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	117/39
2251.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	117/39
2285.	Правилник за изменување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите.....	119/128
2338.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	122/58
2363.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	123/62
2364.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	123/62
2365.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	123/62
2381.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	125/13
2382.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	125/13
2383.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	125/13
2384.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	125/14
2385.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	125/14
2403.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	126/28
2404.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	126/29

3021. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	148/136
3022. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	148/136
3023. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	148/136
3024. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	148/136
3025. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	148/136
3026. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	148/137
3220. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	152/10
3221. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	152/10
3222. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	152/10
3223. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	152/11
3224. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	152/11
3225. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	152/11
3258. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	153/53
3259. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	153/54
3260. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	153/54
3261. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	153/54
3262. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	153/54
3263. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	153/54
3264. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	153/55
3265. Тарифник за висината на надоместотот за запишување во катастарот на недвижностите.....	153/55
3266. Тарифник за висината на надоместотот за користење и увид во податоците од геодетско - катастарскиот информационален систем.....	153/56

3267. Тарифник за висината на надоместотот за заверка на геодетски елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени и за заверка на копии од катастарски план.....	153/58
3347. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	157/156
3348. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	157/156
3349. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	157/156
3444. Решение за огласување ништовно Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	162/8
3445. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	162/8
3446. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	162/8

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
17. Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец декември 2008 година.....	2/32
18. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2008 година.....	2/32
434. Објава за движење на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2009 година.....	20/72
655. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2009 година.....	33/20
832. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2009 година.....	46/36
1003. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец април 2009 година.....	58/4
1213. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2009 година.....	69/35
1526. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2009 година.....	83/111
1527. Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2009.....	83/111
1915. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2009 година.....	99/56

2102. Објава за движење на цените на мало во Република Македонија за месец август 2009 година.....	109/60
2306. Објава за движење на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2009 година.....	120/40
2616. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2009 година.....	134/111
2948. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2009 година.....	145/50

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
1719. Правилник за стручниот испит за застапници за индустриска сопственост и за регистарот на застапници.....	92/45
1720. Правилник за трговска марка.....	92/54
1721. Правилник за индустриски дизајн.....	92/68
1722. Правилник за патент.....	92/79
1950. Правилник за ознака на потеклото на производот и географска ознака.....	102/18
2504. Тарифа на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.....	128/26

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
329. Одлука за измени на Одлуката за начинот на отворање девизни сметки на резиденти.....	15/141
330. Упатство за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките.....	15/141
563. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за спроведување на Одлуката за лимитите на изложеноста.....	29/62
593. Одлука за менувачки работи.....	31/26
594. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката.....	31/31
595. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките.....	31/31
596. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	31/33

597. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	31/37
598. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија.....	31/38
659. Исправка на Одлуката за менувачки работи.....	34/30
690. Упатство за спроведување на Одлуката за менувачки работи.....	38/21
778. Одлука за изменување на Одлуката за лимитите на изложеност.....	43/6
779. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	43/6
780. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти.....	43/6
781. Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	43/7
992. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за евидентирање на кредитните работи со странство.....	57/4
993. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи.....	57/4
1146. Одлука за задолжителна резерва.....	66/69
1147. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик.....	66/73
1148. Одлука за изменување на Одлуката за менувачки работи.....	66/73
1149. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките.....	66/73
1406. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките.....	79/129
1407. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	79/131
1442. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.....	80/64
1443. Објава од Народна банка на Република Македонија.....	80/64

1521. Одлука за начинот и постапката за воспоставување и примена на Програмата на банка за спречување перење пари и финансирање на тероризмот.....	83/101	3352. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	157/158
1522. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за пополнување извештаи за каматни стапки на примени депозити и дадени кредити (Образец КС-1 и Образец КС-2).....	83/105	3353. Одлука за утврдување на продажната цена на пригодните ковани пари и начин на нивна продажба.....	157/159
1679. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар.....	89/14	3354. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	157/165
1872. Одлука за каматните стапки на Народната банка на Република Македонија.....	96/181	3355. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.....	157/165
1873. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	96/182	3356. Финансиски план на Народната банка на Република Македонија за 2010 година.....	157/194
2158. Одлука за избор на овластено друштво за ревизија.....	113/14	3357. Годишен план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија.....	157/194
2262. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките.....	118/10	3358. План за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година.....	157/195
2405. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителна резерва.....	126/29	3465. Објава од Народната банка на Република Македонија.....	163/7
2638. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи.....	136/2	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
2784. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство...	141/40		
2913. Одлука за целите на монетарната политика за 2010 година.....	144/15	Рег. бр.	Бр./стр.
2914. Одлука за методологијата за утврдување исправка на вредноста и за издвојување посебна резерва од страна на Македонската банка за поддршка на развојот.....	144/15	15. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	2/30
2915. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности.....	144/18	181. Одлука за определување продажна цена на природен гас во првиот квартал од 2009 година.....	7/32
2916. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките.....	144/18	195. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	8/12
3359. Исправка	157/195	221. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје.....	9/11
3350. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи..	157/156	230. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД-Скопје.....	10/24
3351. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.....	157/157		

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 301. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика – Скопје..... | 14/8 | 782. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 43/47 |
| 331. Одлука за одобрување на тарифни ставови за снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика..... | 15/163 | 808. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати | 45/14 |
| 332. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 15/163 | 809. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност складирање на нафта и нафтени деривати.... | 45/16 |
| 393. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ)..... | 19/35 | 810. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија..... | 45/16 |
| 394. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ)..... | 19/36 | 852. Одлука за определување продажна цена на природен гас во вториот квартал од 2009 година..... | 48/18 |
| 395. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас..... | 19/41 | 853. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 48/19 |
| 396. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас..... | 19/42 | 920. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 53/59 |
| 397. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на природен гас..... | 19/46 | 921. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 53/60 |
| 431. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 20/69 | 922. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогориво..... | 53/62 |
| 599. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 31/40 | 923. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво..... | 53/65 |
| 600. Правилник за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.. | 31/41 | 944. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 54/16 |
| 682. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 37/7 | 994. Одлука за определување на цена за регулиран период за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас..... | 57/4 |
| 703. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 39/22 | 1016. Одлука за определување продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона - Скопје во вториот квартал од 2009 година..... | 59/18 |
| 726. Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење..... | 40/11 | 1017. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 59/18 |

- | | | | |
|---|-------|--|---------|
| 1057. Правилник за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење..... | 62/96 | 1860. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје..... | 95/94 |
| 1126. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 65/10 | 1861. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД-Скопје..... | 95/95 |
| 1150. Одлука за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство на индустриска електроника „СИЕТО Звонко и др.“ ДОО Скопје..... | 66/79 | 1862. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика – Скопје..... | 95/95 |
| 1151. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2009 година, како и основен приход за 2009, 2010 и 2011 година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија и регулиран максимален приход и цена за 2009 година за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за ЕВН Македонија АД Скопје..... | 66/82 | 1886. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 97/155 |
| 1244. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 70/38 | 1963. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 103/13 |
| 1387. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 78/91 | 2032. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 108/39 |
| 1466. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 81/19 | 2101. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирани производство на електрична и топлинска енергија..... | 109/60 |
| 1548. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 84/44 | 2145. Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од фотоволтаични системи..... | 112/44 |
| 1606. Одлука за определување продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2009 година..... | 86/12 | 2193. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 114/161 |
| 1634. Одлука за определување продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона - Скопје во третиот квартал од 2009 година..... | 87/21 | 2194. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати | 114/163 |
| 1635. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 87/22 | 2195. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво..... | 114/165 |
| 1636. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас..... | 87/24 | 2196. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност складирање на нафта и нафтени деривати..... | 114/168 |
| 1680. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 89/23 | 2263. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 118/10 |

2304. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	120/38	2786. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	141/43
2366. Одлука за престанување на лиценца за снабдување со топлинска енергија на топлификација АД Скопје.....	123/63	2978. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	146/74
2367. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.....	123/63	3214. Правилник за условите за снабдување со топлинска енергија.....	151/10
2368. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.....	123/67	3215. Тарифен систем за продажба на топлинска енергија.....	151/19
2369. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.....	123/70	3226. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	152/11
2386. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	125/14	3268. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	153/59
2387. Одлука за определување продажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 2009 година.....	125/16	3269. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	153/60
2485. Одлука за определување продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во технолошко-индустриска развојна зона-Скопје во четвртиот квартал од 2009 година.....	127/22	3270. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	153/63
2520. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	129/9	3360. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за 2010 година за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост Неготино.....	157/195
2544. Одлука за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги мали хидро електрани летнички извори ДОО Скопје..	130/75	3361. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД Електрани на Македонија – Скопје за 2010 година.....	157/196
2545. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	130/79	3362. Одлука за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 година, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 година за вршење на регулираните енергетски дејности пренос на електрична енергија, управување со електроенергетскиот систем и организација и управување со пазарот на електрична енергија на операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО – Скопје.....	157/196
2546. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	130/79	3363. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје.....	157/197
2547. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	130/82		
2548. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	130/84		
2549. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	130/86		
2632. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	135/10		
2785. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	141/40		

3364. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје..... **157/197**
3365. **Одлука** за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 година, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија и регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница "Енергетика" - Скопје..... **157/198**
3366. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход за производство и дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за регулиран период на Топлификација АД-Скопје..... **157/199**
3367. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување центар ДООЕЛ Скопје..... **157/199**
3368. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување Исток ДООЕЛ – Скопје..... **157/200**
3369. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на снабдување Запад ДООЕЛ - Скопје..... **157/201**
3370. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2010 година на Скопје Север АД-Скопје..... **157/201**
3396. **Правилник** за начин и услови за регулирање на цени на геотермална енергија..... **158/45**
3426. **Правилник** за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас..... **161/193**
3447. **Правилник** за услови за снабдување со електрична енергија..... **162/8**

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------------|
| 398. Исправка на Листа на стручни лица – тренери во Република Македонија за периодот јануари 2007 – декември 2008 година..... | 19/48 |
| 517. Исправка на листа на категоризирани спортисти – спортска надеж..... | 24/18 |
| 691. Исправка на Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж..... | 38/26 |
| 1856. Листа на стручно лице-тренер кој учествувал во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија..... | 95/39 |
| 1857. Листа на категоризиран спортист во Република Македонија, за период јануари 2009 - јуни 2009 година..... | 95/39 |
| 2110. Листа на категоризирани спортисти – Спортска надеж..... | 110/119 |
| 2918. Исправка | 144/18 |
| 2917. Листа на спортисти на кои им е доделено Национално спортско признание за 2009 година..... | 144/18 |
| 3310. Листа на категоризиран спортист во Република Македонија, за период јули 2009 – декември 2009 година..... | 154/32 |
| 3427. Листа на стручни лица - тренери кои учествувале во работата за остварување на спортскиот резултат на категоризиран спортист во Република Македонија, за период јули 2009 – декември 2009 година..... | 161/240 |

АГЕНЦИЈА ЗА
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------------|
| 2832. Правилник за содржината и формата на Годишниот извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност..... | 142/72 |
| 2833. Правилник за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник..... | 142/79 |
| 2942. Исправка | 145/44 |
| 2834. Правилник за содржината и формата на полугодишен извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници..... | 142/92 |
| 2835. Правилник за содржината и формата на Годишниот извештај за спроведен надзор..... | 142/107 |

2836. **Правилник** за содржината и начинот на подготвување на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места..... **142/113**
2837. **Правилник** за начинот на вршење надзор..... **142/116**
2838. **Правилник** за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за државните службеници..... **142/117**

**АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

- | Рег. бр. | | Бр./стр. |
|----------|--|--------------|
| 505. | Правилник за траење на непрекинатата работа, траењето на смените и должините на дневниот одмор на контролорот на летање и помошникот на контролорот на летање..... | 23/30 |
| 506. | Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор..... | 23/31 |
| 704. | Правилник за дополнување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони..... | 39/23 |
| 783. | Правилник за постапки, процедури и минимум услови за безбедно полетување и слетување на воздухопловите.. | 43/48 |
| 1045. | Правилник за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови..... | 61/13 |
| 1275. | Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација..... | 73/26 |
| 1695. | Правилник за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење..... | 90/31 |

2315. **Правилник** за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на хеликоптери..... **121/5**
2406. **Правилник** за правилата и постапките на летањето на воздухопловите..... **126/29**

**АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ**

- | Рег. бр. | | Бр./стр. |
|----------|---|---------------|
| 110. | Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1785 MHz/1815-1880 MHz..... | 4/13 |
| 111. | Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1800-1805 MHz..... | 4/15 |
| 112. | Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации..... | 4/16 |
| 256. | Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)..... | 11/58 |
| 364. | Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви..... | 17/6 |
| 1663. | Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)..... | 88/47 |
| 2204. | Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви..... | 115/10 |
| 2875. | Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација..... | 143/28 |
| 2876. | Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација..... | 143/38 |
| 2877. | План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија..... | 143/46 |
| 3227. | Одлука за распишување на повторен јавен тендер за доделување на 2 (две) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)..... | 152/13 |

**АГЕНЦИЈА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
924. Правилник за изменување на Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица.....	53/68

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
516. Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот на поштенски услуги	24/18
692. Правилник за методологија за формирање на цени за универзалната поштенска услуга.....	38/26

**АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-
ОСИГУРУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
125. Одлука за забранување на поврзано лице на пензиско друштво да врши услуги со хартии од вредност.....	5/19
378. Одлука за висината на месечниот надомест кој Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите, за 2009 година..	18/4
379. Исправка на Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакции со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 138/08).....	18/4
886. Одлука за издавање дозвола за вршење на дејност управување со доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд.....	52/27
952. Одлука за утврдување на датумот за отпочнување со работи на маркетинг и испитување на јавното мислење.....	55/3

953. Одлука за почеток на примена на намалувањето на процентот на надоместокот од придонеси кој го наплатува Акционерското друштво за управување со пензиски фондови „НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје.....	55/3
1108. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за полагање испит за стекнување својство на агент и за запишување на лицето во регистарот на агенти и за формата и содржината на уверението	64/99
1206. Одлука за полноважност на условното одобрение за управување со доброволен пензиски фонд.....	69/19
1207. Правилник за содржината на документот за инвестициона стратегија на задолжителен и доброволен пензиски фонд.....	69/19
1208. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за маркетинг на задолжителни и доброволни пензиски фондови.....	69/21
1523. Правилник за измена на Правилникот за постапката на распределба на осигуреници во задолжителни пензиски фондови, за начинот и постапката за членство во задолжителен пензиски фонд при зачленување по прв пат, за начинот и постапката на премин на член од постоен во иден задолжителен пензиски фонд и за формата на Договорот за членство во задолжителен пензиски фонд.....	83/108
1524. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови.....	83/108
1708. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на доброволен пензиски фонд во одделни видови инструменти.....	91/15
1709. Правилник за измена на Правилникот за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва	91/15
1710. Правилник за измена на Правилникот за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови.....	91/16

1997. **Одлука** за издавање дозвола за вршење на дејност управување со доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд..... **106/7**
2943. **Одлука** за полноважност на условното одобрение за управување со доброволен пензиски фонд..... **145/44**
3371. **Одлука** за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2010 година..... **157/202**
3372. **Одлука** за максималната висина на надоместот од придонесите уплатени во задолжителен пензиски фонд за 2010 година..... **157/202**
3373. **Правилник** за измена на Правилникот за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови..... **157/202**
3374. **Правилник** за измена на Правилникот за потребниот обем на тргување и неопходната кадровска, техничка и организациона оспособеност на домашните правни лица кои можат да бидат избрани за вршење на услуги со хартии од вредност..... **157/202**
3375. **Правилник** за членство во задолжителен пензиски фонд..... **157/203**

**АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ**

- | | | |
|---|---------------|----------|
| Рег. бр. | | Бр./стр. |
| 2996. Тарифник за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата.. | 147/91 | |
| 3151. Исправка | 149/75 | |
| 3311. Исправка на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата..... | 154/32 | |

**АГЕНЦИЈА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ**

- | | | |
|--|--------------|----------|
| Рег. бр. | | Бр./стр. |
| 854. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на контролорите како и начинот на нејзино издавање и одземање..... | 48/20 | |

**АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

- | | | |
|---|----------------|----------|
| Рег. бр. | | Бр./стр. |
| 2839. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање и одземање на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот..... | 142/141 | |
| 2878. Исправка | 143/52 | |
| 2976. Одлука за поништување на Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање и одземање на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот..... | 146/67 | |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

- | | | |
|---|--------------|----------|
| Рег. бр. | | Бр./стр. |
| 727. Правилник за работа на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“..... | 40/22 | |
| 867. Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2009 година, за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката | 50/11 | |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ
ЈАСМИН“**

- | | | |
|---|---------------|----------|
| Рег. бр. | | Бр./стр. |
| 3148. Одлука за доделување на Државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“ во 2009 година за особено значајни остварувања од интерес на Република Македонија во областа на публицистиката и новинарството..... | 149/74 | |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

Рег. бр.	Бр./стр.
2016. Одлука за доделување на Државната награда „Мајка Тереза“ во 2009 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.....	107/7

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„11 ОКТОМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
2388. Одлука за доделување на Државната награда „11 Октомври“ во 2009 година, за највисоко признание за животното дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Македонија.....	125/16

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
2919. Одлука за доделување на Државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2009 година за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија.....	144/19

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„23 ОКТОМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
2505. Одлука за доделување на Државната награда „23 Октомври“ во 2009 година за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија.....	128/28

**ОДБОР
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
2316. Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата, постапката за акредитација, критериумите и стандардите за акредитација, како и други прашања во врска со работата на Одборот за акредитација на високото образование.....	121/165

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации	10/1
2. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за реадмисија на лица со недозволен престој.....	10/24
3. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за преземање на лица со незаконски престој.....	10/56
4. Закон за ратификација на Протоколот за изменување на Договорот меѓу Македонската влада и Романската влада за поттикнување и заемна заштита на инвестициите потпишан во Букурешт на 12 јуни 2000 година.....	10/93
5. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, недозволена трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, илегална миграција и останати кривични дела.....	1
6. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за размена и заемна заштита на класифицирани информации.....	43
7. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачката Република за заемна заштита на класифицирани информации.....	72

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 8. Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција на тероризмот..... | 20/72 | 20. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во заштитата од природни и други катастрофи..... | 71/1 |
| 9. Закон за ратификација на изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлуката број 1/2008 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција..... | 25/1 | 21. Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за заштита на новите видови на растенија..... | 98/1 |
| 10. Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговијата со луѓе..... | 49/1 | 22. Закон за ратификација на Анексот за изменување на Анекс I на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област..... | 98/58 |
| 11. Закон за ратификација на Договорот за основање на регионалното училиште за јавна администрација (РеСПА)..... | 49/47 | 23. Закон за ратификација на Меморандумот за разбирање меѓу Република Македонија и Европската заедница за учеството на Република Македонија во Програмата на Заедницата „Fiscalis 2013“..... | 98/87 |
| 12. Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање тероризам..... | 49/73 | 24. Закон за ратификација на Меморандумот за разбирање меѓу Република Македонија и Европската заедница за учеството на Република Македонија во Програмата на Заедницата „Customs 2013“..... | 98/101 |
| 13. Закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на туризмот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора..... | 49/144 | 25. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Индија за укинување на визниот режим за носителите на дипломатски пасоши..... | 98/115 |
| 14. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за размена и заемна заштита на класифицирани информации..... | 51/1 | 26. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за соработка на полето на поштенските и електронските комуникации..... | 108/1 |
| 15. Закон за ратификација на Меморандумот за соработка во областа на земјоделството меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар..... | 51/25 | 27. Закон за престанок на важењето на Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба за комерцијални права за нередовен воздушен сообраќај во Европа..... | 108/27 |
| 16. Закон за ратификација на Договорот за соработка меѓу Република Македонија и Европска правда (EUROJUST)..... | 51/35 | 28. Закон за ратификација на Конвенцијата за касетна муниција..... | 108/28 |
| 17. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за редовен воздушен сообраќај..... | 51/60 | 29. Закон за ратификација на Договорот за статусот и активностите на Постојаната работна група за регионален рурален развој со седиште во Скопје, Република Македонија..... | 113/1 |
| 18. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход..... | 55/1 | 30. Закон за ратификација на Заедничката конвенција за сигурност при управување со искористено нуклеарно гориво и сигурност при управување со радиоактивен отпад..... | 113/25 |
| 19. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на човековите права и достоинството на човечкото суштество во однос на примената на биологијата и медицината, со Дополнителниот протокол за забрана на клонирање на човечки суштества и Дополнителниот протокол за трансплантација на органите и ткива од човечко потекло.. | 55/63 | | |

31. Закон за ратификација на Договорот за физичка демаркација на границата меѓу Република Македонија и Република Косово.....	127/1
32. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за заемна заштита на класифицирани информации.....	131/1
33. Закон за ратификација на Амандманот на Статутот на Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка).....	139/1
34. Закон за ратификација на Меморандумот за разбирање за институционалната рамка на иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи на Југоисточна Европа.....	150/1
35. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Словачка за поттикнување и заемна заштита на инвестициите.....	150/30
36. Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија.....	163/1
37. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за двојно државјанство.....	163/15
38. Закон за ратификација на Договорот за правото на патент.....	163/25
39. Закон за ратификација на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите.....	163/94

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Преглед на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули – 31 декември 2008 година.....	29/1
2. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули – 31 декември 2008 година.....	29/4

3. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/843/ЗНБП за обновување и продолжување на Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2006/734/ЗНБП за рестриktivни мерки кон Узбекистан..	43/1
4. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/66/ЗНБП од 26 јануари 2009 година за изменување на Заедничката позиција 2008/369/ЗНБП за рестриktivни мерки кон Демократска Република Конго.....	53/1
5. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/139/ЗНБП од 16 февруари 2009 година за обновување на рестриktivните мерки против раководството на транснистринскиот регион во Република Молдавија.....	53/36
6. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција 2009/68/ЗНБП на Советот на ЕУ од 26 јануари 2009 година за обновување на рестриktivни мерки против Зимбабве.....	55/1
7. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/164/ЗНБП од 26 февруари 2009 година за обновување на мерките за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.....	84/1
8. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/314/ЗНБП од 6 април 2009 година за обновување на Заедничката позиција 2006/276/ЗНБП за рестриktivни мерки против одредени официјални личности од Белорусија.....	85/36
9. Преглед на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари – 30 јуни 2009 година....	107/1
10. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари – 30 јуни 2009 година.....	107/4

**РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА,
ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА
РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ
ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ
ПОЕДИНЦИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
2. Одлука за спроведување на рестриктивните мерки кон ДНР Кореја, воведени со Резолуцијата 1874 (2009) на Советот за безбедност на Обединетите нации.....	126/1

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.	Бр./стр.
365. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	17/7
366. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија.....	17/10
367. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за средното образование во Република Македонија.....	17/12
368. Колективен договор за изменување на Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитување на децата.....	17/13
369. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за социјална заштита на Република Македонија.....	17/13
464. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	21/103
518. Колективен договор за основното образование во Република Македонија.....	24/19
519. Колективен договор за средното образование во Република Македонија.....	24/28
549. Колективен договор за изменување на Колективниот договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа во Република Македонија.....	28/112
1546. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија.....	84/42

1547. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за средното образование во Република Македонија.....	84/43
1587. Општ колективен договор за изменување и дополнување на Општ колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.....	85/34
1588. Колективен договор за изменување на Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитување на децата.....	85/35
1664. Општ колективен договор за стопанството на Република Македонија.....	88/49
1665. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	88/57
2613. Измени и дополнувања на Колективниот договор за текстилна индустрија на Република Македонија донесени на 4.11.2009 година.....	134/110
2633. Колективен договор за вработените од тутунското стопанство.....	135/11

СПОГОДБИ

Рег. бр.	Бр./стр.
370. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.....	17/15
1209. Спогодба за измените и дополнувањата на Колективниот договор за вработените на тутунското стопанство.....	69/28
2614. Спогодба за измени, дополнувања и продолжување на важноста на Колективниот договор за текстилна индустрија на Република Македонија.....	134/110

**ФОНД
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
601. Одлука кон барањето за признавање на стаж на осигурување што се пресметува со зголемено траење за работните места во ЈКП „Скопска Црна Гора“ – с. Мирковци.....	31/73

602.	Одлука кон барањето за признавање на стаж на осигурување што се пресметува со зголемено траење за работните места во ДПТУ „Бучим“ ДООЕЛ - Радовиш.....	31/75	222.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	9/11
653.	Објава за валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2008 година, за пензии остварени во 2009 година.....	33/19	380.	Одлука за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за амбулантски случаи.....	18/5
654.	Објава за висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2009 година.....	33/20	381.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	18/7
1058.	Правилник за вршење контрола на утврдување на податоците за придонеси врз основа на кои се остваруваат права од пензиското и инвалидското осигурување.....	62/145	470.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	22/93
1525.	Одлука за признавање на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење за работни места во Царинската управа на Република Македонија....	83/109	471.	Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на ориентирање на здравствени услуги на сигурените лица во странство.....	22/101
2305.	Исправка од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	120/40	472.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болести повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата.....	22/105
3397.	Одлука за висината на надоместокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за вршење на работите од утврдените надлежности за спроведување на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	158/78	473.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	22/106
			474.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на сервисни услуги кои се користат во болничката здравствена заштита.....	22/106

**ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.		Бр./стр.		
126.	Исправка на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на РМ“ бр. 164/08).....	5/19		постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата.....
182.	Исправка на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 164/08).....	7/32	1164.	Одлука за утврдување на референтна цена за хемодијализен третман кај хронична бубрежна инсуфициенција...
196.	Исправка на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на РМ“ бр. 164/08).....	8/14	1165.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....
				58/3
				67/31
				67/32

1276. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	73/37	2565. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	131/82
1298. Исправка на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..	74/14	2566. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	131/83
1549. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	84/46	2726. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	139/23
1666. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	88/57	2743. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болести повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата.....	140/13
1667. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	88/58	2744. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	140/14
1858. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	95/40	2879. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	143/52
1859. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	95/42	3398. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи	158/79
1968. Одлука за поништување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	104/24	3399. Правилник за утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени на лекови.....	158/97
2222. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	116/46	3400. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар.....	158/99
2563. Одлука за утврдување на референтни цени за превоз на дете во странство во болничката здравствена заштита.....	131/82	АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
2564. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	131/82	Рег. бр.	Бр./стр.
		2997. Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.....	147/93
		3228. Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите (Пречистен текст).....	152/14

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
399. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/48
400. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/48
401. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/48
402. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/49
403. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/49
404. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/49
405. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/49
406. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/49
407. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/50
408. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	19/50
541. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	26/160
550. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	28/112
679. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	36/4
784. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	43/49
2634. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	135/31

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Рег. бр.	Бр./стр.
631. Правилник за текот и начинот на одвивање на практичниот дел од почетната обука, за правата и обврските на кандидатите за судии и јавни обвинители и за менторите.....	32/57

979. Јавен оглас за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2009/2010 година....	56/13
980. Програма за полагање приемен испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2009 година.....	56/14
1127. Одлука од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.....	65/12
2252. Правилник за почетокот, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и други права и обврски на кандидатите за почетната обука во Академијата.....	117/39

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
840. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на бројот на државни службеници и на други работници во Јавното обвинителство на Република Македонија.....	47/4

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2286. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на бројот на државни службеници и на други работници во Јавното обвинителство на Република Македонија.....	119/128

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
3401. Список на вешти лица во Основниот суд Скопје I – Скопје.....	158/100

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Рег. бр.	Бр./стр.
2287. Список на постојани судски вештачи во Основен суд Битола.....	119/129

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1589. Список на постојани судски вештаци во Основен суд Гевгелија.....	85/35

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО

Рег. бр.	Бр./стр.
1152. Список на вештаци во Основен суд Крушево.....	66/83

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

Рег. бр.	Бр./стр.
1863. Листа за дополнување и ажурирање на Листата на постојани вештаци во Основен суд Неготино.....	95/96

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Рег. бр.	Бр./стр.
3197. Список на постојани вешти лица во Основен суд Прилеп.....	150/53

ОСНОВЕН СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
2920. Решение за постојани судски вештаци во Основниот суд во Свети Николе	144/19

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Рег. бр.	Бр./стр.
728. Дополнителен список на вешти лица по објава Су.бр.246/08 од 05.05.2008 година.....	40/24

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД

Рег. бр.	Бр./стр.
2745. Решение за постојани судски вештаци во Основниот суд Охрид.....	140/14

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Рег. бр.	Бр./стр.
3027. Решение од Основниот суд во Штип..	148/137

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
377. Решение за почеток со работа на именуваните нотари.....	18/4

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1952. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за облиците на стручното усовршување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата...	102/31
1953. Правилник за начинот на утврдување на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.....	102/31
2567. Одлука од Фармацевтската комора на Македонија.....	131/83

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1210. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа.....	69/28
1211. Правилник за начинот на утврдување на трошоците за спроведување на постапките за издавање, продолжување и обновување на лиценците.....	69/28
1212. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за облиците, критериумите и распоредување на облиците и бодовите на стручното усовршување за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината.....	69/29

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Рег. бр.	Бр./стр.
223. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2009 година.....	9/12

224. **Одлука** за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2009 година..... **9/12**
1550. **Одлука** за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“..... **84/46**
3149. **Одлука** за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2010 година..... **149/75**
3150. **Одлука** за утврдување на цената на Годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2010 година..... **149/75**

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег.бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 16. Исправка на Одлуката од Советот за радиодифузија на Република Македонија..... | 2/31 |
| 183. Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања..... | 7/32 |
| 432. Одлука од Советот за радиодифузија на Република Македонија..... | 20/70 |
| 433. Одлука од Советот за радиодифузија на Република Македонија..... | 20/71 |
| 542. Заклучок од Советот за радиодифузија на Република Македонија..... | 26/160 |
| 1166. Одлука за изменување на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година („Сл. весник на РМ“ бр. 104/2008). | 67/35 |
| 2944. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит)..... | 145/45 |
| 2945. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел) на локално ниво..... | 145/46 |
| 2946. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво..... | 145/47 |
| 2947. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна установа - за радио на локално ниво (Битола)..... | 145/49 |

3028. **Одлука** за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност..... **148/139**
3029. **Одлука** за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност..... **148/140**

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег.бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 868. Одлука за избор на јавни обвинители во јавните обвинителства без ограничување на траење на мандатот..... | 50/12 |
| 869. Оглас за избор на јавни обвинители..... | 50/12 |
| 891. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 52/28 |
| 945. Оглас за избор на јавни обвинители..... | 54/17 |
| 1472. Одлука за избор на јавен обвинител во Јавното обвинителство без ограничување на траење на мандатот..... | 81/21 |
| 1473. Одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Скопје..... | 81/21 |
| 1474. Одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола..... | 81/22 |
| 1475. Одлука за избор на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство во Скопје..... | 81/22 |
| 1476. Одлука за избор на јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија..... | 81/22 |
| 1477. Одлука за избор на јавни обвинители во Основните јавни обвинителства..... | 81/22 |
| 1478. Одлука за избор на јавни обвинители во Основните јавни обвинителства..... | 81/23 |
| 1479. Оглас за избор на јавни обвинители..... | 81/23 |
| 1637. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 87/27 |
| 1696. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 90/68 |
| 1697. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 90/68 |
| 1698. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 90/68 |
| 1699. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 90/69 |
| 1700. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 90/69 |
| 1701. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 90/69 |
| 1702. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител..... | 90/69 |
| 1703. Одлука за избор на јавни обвинители во јавните обвинителства без ограничување на траење на мандатот..... | 90/70 |
| 1704. Одлука за определување на бројот на јавни обвинители..... | 90/71 |

1705. Оглас за избор на јавен обвинител.....	90/72
1874. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.....	96/182
2033. Оглас за избор на јавни обвинители....	108/40
2146. Одлука за избор на јавни обвинители во основните јавни обвинителства.....	112/44
2705. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	138/66
2706. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	138/67
2840. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	142/143

СОВЕТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА

Рег.бр.	Бр./стр.
785. Деловник на Советот за судска служба.....	43/49

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
3376. Правилник за содржината на Програмата за радијациона заштита, планот за радијациони вонредни настани и програмата за обезбедување на квалитет и контрола на сигурност.....	157/213
3377. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозволата за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење, формата и содржината на образецот на дозволата и за начинот и постапката за издавање на дозволата.....	157/214
3448. Правилник за видовите на обуки и содржината на програмата за обука на одговорните лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење.....	162/21
3449. Правилник за критериуми за изземање на извор на јонизирачко зрачење и исклучување на изложеност на дефиниран извор од контрола.....	162/28
3450. Правилник за категоризација на извори на јонизирачко зрачење и за категоризација на радиоактивен и нуклеарен материјал.....	162/41
3451. Правилник за категоризација на радијациони и нуклеарни закани.....	162/46
3452. Правилник за максимално дозволени граници на испуштање на радиоактивни материи во животната средина, начин на вршење мониторинг, водење евиденција и поднесување извештаи....	162/47

3466. Правилник за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и сировини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба.....	163/7
---	-------

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Рег.бр.	Бр./стр.
2979. Упатство за престанување на важењето на Упатството за начинот на работа и одлучување на регионалните штабови за заштита и спасување.....	146/75

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Рег.бр.	Бр./стр.
693. Правилник за техничките и организационските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.....	38/27
694. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор.....	38/32

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Рег.бр.	Бр./стр.
174. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	6/50
175. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	6/50
176. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	6/51
177. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	6/51
459. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	21/101
460. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	21/101
461. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	21/102
462. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	21/102
463. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	21/103
660. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	34/31
661. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	34/31
662. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	34/31

946. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	54/18
947. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	54/19
948. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	54/19
954. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	55/4
995. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	57/5
1299. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	74/15
1300. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	74/15
1301. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	74/15
1638. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	87/27
1639. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	87/27
1640. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	87/27
1641. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	87/28
1642. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	87/28
2841. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	142/144
2842. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	142/144
2998. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	147/93
2999. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	147/93
3000. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	147/94
3001. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	147/94

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ

Рег.бр.	Бр./стр.
1800. Одлука за содржината и формата на писмената изјава утврдена во член 6 од Законот за определување дополнителен услов за вршење на јавна функција.....	93/26
1801. Одлука за објавување на известување за датумот од кој почнува да тече рокот за поднесување на заверена писмена изјава.....	93/28

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
1914. Договор за меѓуопштинска соработка..	99/56

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ

Рег.бр.	Бр./стр.
1480. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за распределба на авторските надоместоци.....	81/24
1481. Правилник со тарифа за измени и дополнување на Правилникот со тарифа за користење авторски музички дела.....	81/27

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

Рег.бр.	Бр./стр.
197. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари.	8/14
663. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари.	34/32
943. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви свињи, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони по потекло од домашни и диви свињи од сите земји, заради спречување на внесување на болеста инфлуенца кај свињи.....	54/16

996. **Решение** за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии..... **57/5**
1109. **Решение** за престанување на важење на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви свињи, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони по потекло од домашни и диви свињи од сите земји, заради спречување на внесување на болеста инфлуенца кај свињи..... **64/100**
1983. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии..... **105/32**
3196. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии..... **150/52**

СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА

- Рег.бр. Бр./стр.
1551. **Општи услови** за патување за агенции членки на СКТМ..... **84/49**

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД

- Рег.бр. Бр./стр.
2486. **Програма** за полагање на стручен испит за добивање на сертификат за раководење со туристички агенции..... **127/23**

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- Рег.бр. Бр./стр.
2159. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање на испитот, формата и содржината на уверението и висината на трошоците за полагањето на испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор..... **113/15**

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

- Рег.бр. Бр./стр.
2977. **Правилник** за формата и содржината на образецот на изјава за интереси..... **146/67**

ГА-МА АД СКОПЈЕ

- Рег.бр. Бр./стр.
811. **Мрежни правила** за пренос на природен гас..... **45/17**
2562. **Методологија** за билансирање на системот за пренос на природен гас..... **131/78**

Цена 200 денари



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

